

Службен весник

на Република Македонија

Број 59

11 мај 2012, петок

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1627. Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух.....	2	1638. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс (мали комерцијални и деловни намени –Б1), во КО Боговиње вон град, општина Боговиње.....	46
1628. Закон за дополнување на Законот за заштита на природата.....	11	1639. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ – Скопје.....	46
1629. Закон за престанок на важење на Законот за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата.....	17	1640. Одлука за давање согласност на Статутот на Институтот за духовно културно наследство на Албанците.....	47
1630. Закон за дополнување на Законот за платниот промет.....	17	1641. Одлука за деизгација на давател на услуги на воздухопловна навигација...	47
1631. Закон за задолжница.....	18	1642. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мала хидроелектрана со Реф. бр. 259 со пропратни објекти на водотекот на Големача река, КО Слоештица, општина Демир Хисар.....	47
1632. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија.....	24		
1633. Закон за изменување на Законот за инвалидски организации.....	28		
1634. Закон за престанување на важењето на Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството.....	28		
1635. Закон за изменување и дополнување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите.....	29		
1636. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации.....	32		
1637. Уредба за начинот и поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка.....	41		

	Стр.		Стр.
1643. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на проект за инфраструктура, за изградба на 400 кв далновод Штип-Македонско/Српска граница, за општините: Штип, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане.....	48	1647. Правилник за дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација..	56
1644. Одлука за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2012/2013 година.....	55	1648. Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.....	56
1645. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на унапредување на царинските службеници во Царинската управа.....	55	1649. План за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.....	56
1646. Правилник за изменување на Правилникот за минималните услови за квалитет, својства и класирање на житата и оризот.....	55	1650. Правилник за начинот на спроведување и обезбедување на следливост на храната од животинско потекло и храната за животни (*).....	57
		1651. Правилник за ветеринарно-медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба како и контролата на ставање во промет и употребата (*).....	58
		1652. Правилник за мерки за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите (*).....	84
		Огласен дел	1-88

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1627.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 мај 2012 година.

Бр.07-2300/1
9 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

Член 1

Во Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004, 92/2007, 35/10 и 47/11), во членот 2 зборовите: „на работното место“ се заменуваат со зборовите: „во работната средина“.

Член 2

Во членот 4 точката 1 се менува и гласи:

„амбиентен воздух е надворешен воздух во долниот дел на тропосферата, со исклучок на воздухот во работната средина“.

Член 3

Во членот 8 став (1) точката 1 се менува и гласи: „инсталации во кои се одвиваат технолошки процеси, согорување на отпад, производство на енергија (во натамошниот текст: стационарни извори);“.

По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи: „2) мотори со внатрешно согорување вградени во непатни подвижни машини, локомотиви, бродови и авиони (во натамошниот текст: непатни подвижни извори);“.

Точката 2 која станува точка 3 се менува и гласи: „мотори со внатрешно согорување вградени во возила (во натамошниот текст: подвижни извори);“.

Во точката 3 која станува точка 4 по зборот „горива“ се додава сврзникот „и“.

Точката 4 станува точка 5.
Во ставот (2) зборовите: „точки 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „точки 1, 2 и 3“.

Во ставот (3) бројот „3“ се заменува со бројот „4“, а по зборовите: „не смеат да“ се додава зборот „се“.

Член 4

Насловот на членот 9 се менува и гласи: „Видови на гранични и целни вредности и критични нивоа“, а во воведната реченица по зборот „вредности“ се додаваат зборовите: „како и критични нивоа“.

Точката 1 се менува и гласи: „гранични вредности, целни вредности и критични нивоа за квалитет на амбиентниот воздух и прагови на алармирање“.

Во точките 2, 3 и 4 зборовите: „и целни“ се бришат.

Член 5

Насловот на членот 10 се менува и гласи: „Критериуми за квалитет на амбиентниот воздух“.

Во ставот (1) точката 1 се менува и гласи:

„Гранични вредности, целни вредности и критични нивоа за видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух (во натамошниот текст: гранични вредности за квалитет) и прагови на алармирање и праг на информирање;“.

Член 6

Во членот 13 ставот (2) се брише.

Член 7

Членот 14 се менува и гласи:

„Гранични вредности за емисија и видовите на загадувачки супстанции во отпадни гасови од подвижни извори на загадување (во натамошниот текст: емисии од подвижни извори) се пропишани со прописите кои го уредуваат постапувањето со возилата.“

Член 8

Во членот 15 став (2) зборовите: „во согласност со овој закон“ се бришат.

Член 9

Во членот 18 по зборовите: „Република Македонија“ се додаваат зборовите: „за секоја загадувачка супстанција во сите зони и агломерации“.

Член 10

Во членот 19 став (1) зборовите: „го врши еднаш годишно“ се бришат.

Член 11

Насловот на членот 22 се менува и гласи: „Класификација на зони и агломерации“.

Ставовите (1), (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(1) Врз основа на оцената за квалитетот на амбиентниот воздух на територијата на Република Македонија се воспоставуваат зони и агломерации за квалитет на воздухот, од страна на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

(2) Класификацијата на секоја зона и агломерација по секоја загадувачка супстанција се врши согласно со нивоата на концентрацијата на загадувачки супстанции во однос на горните и долните прагови на оценување.

(3) Класификацијата од ставот (2) на овој член се ревидира најмалку на секои пет години.“

Ставот (4) се брише.

Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „листите од ставот (4) на овој член“ се заменуваат со зборовите: „класификацијата на зоните и агломерациите од ставот (2) на овој член“.

Член 12

По членот 22 се додава нов член 22-а, кој гласи:

„Член 22-а

Зони со нивоа пониски од пропишаните гранични и целни вредности

Во зоните и агломерациите од членот 22 од овој закон се дејствува превентивно, со цел да се одржуваат нивоата на загадувачките супстанции под пропишаните гранични и целни вредности за квалитет и се насто-

јува да се зачува најдобриот квалитет на амбиентниот воздух во согласност со принципот на одржливиот развој.“

Член 13

Во членот 23 став (1) точките 2 и 3 се менуваат и гласат:

„2) план за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух (во натамошниот текст: план за квалитет на воздух);

3) краткорочен акционен план за заштита на амбиентниот воздух (во натамошниот текст: краткорочен акционен план) и“.

Член 14

Во членот 25 ставот (3) се брише.

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7) и (8).

Член 15

Насловот на членот 26 и членот 26 се менуваат и гласат:

„План за квалитетот на воздухот

(1) Согласно со оцената на квалитетот на амбиентниот воздух, во дадени зони и агломерации, каде што нивоата на загадувачките супстанции во амбиентниот воздух ги надминуваат граничните или целните вредности, како и која и да било релевантна маргина на толеранција, се изготвува план за квалитет на воздух за тие зони и агломерации, со цел да се постигне соодветната гранична или целна вредност.

(2) Планот за квалитет на воздух од ставот (1) на овој член ги подготвува градоначалникот на општината и градоначалникот на градот Скопје во соработка со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина за период од пет години.

(3) За зоните и агломерациите кои се протегаат во повеќе општини, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, врз основа на оцената од ставот (1) на овој член, со решение ја определува општината која ќе го подготвува планот за квалитетот на воздухот во соработка со градоначалниците на другите општини чии територии припаѓаат на зоната или агломерацијата. Градоначалниците од другите општини кои спаѓаат во таа зона или агломерација се должни да ги достават на располагање сите податоци кои се неопходни, како и да обезбедат средства за подготвување на план за квалитет на воздухот.

(4) Врз основа на оцената од ставот (1) на овој член, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги определува зоните и агломерациите за кои ќе се изработи планот, како и загадувачките супстанции кои ќе бидат опфатени во плановите.

(5) Во случај на надминување на граничните вредности за кои рокот на постигнување веќе е изминат, во плановите за квалитет на воздух се утврдуваат соодветните мерки со цел периодот на надминување да биде колку што е можно пократок.

(6) Плановите за квалитет на воздух можат да содржат и посебни мерки за заштита на чувствителните групи на население, вклучувајќи ги и децата.

(7) Во случај на надминување на гранични вредности за квалитет за повеќе загадувачки супстанции во една зона или агломерација, се подготвува план за квалитет на воздух којшто интегрирано ги опфаќа сите релевантни загадувачки супстанции.

(8) При подготовката на плановите за квалитет на воздух задолжително се земаат предвид другите плански документи кои се однесуваат на управувањето со воздухот и животната средина.“

Член 16

Во насловот на членот 27 и во ставовите (1), (2) и (3) зборот „Програмата“ се заменува со зборовите „планот за квалитет на воздух“.

Член 17

Насловот на членот 27-а и членот 27-а се менуваат и гласат:

„Краткорочен акционен план

(1) За зоните и агломерациите каде што постои ризик нивоата на загадувачки супстанции да надминат еден или повеќе од праговите за алармирање, се изготвуваат краткорочни акциони планови, во кои се утврдуваат мерки коишто треба да се преземаат на краток рок особено за идентификација на причините за настанатите појави за да се намали ризикот или времетраењето на надминувањата. Во зоните и агломерациите каде што овој ризик се однесува на една или повеќе загадувачки супстанции, се подготвува краткорочен акционен план којшто интегрирано ги опфаќа сите релевантни загадувачки супстанции.

(2) Краткорочните акциони планови од ставот (1) на овој член ги подготвуваат градоначалникот на општината и градоначалникот на градот Скопје во соработка со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството.

(3) За зоните и агломерациите кои се протегаат во повеќе општини, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, врз основа на податоците за квалитетот на амбиентниот воздух, со решение ја определува општината која ќе го подготвува краткорочниот акционен план во соработка со градоначалниците на другите општини чии територии припаѓаат на зоната или агломерацијата. Градоначалниците од другите општини кои спаѓаат во таа зона или агломерација се должни да ги достават на располагање сите податоци кои се неопходни, како и да обезбедат средства за подготвување на плановите.

(4) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството ја пропишува деталната содржина и начинот на подготвување на краткорочните акциони планови.

(5) За преземените мерки, како и за секое надминување на прагот на алармирање, градоначалникот на општината и на градот Скопје во соработка со органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството, органот на државната управа надлежен за

работите од областа на животната средина и надлежен центар за известување и тревожење, задолжително и континуирано ја известува засегнатата јавност за настанатата состојба, како и за мерките кои треба да се преземат, на начин утврден со акт на општината и на градот Скопје.“

Член 18

По членот 27-а се додаваат четири нови члена 27-б, 27-в, 27-г и 27-д, кои гласат:

„Член 27-б

Национална програма за постепена редукција на количините на емисии на одредени загадувачки супстанции

(1) Националната програма за редукција на емисии од членот 23 став (1) точка 4 од овој закон се изработува со цел за прогресивно намалување на националните годишни емисии на одредени загадувачки супстанции во амбиентниот воздух, за определен период и во која се определуваат мерките за редукција на горните граници-плафони на емисија и проекциите за редукција на количините на емисии на загадувачки супстанции на годишно ниво во определениот период.

(2) Во Националната програма за редукција на емисиите се вклучуваат податоци за донесени и предвидени политики и основни мерки и квантифицивана проценка на ефектите на политиките и мерките за редукција на емисија на загадувачките супстанции во воздухот.

(3) Во Националната програма за редукција на емисиите се наведуваат промените на националните емисии на дадените загадувачки супстанции во воздухот во секој квадрант на територијата на Република Македонија за целиот определен период.

(4) Покрај мерките утврдени од ставот (2) на овој член може да бидат преземени и привремени мерки за:

1) намалување на закиселувањето во квадрантите на територијата на Република Македонија каде што се надминати критичните оптоварувања, привремените мерки можат да се предвидат со цел да се намалат количините на емисиите за најмалку 50% (во секој квадрант), во споредба со одредените граници -плафони за емисии за определениот период и да се запазат националните горни граници - плафони за емисија;

2) намалување на изложеноста на луѓето на концентрација на приземниот озон кога количеството на приземен озон е над нивото критично за човековото здравје, односно над $AOT_{60}=0$, привремени мерки можат да се преземат со цел да се намали концентрацијата на приземниот озон за две третини во сите квадранти на територијата на Република Македонија во споредба со одредените горни граници -плафони за емисии за определениот период при тоа количеството на приземен озон да не ја надминува границата од $2,9 \text{ ppm}\cdot\text{h}$ во кој било квадрант од територијата на Република Македонија;

3) намалување на изложеноста на концентрација на приземен озон на вегетацијата кога изложеноста на земјоделските култури и вегетацијата на количеството на приземен озон е над нивото критично за истите, односно над $AOT_{40}=3 \text{ ppm}\cdot\text{h}$, привремени мерки можат да се преземат, со цел да се намали концентрацијата на приземниот озон за една третина во сите квадранти на

територијата на Република Македонија во споредба со одредените горни граници -плафони за емисии за одредениот период при тоа количеството на приземен озон да не ја надминува апсолутната граница од $10 \text{ ppm}\cdot\text{h}$, изразена како надминување на критичното ниво од $3 \text{ ppm}\cdot\text{h}$ во кој било квадрант на територијата на Република Македонија и

4) намалување на еутрофикацијата како привремен мерки со цел да се намали еутрофикацијата на почвата до 30% во споредба со одредените горни граници - плафони на емисии за одредениот период.

(5) Националната програма за редукција на емисиите може да се ревидира кога е тоа потребно, во временскиот период за која е донесена.

(6) Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ја донесува Националната програма за редукција на емисиите.

Член 27-в

Спроведување на Националната програма за редукција на емисиите

(1) Со цел за спроведување на Националната програма за редукција на емисиите за инсталациите кои поседуваат интегрирана еколошка дозвола издадена согласно со Законот за животната средина при утврдувањето на горните граници-плафони на емисии на одредени загадувачки супстанции за одредениот период како основа се земаат количините на емисии за реалното годишно работно време на инсталацијата, употребеното гориво и топлинскиот влез на инсталацијата, со пресметана средна вредност на количините за последните пет години на работа.

(2) Затворањето на една инсталација којашто била вклучена во Националната програма за редукција на емисиите не треба да значи зголемување на поединечните годишни количините на емисиите на загадувачките супстанции утврдени за одредениот период од другите инсталации опфатени со програмата.

(3) Во Националната програма за редукција на емисиите се опфаќаат сите инсталации во Република Македонија кои поседуваат интегрирана еколошка дозвола издадена согласно со Законот за животната средина.

Член 27-г

Инвентаризација на емисиите

(1) Со цел да се утврдат количините на горните граници-плафоните на емисиите на загадувачките супстанции за одреден период се врши инвентаризација на емисиите на територијата на Република Македонија.

(2) Инвентаризацијата на емисии на загадувачките супстанции на територијата на Република Македонија се врши преку:

1) пресметка на количините на емисии на загадувачките супстанции во воздухот во Република Македонија;

2) подготовка на извештај за инвентаризација на годишните емисии со проектите на емисиите и

3) подготовка на извештај за спроведување на мерките за намалување на емисиите, со цел да се исполнат обврските кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично пренесување на загадувачките супстанции во воздухот, од 1979 година и нејзините протоколи (во натамошниот текст: ЛРТАП конвенцијата).

(3) Во извештајот за инвентаризација на годишните емисии наведени од ставот (2) точка 2 на овој член се утврдува и распределба на емисиите по - квадранти во Република Македонија, со цел да се утврди дали има значајни промени во просторната распределба на емисиите на национално ниво.

Член 27-д

(1) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина секоја година најдоцна до 31 декември, ги подготвува и ги објавува пресметките и извештаите од членот 27-г став (2) од овој закон.

(2) Пресметките и извештаите од членот 27-г став (2) од овој закон се доставуваат до Европската агенција за животна средина и до други релевантни меѓународни организации и до извршното тело на ЛРТАП конвенцијата.

(3) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина редовно разменува податоци за количините на емисиите на загадувачките супстанции со меѓународни организации, земјите потписнички на ЛРТАП конвенцијата, надлежните тела и организации на Европската унија.“

Член 19

Во членот 28 зборот „програмата“ се заменува со зборовите: „планските документи од членот 23 од овој закон“.

Член 20

Членот 30 се брише.

Член 21

Во членот 31 зборовите: „акциониот план од членот 30 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „планските документи од членот 23 од овој закон“.

Член 22

Во членот 32 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) При подготовка на планските документи од членот 23 став (1) точки 2 и 3 од овој закон општината и градот Скопје, задолжително соработуваат со органите на државната управа, научни и стручни организации вклучувајќи ги и правните и физичките лица сопственици, односно корисници на инсталациите кои се извори на загадување на амбиентниот воздух.

(2) Кога граничните и целните вредности на загадувачките супстанции се надминати од емисии од соседните земји, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во соработка со градоначалниците на општините и на градот Скопје, е должен да соработува со надлежните органи од соседната држава со цел за заедничко подготвување на планските документи од членот 23 од овој закон.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Во случај на надминување на прагот на информирање и праговите на алармирање во зоните и агломерациите во близина на границите на Република Македонија, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и општините и градот Скопје овозможуваат размена на информации

колку што е можно поскоро со засегнатите соседни држави. Информациите што се разменуваат се достапни на јавноста.“

Член 23

Во членот 33 зборовите: „програмите од членот 26 на овој закон и акционите планови од ставот 27-а, на начин и во постапка утврдени со Законот за животната средина кои се однесуваат на донесување на плански документи“ се заменуваат со зборовите: „планските документи од членовите 26 и 27-а од овој закон согласно со постапката утврдена со Законот за животната средина кои се однесуваат на донесување на плански документи“.

Член 24

Во членот 34 зборовите: „програмите од членот 26 на овој закон, како и извештај за спроведување на акциониот план од членот 30 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „планските документи од членовите 26 и 27-а од овој закон“.

Член 25

Членовите 35, 35-а, 35-б, 35-в и 35-г се бришат.

Член 26

Во членот 36 став (2) зборовите: „одржување на сеопфатна база“ се заменуваат со зборовите: „обезбедување на податоци за базата“.

Член 27

Насловот на членот 49 се менува и гласи: „Базата на податоци за воздухот“.

Во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи: „Базата на податоци за воздухот опфаќа:“.

Член 28

Во членот 50 став (3) зборовите: „програмите од членот 26 и акционите планови од членот 30 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „планските документи од членовите 26 и 27-а од овој закон“.

Член 29

Членот 53 се менува и гласи:

„Се забранува испуштање на емисии на загадувачки супстанции над пропишаните гранични вредности пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, кои предизвикуваат штетни последици по здравјето на луѓето и животната средина.“

Член 30

Членот 54 се менува и гласи:

„(1) Емисија на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух може да се врши само на начин којшто е пропишан со овој закон или со дозволите за усогласување со оперативен план или интегрираните еколошки дозволи издадени согласно со Законот за животната средина.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член можат да се применуваат построги гранични вредности доколку тие се утврдени во краткорочните акциони планови од членот 27-а од овој закон или во услови на настаната несреќа или хаварија.“

Член 31

Во членот 56 ставот (2) се брише.

Член 32

Во членот 56-а став (2) зборовите: „став (1)“ се бришат.

Член 33

Во членот 58 став (1) зборовите: „прописот од“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„При технички преглед и регистрација на подвижните извори на загадување, задолжително се врши редовна контрола на усогласеноста на нивоата на емисии од подвижните извори со пропишаните гранични и целни вредности за емисија од овој вид на извори.“

Член 34

Во членот 61 ставот (2) се менува и гласи:

„Емисиите, што се испуштаат од еден стационарен извор за кој е потребно издавање на А интегрирана еколошка дозвола согласно со Законот за животната средина, не треба да надминат повеќе од 25% од пропишаните гранични вредности за квалитет на воздухот, при што крајното одредување на уделот на емисиите што се испуштаат од тој стационарен извор се определува во дозволите за усогласување со оперативен план, односно интегрираните еколошки дозволи.“

Член 35

Во членот 64 став (2) зборовите: „програмите за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух, акционите планови од членот 30 на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „планските документи од членовите 26 и 27-а од овој закон“.

Член 36

Во членот 66 став (1) точката 10 се менува и гласи:

„утврди дали се реализирани барањата од членот 61 став (2) од овој закон и“.

Член 37

Во членот 67 став (1) точката 10 се менува и гласи:

„ќе ја ограничи или забрани работата на инсталацијата доколку не се исполнети барањата од членот 61 став (2) од овој закон, во траење од најмногу 30 дена во кој рок треба да ги отстрани причините за настанатата состојба и“.

Член 38

Во членот 73 став (3) точка 2 зборовите: „програми-те, акционите планови“ се заменуваат со зборовите: „планските документи“.

Член 39

Во членот 77 став (1) точката 4 се менува и гласи:

„не ги исполнува обврските за примена и финансирање на мерките за намалување на емисиите утврдени во планските документи (член 28);“.

Точката 5 се брише.

Член 40

Во членот 78 зборот „Програмите“ се заменува со зборовите: „Планските документи“.

Член 41

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух.

Член 42

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KUALITETIN E AJRIT TË AMBIENTIT**

Neni 1

Në Ligjin për kualitetin e ajrit të ambientit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 67/2004, 92/2007, 35/10 dhe 47/11) në nenin 2 fjalët: "në vendin e punës" zëvendësohen me fjalët "në mjedisin e punës".

Neni 2

Në nenin 4 pika 1 ndryshohet si vijon:

"ajër i ambientit" është ajri i jashtëm në pjesën e poshtme të troposferës, me përjashtim të ajrit në mjedisin e punës;"

Neni 3

Në nenin 8 paragrafi (1) pika 1 ndryshohet si vijon:

"instalime në të cilat zhvillohen procese teknologjike, djegia e hedhurinave, prodhimi i energjisë (në tekstin e mëtejme: burime stacionare);".

Pas pikës 1 shtohet pikë e re 2, si vijon:

"2) motorë me djegie të brendshme të instaluar në makina lëvizëse jorugore, lokomotiva, anije dhe aeroplanë (në tekstin e mëtejme: burime lëvizëse jorugore);".

Pika 2 e cila bëhet pikë 3 ndryshohet si vijon:

"motorë me djegie të brendshme të instaluar në automjete (në tekstin e mëtejme: burime lëvizëse);".

Në pikën 3 e cila bëhet pikë 4 pas fjalës "karburanteve" shtohet lidhëza "dhe".

Pika 4 bëhet pikë 5.

Në paragrafin (2) fjalët: "pikat 1 dhe 2", zëvendësohen me fjalët: "pikat 1, 2 dhe 3".

Në paragrafin (3) numri "3" zëvendësohet me numrin "4", e pas fjalëve: "nuk guxojnë" shtohet fjala "të".

Neni 4

Titulli i nenit 9 ndryshohet si vijon: "Llojet e vlerave kufitare dhe qëllimore dhe nivelet kritike", e në fjalinë hyrëse pas fjalëve: "vlerave kufitare" shtohen fjalët: "si dhe niveleve kritike".

Pika 1 ndryshohet si vijon:

"vlerat kufitare, vlerat qëllimore dhe nivelet kritike për kualitetin e ajrit të ambientit dhe pragjet e alarmimit;"

Në pikat 2, 3 dhe 4 fjalët: "dhe qëllimore" shlyhen.

Neni 5

Titulli i nenit 10 ndryshohet si vijon: "Kritere për kualitetin e ajrit të ambientit".

Në paragrafin (1) pika 1 ndryshohet si vijon:

"vlera kufitare, vlera qëllimore dhe nivele kritike për llojet e substancave ndotëse në ajrin e ambientit (në tekstin e mëtejme: vlera kufitare për kualitet) dhe pragje të alarmimit dhe prag të informimit;"

Neni 6

Në nenin 13 paragrafi (2) shlyhet.

Neni 7

Paragrafi 14 ndryshohet si vijon:

"Vlerat kufitare për emision dhe llojet e substancave ndotëse në gazrat e hedhura nga burimet lëvizëse të ndotjes (në tekstin e mëtejme: emisione nga burime lëvizëse) janë përcaktuar me rregullat të cilat e rregullojnë veprimin me automjete."

Neni 8

Në nenin 15 paragrafi (2) fjalët: "në pajtim me këtë ligj" shlyhen.

Neni 9

Në nenin 18 pas fjalëve: "Republikën e Maqedonisë" shtohen fjalët: "për çdo substancë ndotëse në të gjithë zonat dhe aglomeracionet".

Neni 10

Në nenin 19 paragrafi (1) fjalët: "e kryen një herë në vit" shlyhen.

Neni 11

Titulli i nenit 22 ndryshohet si vijon: "Klasifikimi i zonave dhe aglomeracioneve".

Paragrafët (1), (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:

"(1) Në bazë të vlerësimit për kualitetin e ajrit të ambientit në territorin e Republikës së Maqedonisë themelohen zona dhe aglomeracione për kualitetin e ajrit, nga ana e organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor.

(2) Klasifikimi i çdo zone dhe aglomeracioni për çdo substancë ndotëse kryhet në pajtim me nivelet e koncentrimin të substancave ndotëse lidhur me pragjet e sipërme dhe të poshtme të vlerësimit.

(3) Klasifikimi nga paragrafi (2) i këtij neni revidohet së paku në çdo pesë vjet."

Paragrafi (4) shlyhet.

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: "listave nga paragrafi (4) i këtij neni" zëvendësohen me fjalët: "klasifikimit të zonave dhe aglomeracioneve nga paragrafi (2) i këtij neni".

Neni 12

Pas nenit 22 shtohet nen i ri 22-a, si vijon:

"Neni 22-a

Zonat me nivele më të ulëta se vlerat e përcaktuara kufitare dhe qëllimore

Në zonat dhe aglomeracionet nga neni 22 i këtij ligji veprohet në mënyrë preventive, me qëllim që të ruhen nivelet e substancave ndotëse nën vlerat e përcaktuara

kufitare dhe qëllimore për kualitet dhe insistohet që të ruhet kualiteti më i mirë i ajrit të ambientit në pajtim me principin e zhvillimit të qëndrueshëm."

Neni 13

Në nenin 23 në paragrafi (1) pikat 2 dhe 3 ndryshohen si vijojnë:

"2) plan për përmirësimin e kualitetit të ajrit të ambientit (në tekstin e mëtejme: plan për kualitetin e ajrit);

3) plan aksional afatshkurtër për mbrojtjen e ajrit të ambientit (në tekstin e mëtejme: plan aksional afatshkurtër) dhe".

Neni 14

Në nenin 25 paragrafi (3) shlyhet.

Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafë (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8).

Neni 15

Titulli i nenit 26 dhe neni 26 ndryshohen si vijojnë:

"Plani për kualitetin e ajrit

(1) Në pajtim me vlerësimin e kualitetit të ajrit të ambientit, në zonat dhe aglomeracionet e dhëna, ku nivelet i substancave ndotëse në ajrin e ambientit i tejkalojnë vlerat kufitare dhe qëllimore, si dhe cilëndo qoftë marginë relevante të tolerancës, përpilohet Plan për kualitetin e ajrit për ato zona dhe aglomeracione, me qëllim që të arrihet vlerë përkatëse kufitare apo qëllimore.

(2) Planin për kualitetin e ajrit nga paragrafi (1) i këtij neni, e përpilon kryetari i komunës dhe i Qytetit të Shkupit në bashkëpunim me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor për periudhë prej pesë vjetësh.

(3) Për zonat dhe aglomeracionet që shtrihen në më shumë komuna, ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, në bazë të vlerësimit nga paragrafi (1) i këtij neni, me aktvendim e cakton komunën që do ta përpilojë Planin për kualitetin e ajrit në bashkëpunim me kryetarët e komunave tjera territoret e të cilave i takojnë zonës ose aglomeracionit. Kryetarët e komunave tjera që i takojnë asaj zone ose aglomeracionit, janë të obliguar që t'i japin në disponim të gjitha të dhënat që janë të domosdoshme, si dhe të sigurojnë mjete për përpilimin e Planit për kualitetin e ajrit.

(4) Në bazë të vlerësimit nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor i përcakton zonat dhe aglomeracionet për të cilat do të përpilohet plani, si dhe substancat ndotëse që do të përfshihen në plane.

(5) Në rast të tejkalimit të vlerave kufitare për të cilat afati i arritjes ka kaluar, në planet për kualitetin e ajrit përcaktohen masat përkatëse me qëllim që periudha e tejkalimit të jetë sa më e shkurtër që është e mundur.

(6) Planet për kualitetin e ajrit mund të përmbajnë edhe masa të posaçme për mbrojtjen e grupeve të ndjeshme të popullatës, duke i përfshirë edhe fëmijët.

(7) Në rast të tejkalimit të vlerave kufitare për kualitet për më shumë substanca ndotëse në një zonë ose aglomeracion, përpilohet Plan për kualitetin e ajrit i cili në mënyrë të integruar i përfshin të gjitha substancat ndotëse relevante.

(8) Gjatë përpilimit të Planeve për kualitetin e ajrit detyrimisht merren parasysh dokumentet e tjera të planit, të cilat kanë të bëjnë me menaxhimin me ajrin dhe mjedisin jetësor."

Neni 16

Në titullin e nenit 27 dhe në paragrafët (1), (2) dhe (3) fjala "Program" zëvendësohet me fjalët: "plani për kualitetin e ajrit".

Neni 17

Titulli i nenit 27-a dhe neni 27-a ndryshohen si vijojnë: "Plani aksional afatshkurtër

(1) Për zonat dhe aglomeracionet ku ekziston rrezik që nivelet e substancave ndotëse të tejkalojnë një ose më tepër nga pragjet për alarmim, përpilohet plane aksionale afatshkurtra, në të cilat përcaktohen masat të cilat duhet të ndërmerren në afat të shkurtër, sidomos për identifikimin e shkaqeve për dukuritë e shkaktuara që të zvogëlohet rreziku ose kohëzgjatja e tejkalimeve. Në zonat dhe aglomeracionet ku ky rrezik ka të bëjë me një ose më shumë substanca ndotëse, përpilohet plani aksional afatshkurtër, i cili në mënyrë të integruar i përfshinë të gjitha substancat ndotëse relevante.

(2) Planet aksionale afatshkurtra nga paragrafi (1) i këtij neni, i përpilojnë kryetari i komunës dhe kryetari i Qytetit të Shkupit në bashkëpunim me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor dhe me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e shëndetësisë.

(3) Për zonat dhe aglomeracionet që shtrihen në më shumë komuna, ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor në bazë të të dhënave për kualitetin e ajrit të ambientit, me aktvendim e cakton komunën që do ta përpilojë Planin afatshkurtër aksional në bashkëpunim me kryetarët e komunave tjera territoret e të cilave i takojnë zonës ose aglomeracionit. Kryetarët e komunave tjera që i takojnë asaj zone ose aglomeracionit, janë të obliguar që t'i japin në disponim të gjitha të dhënat që janë të domosdoshme, si dhe të sigurojnë mjete për përpilimin e planeve.

(4) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor në koordinim me ministrin i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e shëndetësisë e përcakton përmbajtjen e detajuar dhe mënyrën e përpilimit të planeve aksionale afatshkurtra.

(5) Për masat e ndërmarra, si dhe për çdo tejkalim të pragut të alarmimit, kryetari i komunës dhe i Qytetit të Shkupit në bashkëpunim me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e shëndetësisë, organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor dhe qendrën kompetente për njoftim dhe alarmim, në mënyrë të detyrueshme dhe në vazhdimësi e njofton publikun e prekur për gjendjen e krijuar, si dhe për masat të cilat duhet të ndërmerren, në mënyrë të përcaktuar me akt të komunës dhe të Qytetit të Shkupit."

Neni 18

Pas nenit 27-a shtohen katër nene të reja 27-b, 27-v, 27-g dhe 27-d, si vijojnë:

"Neni 27-b

Programi nacional për reduksion gradual të sasive të emisioneve të substancave të caktuara ndotëse

(1) Programi nacional për reduktimin e emisioneve nga neni 23 paragrafi (1) pika 4 e këtij ligji, përpilohet me qëllim të zvogëlimit progresiv të emisioneve nacionale vjetore të substancave të caktuara ndotëse në ajrin e ambientit, për periudhë të caktuar, dhe në të cilin përcaktohen masat për reduktimin e kufijve të sipërm-plafoneve të emisionit dhe projeksionet për reduktimin e sasive të emisioneve të substancave ndotëse në nivel vjetor në periudhën e caktuar.

(2) Në programin nacional për reduktimin e emisioneve përfshihen të dhënat për masat themelore dhe politikatat e miratuara dhe të parapara dhe vlerësimi i kuantifikuar i efekteve të politikave dhe masave për reduktimin e emisionit të substancave ndotëse në ajër.

(3) Në Programin nacional për reduktimin e emisioneve shënohen ndryshimet e emisioneve nacionale të substancave të dhëna ndotëse në ajër në çdo kuadrant të territorit të Republikës së Maqedonisë për tërë periudhën e caktuar.

(4) Krahas masave të përcaktuara nga paragrafi (2) i këtij neni mund të ndërmerren edhe masa të përkohshme për:

1) zvogëlimin e acidimit në kuadrantet e territorit të Republikës së Maqedonisë ku ngarkesat kritike janë tejkaluar, masat e përkohshme mund të parashikohet me qëllim që të zvogëlohen sasitë e emisioneve për së paku 50% (në çdo kuadrant) në krahasim me kufijtë e caktuar-plafonët për emision për periudhën e caktuar dhe që të respektohen kufijtë e sipërm nacionalë-plafonët për emisionet;

2) zvogëlimin e ekspozimit të njerëzve në koncentrim të ozonit troposferik, kur sasia e ozonit troposferik është mbi nivelin kritik për shëndetin e njeriut mbi AOT60=0, masat e përkohshme mund të ndërmerren me qëllim që të zvogëlohet koncentrimi i ozonit troposferik për dy të tretat në të gjitha kuadrantët e territorit të Republikës së Maqedonisë në krahasim me kufijtë e caktuar të sipërm-plafonët për emisione për periudhën e caktuar, me ç'rast sasia e ozonit troposferik të mos e tejkalon kufirin prej 2,9 ppm•h, në cilindo qoftë kuadrant të territorit të Republikës së Maqedonisë;

3) zvogëlimin e ekspozimit në koncentrim të ozonit troposferik të vegjetacionit, kur ekspozimi i kulturave bujqësore dhe vegjetacionit në sasinë e ozonit troposferik është mbi nivelin kritik për të njëjtat, përkatësisht mbi AOT40=3 ppm•h, masat e përkohshme mund të ndërmerren me qëllim që të zvogëlohet koncentrimi i ozonit troposferik për një të tretën në të gjitha kuadrantët e territorit të Republikës së Maqedonisë në krahasim me kufijtë e caktuar të sipërm-plafonët për emisione për periudhën e caktuar, me ç'rast sasia e ozonit troposferik të mos e tejkalojë kufirin absolut prej 10 ppm•h, të shprehur si tejkallim i nivelit kritik prej 3 ppm•h në cilindo qoftë kuadrant të territorit të Republikës së Maqedonisë dhe

4) zvogëlimin e eutrofikimit si masa të përkohshme me qëllim që të zvogëlohet eutrofikimi i tokës për 30% në krahasim me kufijtë e sipërm të caktuar-plafonët e emisioneve për periudhën e caktuar.

(5) Programi nacional për reduktimin e emisioneve mund të revidohet kur kjo të jetë e nevojshme, në periudhën kohore për të cilën është miratuar.

(6) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrit i cili udhëheq organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, e miraton Programin nacional për reduktimin e emisioneve.

Neni 27-v

Zbatimi i Programit nacional për reduktimin e emisioneve

(1) Me qëllim të zbatimit të Programit nacional për reduktimin e emisioneve që posedojnë leje të integruar ekologjike të lëshuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor gjatë përcaktimit të kufijve të sipërm-plafonë të emisioneve të substancave ndotëse të përcaktuara për periudhë të caktuar si bazë merren sasitë e emisioneve për kohën reale vjetore të punës të instalimit, karburanti i përdorur dhe hyrja termike e instalimit, me vlerë të mesme të llogaritur të sasive për pesë vitet e fundit të punës.

(2) Mbyllja e një instalimi i cili ka qenë i përfshirë në Programin nacional për reduksion të emisioneve nuk nënkupton rritje të sasive vjetore individuale të emisioneve të substancave ndotëse të përcaktuara për periudhën e caktuar nga instalimet tjera të përfshira me program.

(3) Në Programin nacional për reduktim të emisioneve përfshihen të gjithë instalimet në Republikën e Maqedonisë të cilat posedojnë leje të integruar ekologjike të lëshuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor.

Neni 27-g

Inventarizimi i emisioneve

(1) Me qëllim që të përcaktohen sasitë e kufijve të sipërm-plafonët e emisioneve të substancave ndotëse për periudhë të caktuar kryhet inventarizimi i emisioneve të territorit të Republikës së Maqedonisë.

(2) Inventarizimi i emisioneve të substancave ndotëse të territorit të Republikës së Maqedonisë kryhet nëpërmjet:

1) llogaritjes së sasive të emisioneve të substancave ndotëse në ajër në Republikën e Maqedonisë;

2) përgatitjes së Raportit për inventarizimin e emisioneve vjetore me projeksionet e emisioneve dhe

3) përgatitjes së Raportit për zbatimin e masave për zvogëlimin e emisioneve, me qëllim që të plotësohen obligimet ndaj Konventës për bartjen me shtrirje të gjerë tejkufitare të substancave ndotëse në ajër, të vitit 1979 dhe protokolleve të saj (në tekstin e mëtejshëm: konventa LRTAP).

(3) Në Raportin për inventarizimin e emisioneve vjetore të theksuara nga paragrafi (2) pika 2 të këtij neni përcaktohet edhe shpërndarja e emisioneve sipas – kuadrantëve në Republikën e Maqedonisë, me qëllim që të përcaktohet nëse ka ndryshime të rëndësishme në shpërndarjen hapësinore të emisioneve në nivel nacional.

Neni 27-d

(1) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor çdo vit më së voni deri më 31 dhjetor, i përgatit dhe i shpall llogaritë dhe raportet nga neni 27-g paragrafi (2) të këtij ligji.

(2) Llogaritë dhe raportet nga neni 27-g paragrafi (2) të këtij ligji dorëzohen te Agjencia Evropiane për Mjedis Jetësor dhe te organizata tjera relevante dhe te trupi ekzekutues i konventës LRTAP.

(3) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor rregullisht shkëmben të dhëna për sasitë e emisioneve të substancave

ndotëse me organizatat ndërkombëtare, vendet nënshkruese të konventës LRTAP, trupat kompetentë dhe organizatat e Bashkimit Evropian.”

Neni 19

Në nenin 28 fjala “programi” zëvendësohet me fjalët: “dokumentet e planeve nga neni 23 i këtij ligji”.

Neni 20

Neni 30 shlyhet.

Neni 21

Në nenin 31 fjalët: “plani aksional nga neni 30 i këtij ligji” zëvendësohen me fjalët: “dokumentet e planit nga neni 23 i këtij ligji”.

Neni 22

Në nenin 32 paragrafët (1) dhe (2) ndryshohen si vijojnë:

“(1) Gjatë përpilimit të dokumenteve të planit nga neni 23 paragrafi (1) pikat 2 dhe 3 të këtij ligji komuna dhe qyteti i Shkupit, detyrimisht bashkëpunojnë me organet e administratës shtetërore, organizatat shkencore dhe profesionale duke i përfshirë edhe personat juridikë dhe fizikë pronarë, përkatësisht shfrytëzues të instalimeve të cilat janë burime të ndotjes së ajrit të ambientit.”

(2) Kur vlerësimet kufitare dhe qëllimore të substancave ndotëse janë tejkaluar nga emisione nga vendet fqinje, organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor në bashkëpunim me kryetarët e komunave dhe të qytetit të Shkupit, është i detyruar të bashkëpunojë me organet kompetente të shtetit fqinjë me qëllim të përgatitjes së përbashkët të dokumenteve të planit nga neni 23 i këtij ligji.”

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

“(3) Në rast të tejkalimit të pragut të informimit dhe pragueve të alarmimit në zonat dhe aglomeratat në afërsi të kufijve të Republikës së Maqedonisë, organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor dhe komunat dhe qyteti i Shkupit mundësojnë këmbimin e informatave sa është e mundur më shpejtë me shtetet e prekura fqinje. Informatat që këmbehen janë të arritshme për publikun”.

Neni 23

Në nenin 33 fjalët: “programet nga neni 26 i këtij ligji dhe planet aksionale nga paragrafi 27-a, në mënyrë dhe në procedurë të përcaktuara me Ligjin për mjedis jetësor të cilat kanë të bëjnë me miratimin e dokumenteve të planit” zëvendësohen me fjalët: “dokumentet e planit nga nenet 26 dhe 27-a të këtij ligji në pajtim me procedurën e përcaktuar me Ligjin për mjedis jetësor të cilat kanë të bëjnë me miratimin e dokumenteve të planit”.

Neni 24

Në nenin 34 fjalët: “programet nga neni 26 i këtij ligji, si dhe raporti për zbatimin e planit aksionar nga neni 30 i këtij ligji” zëvendësohen me fjalët: “dokumentet e planit nga nenet 26 dhe 27-a të këtij ligji”.

Neni 25

Nenet 35, 35-a, 35-b, 35-v, 35-g shlyhen.

Neni 26

Në nenin 36 paragrafi (2) fjalët: “mirëmbajtja e bazës gjithëpërfshirëse” zëvendësohen me fjalët: “sigurimi i të dhënave për bazën”.

Neni 27

Titulli i nenit 49 ndryshohet si vijon: “Baza e të dhënave për ajrin”.

Në paragrafin (1) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: “Baza e të dhënave për ajrin përfshin:”.

Neni 28

Në nenin 50 paragrafi (3) fjalët: “programet nga neni 26 dhe planet aksionale nga neni 30 të këtij ligji” zëvendësohen me fjalët: “dokumentet e planit nga nenet 26 dhe 27-a të këtij ligji”.

Neni 29

Neni 53 ndryshohet si vijon:

“Ndalohej lëshimi i emisioneve të substancave ndotëse mbi vlerat e përcaktuara kufitare të përcaktuara me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, të cilat shkaktojnë pasoja të dëmshme për shëndetin e njerëzve dhe mjedisin jetësor.”

Neni 30

Neni 54 ndryshohet si vijon:

“(1) Emisioni i substancave ndotëse në ajrin e ambientit mund të kryhet vetëm në mënyrë e cila është përcaktuar me këtë ligj ose me lejet për harmonizim me planin operativ ose lejet e integruara ekologjike të lëshuara në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të zbatohen vlerësime më të rrepta kufitare nëse ato janë përcaktuar në planet afatshkurtra aksionale nga neni 27-a i këtij ligji ose në kushte të shkaktimit të fatkeqësisë ose avarisë.”

Neni 31

Në nenin 56 paragrafi (2) shlyhet.

Neni 32

Në nenin 56-a paragrafi (2) fjalët: “paragrafi (1)” shlyhen.

Neni 33

Në nenin 58 paragrafi (1) fjalët: “rregulla nga” shlyhen. Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjatë kontrollit teknik dhe regjistrimit të burimeve lëvizëse të ndotjes, detyrimisht kryhet kontrolli i rregullt i harmonizimit të niveleve të emisioneve nga burimet lëvizëse me vlerësimet e përcaktuara kufitare dhe qëllimore për emision nga ky lloj i burimeve.”

Neni 34

Në nenin 61 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Emisionet, që lëshohen nga një burim stacionar për të cilin është e nevojshme dhënia e lejes A të integruar ekologjike në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, nuk duhet të tejkalojnë më shumë se 25% nga vlerësimet e përcaktuara kufitare për kualitet të ajrit, me ç'rast, caktimi përfundimtar i pjesëmarrjes së emisioneve që lëshohen nga ai burim stacionar caktohet në lejet për harmonizimin me planin operativ përkatësisht lejet e integruara ekologjike.”

Neni 35

Në nenin 64 paragrafi (2) fjalët: “programet për zvogëlimin e ndotjes dhe përmirësimin e kualitetit të ajrit të ambientit, planet aksionale nga neni 30 i këtij ligji” zëvendësohen me fjalët: “dokumentet e planit nga nenet 26 dhe 27-a të këtij ligji”.

Neni 36

Në nenin 66 paragrafi (1) pika 10 ndryshohet si vijon: “përcakton nëse janë realizuar kërkesat nga neni 61 paragrafi (2) i këtij ligji dhe”.

Neni 37

Në nenin 67 paragrafi (1) pika 10 ndryshohet si vijon: “do ta kufizojë ose ndalojë punën e instalimit nëse nuk janë plotësuar kërkesat nga neni 61 paragrafi (2) të këtij ligji, në kohëzgjatje prej më së shumti 30 ditësh në të cilin afat duhet t'i mënjanojë arsyet për gjendjen e shkaktuar dhe”.

Neni 38

Në nenin 73 paragrafi (3) pika 2 fjalët: “programet, planet aksionale” zëvendësohen me fjalët: “dokumentet e planit”.

Neni 39

Në nenin 77 paragrafi (1) pika 4 ndryshohet si vijon: “nuk i plotëson obligimet për zbatimin dhe financimin e masave për zvogëlimin e emisioneve të përcaktuara në dokumentet e planit (neni 28);”.

Pika 5 shlyhet.

Neni 40

Në nenin 78 fjala “Programet” zëvendësohen me fjalët: “Dokumentet e planit”.

Neni 41

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për kualitet të ajrit të ambientit.

Neni 42

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1628.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за заштита на природата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 мај 2012 година.

Бр. 07- 2301/1
9 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Член 1

Во Законот за заштита на природата (“Службен весник на Република Македонија” број 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 47/11 и 148/11), во членот 94 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) По исклучок од ставот (3) на овој член за природна реткост предлозите од ставовите (1) и (2) на овој член содржат основ за поднесување на предлогот, картографски приказ кога е можно и елаборат за валоризација или ревалоризација на природната реткост кој особено содржи опис на природната реткост, опис на вредноста на природната реткост за која се предлага заштита на природната реткост, како и предлог на мерки за заштита и за унапредување на природната реткост.“

Член 2

Во членот 136 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Вработените во стручните служби на јавната установа - национален парк кои вршат работи од јавен интерес поврзани со заштита на дивите видови, заштита на биодиверзитетот и пределот, управувањето со заштитеното подрачје, како и вршењето на сите активности кои произлегуваат од законите од областа на животната средина, а се од значење за заштитеното подрачје утврдени согласно со закон, имаат статус на јавни службеници.

(4) Вработените во јавната установа - национален парк кои вршат помошни и технички работи немаат статус на јавни службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности од работниот однос се применуваат одредбите од Законот за работните односи.“

Член 3

По членот 143 се додаваат 20 нови члена 143-а, 143-б, 143-в, 143-г, 143-д, 143-е, 143-ж, 143-з, 143-с, 143-и, 143-ј, 143-к, 143-л, 143-љ, 143-м, 143-н, 143-њ, 143-о и 143-п, кои гласат:

„Член 143-а

(1) Во стручните служби на јавната установа - национален парк може да се вработи лице кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани со Законот за јавните службеници, како и другите услови пропишани со актот за систематизација на работите и задачите на јавната установа - национален парк.

(2) За пополнување на слободно работно место за вршење работи од јавен интерес во стручните служби на јавната установа - национален парк, директорот на јавната установа - национален парк донесува одлука за потреба од вработување на јавен службеник во стручните служби.

(3) Со одлуката од ставот (2) на овој член ќе се определат дали пополнувањето на слободното работно место во стручните служби ќе се врши преку вработување на лице по пат на објавување на јавен оглас, објавување на интерен оглас, распоредување од вработените јавни службеници или преземање на јавен службеник од друга институција.

(4) Доколку пополнувањето на слободното работно место се врши по пат на објавување на јавен оглас, директорот на јавната установа - национален парк доставува барање до Агенцијата за администрација заради објавување на јавен оглас за вработување.

(5) Објавувањето на огласот од ставот (4) на овој член и спроведување на постапката за избор се вршат согласно со одредбите од Законот за јавните службеници.

(6) Во случаите кога пополнувањето на слободното работно место се врши по пат на објавување на интерен оглас, интерниот оглас се објавува на веб страницата на јавната установа - национален парк. Огласот содржи податоци за работното место кое треба да се пополни, посебните услови утврдени со членовите 15 и 19 од Законот за јавните службеници, условите пропишани во актот за систематизација на работите и задачите на јавната установа - национален парк кои треба да ги исполни јавниот службеник и рокот за пријавување.

Член 143-б

(1) Јавен службеник вработен во стручните служби на јавната установа - национален парк кој има соодветно образование, потребно работно искуство во струката и ги исполнува и другите услови утврдени во актот за систематизација на работите и задачите на јавната установа - национален парк, по потреба на јавната установа - национален парк или по негово барање може да се распореди на друго работно место согласно со актот за систематизација на работите и задачите, или да се преземе во друга институција ако за тоа има негово согласност и согласност на одговорните лица на институциите.

(2) Вработен во стручните служби на јавната установа - национален парк кој нема статус на јавен службеник, а има соодветно образование, потребно работно искуство и ги исполнува и другите услови утврдени во актот за систематизација на работите и задачите на јавната установа - национален парк, по потреба или по негово барање, по претходно положен испит за јавен службеник може да биде распореден на работно место со соодветно звање во стручните служби на јавната установа - национален парк и да се стекне со статус на јавен службеник.

(3) Лицата кои за прв пат се вработуваат во стручните служби на јавната установа - национален парк и лицата кои се вработуваат на повисоко работно место од претходното во стручните служби на јавната установа - национален парк, задолжително извршуваат пробна работа.

(4) Пробната работа за избраниот кандидат за јавен службеник со високо образование трае 12 месеци, а за избраниот кандидат со средно образование и за лицето кое се вработува на повисоко работно место од претходното, пробната работа трае шест месеци.

(5) За начинот на вршење на пробната работа и вработувањето на избраните лица од ставот (4) на овој член се применуваат одредбите од членот 21-в од Законот за јавните службеници.

Член 143-в

Јавниот службеник во јавната установа - национален парк е лично одговорен за дисциплинска и материјална одговорност за вршењето на работите и работните задачи од работното место.

Член 143-г

(1) Секој јавен службеник или друго лице, во согласност со закон, има право да поднесе иницијатива за покренување на постапка за дисциплинска и материјална одговорност.

(2) Предлог за покренување на дисциплинска постапка против јавниот службеник поднесува непосредно претпоставениот јавен службеник, односно раководниот службеник или директорот на јавната установа - национален парк.

(3) На предлог на директорот на јавната установа - национален парк, управниот одбор на јавната установа, донесува акт за дисциплинската и материјалната одговорност на јавните службеници во стручните служби за кои одговараат јавните службеници во случај на повреда на работната дисциплина, неизвршување, несовесно и ненавремено извршување на работите и работните задачи на јавниот службеник, како и штетата која на работа или во врска со работата, намерно или од крајна небрежност ја предизвикал јавниот службеник на јавната установа - национален парк. Актот по донесувањето се објавува на огласна табла на јавната установа - национален парк.

(4) Јавниот службеник на јавната установа - национален парк одговара дисциплински за дисциплинска неуредност и дисциплински престап и е материјално одговорен за штетата што ја предизвикал на јавната установа - национален парк.

Член 143-д

(1) Предлогот за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност по правило ги содржи следниве елементи:

- лично име на јавниот службеник за кого се поднесува предлогот за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност,
- работно место на кое е распореден јавниот службеник за кого се поднесува предлогот,
- опис на дејствието/та со кое е извршено кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски,
- наведување на квалификација на дејствието/та од ставот (1) алинеја 3 на овој член со конкретно наведување дали тоа според оценка претставува полесно, односно потешко кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски, односно дали јавниот службеник сторил дисциплинска неуредност или дисциплински престап,
- време, начин и место на вршење на дејствието со кое е извршено кршењето на работниот ред и дисциплина и неисполнување на работните обврски,
- последици што настанале на работниот ред и дисциплина и неисполнување на работните обврски,
- наведување на доказ/и од кои се потврдува таквото однесување, односно доказ што е во прилог на фактот дека е извршено комплетно дејствие (службена белешка, писмен извештај, информација, пријави, изјави од сведоци и слично),
- наведување на лично име на лице кое може да биде повикано во својство на сведок,
- податок дали јавниот службеник за кого се поднесува предлогот дотогаш одговарал за кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски во јавното претпријатие и

- податок во врска со претходните наградувања на јавниот службеник.

(2) Во прилог на предлогот од ставот (1) на овој член се доставуваат доказите што се наведени во истиот и други документи што според оценка на предлагачот се од значење за конкретниот случај.

Член 143-ѓ

(1) Директорот на јавната установа - национален парк формира комисија за водење на дисциплинска постапка за дисциплински престап во рок од осум дена од денот на поднесувањето на предлогот за покренување на дисциплинска постапка.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од три члена и тоа еден раководен јавен службеник и двајца јавни службеници од кои еден со звање од истата група на звање како и јавниот службеник против кого се води дисциплинската постапка.

(3) Членовите на Комисијата имаат заменици.

(4) Претседателот на комисијата е од редот на раководните јавни службеници.

(5) Комисијата од ставот (1) на овој член, по спроведената дисциплинска постапка му предлага соодветна дисциплинска мерка на директорот на јавната установа - национален парк.

Член 143-е

(1) Дисциплинските мерки за дисциплинска неуредност против јавниот службеник во јавната установа - национален парк ги изрекува директорот на јавната установа - национален парк, а по претходен писмен извештај од непосредно претпоставениот јавен службеник.

(2) Пред изрекување на дисциплинската мерка јавниот службеник се известува писмено за наводите на извештајот од ставот (1) на овој член што постојат против него и истиот има право да даде устен или писмен одговор во рок кој не може да биде пократок од осум дена.

(3) Доколку јавниот службеник не сака да го прими известувањето за наводите во извештајот од ставот (1) на овој член во рок од три дена, истото ќе биде објавено на огласната табла во седиштето на јавната установа - национален парк.

(4) Директорот на јавната установа - национален парк во рок од 60 дена од денот на започнување на постапката донесува решение за изрекување на дисциплинска мерка.

Член 143-ж

Против решението за изрекување на дисциплинска мерка, јавниот службеник во јавната установа - национален парк има право на жалба во рок од осум дена до Агенцијата за администрација.

Член 143-з

(1) Јавниот службеник во јавната установа - национален парк е одговорен за штетата која на работа или во врска со работата намерно или од крајна небрежност ја предизвикал на јавното претпријатие.

(2) Директорот на јавната установа - национален парк формира комисија за утврдување на материјална одговорност на јавниот службеник.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател и два члена од кои еден е јавен службеник, а еден е претставник на синдикатот и нивни заменици.

(4) Претседателот на комисијата е раководен јавен службеник или јавен службеник кој не е со пониско звање од звањето на јавниот службеник против кој се води постапка за материјалната одговорност.

(5) Комисијата од ставот (2) на овој член ја утврдува материјалната одговорност за постоење на сторена материјална штета, нејзината висина и начинот на сторување, кој ја предизвикал штетата и кој ќе ја надомести.

(6) Комисијата од ставот (2) на овој член за утврдена фактичка состојба поднесува извештај врз основа на кој директорот на јавната установа - национален парк донесува решение за надоместок на штета.

Член 143-с

Предлог за покренување на постапка за утврдување на материјална одговорност против јавниот службеник во јавната установа - национален парк, поднесува непосредно претпоставениот јавен службеник, односно раководниот службеник или директорот на јавната установа - национален парк.

Член 143-и

Против решението од членот 143-з став (6) од овој закон јавниот службеник во јавната установа - национален парк има право да изјави жалба до Агенцијата за администрација во рок од осум дена од денот на врачувањето на решението.

Член 143-ј

Јавниот службеник во јавната установа - национален парк врз основа на континуирано следење на работењето се оценува од непосредно претпоставениот раководен јавен службеник во јавната установа - национален парк.

Член 143-к

Оценувањето на јавниот службеник во јавната установа - национален парк се врши со цел да се добие реална слика за стручноста, квалитетот, ефикасноста и ефективноста во извршувањето на работи од јавен интерес утврдени со закон.

Член 143-л

Оценувањето на јавниот службеник во јавната установа - национален парк се врши врз основа на податоците за резултатите од работата и личните квалитети имајќи ги предвид податоците за обуките, наградите, дисциплинските мерки и отсуствата во претходната година.

Член 143-љ

При оценување на резултатите од работата, се врши оценување на познавање и примена на прописите и практиките, остварување на работните цели, навремено извршување на работата, квалитетно извршување на работата и организирање на работата во јавната установа - национален парк.

Член 143-м

При оценување на личните квалитети се врши оценување на креативност, иницијативност и заинтересираност за работата, способноста за тимска работа, способноста за работа под притисок и комуникациските вештини.

Член 143-н

Оценувањето на јавниот службеник се врши на објективен и непристрасен начин, без влијание и притисок од непосредни претпоставени и раководни јавни службеници во јавната установа - национален парк врз оценувачот.

Член 143-њ

Оценувањето се врши како шестмесечен континуиран процес на вреднување на резултатите од работата и личните квалитети на оценуваниот, кој опфаќа:

- утврдување на работни цели и активности,
- следење и прибирање на податоците во работењето на јавниот службеник во јавната установа - национален парк,
- давање инструкции и совети за подобрување на работењето и
- интервју со јавниот службеник.

Член 143-о

(1) Оценувачот во текот на периодот на оценување, постојано ја следи работата на јавниот службеник во јавната установа - национален парк и прибира податоци што се од суштествено значење за оценувањето.

(2) Следењето и прибирањето на податоците подразбира проверка и евидентирање на квалитетот и квантитетот во остварување на работните задачи.

(3) При следењето на работата, оценувачот постојано го мотивира јавниот службеник во јавната установа - национален парк му дава инструкции и совети за подобрување на работењето, му укажува на конкретни детали во работата, на постапките што водат кон успешно работење и на недостатоците во неговото работење.

Член 143-п

При оценувањето на работата на јавниот службеник во јавната установа - национален парк се применува образецот за оценување на јавниот службеник пропишан согласно со Законот за јавните службеници.

Член 4

Статутот и актот за систематизација на работите и задачите на јавната установа - национален парк ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Актот од членот 143-г став (3) од овој закон ќе се донесе во рок од пет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN E NATYRES

Нени 1

Нë Ligjin përmbrojtjen e natyres ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 47/11 dhe 148/11) në nenin 94 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni për raritet natyror propozimet nga paragrafet (1) dhe (2) përmbajnë bazë për parashtrimin e propozimit, paraqitje hartografike kur është e mundur edhe elaborat për valorizim ose rivalorizim të raritetit natyror i cili në vecanti përmban përshkrim të raritetit natyror, përshkrim të vlerës së raritetit natyror për të cilin propozohet mbrojtja e raritetit natyror, si dhe propozim të masave për mbrojtjen dhe përparimin e raritetit natyror."

Нени 2

Нë nenin 136 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

"(3) Тë punesuarit në shërbimet profesionale të Institucionit Publik - Park Nacional që kryejnë punë me interes publik lidhur me mbrojtjen e llojeve të egra, mbrojtjen e biodiversitetit dhe rajonit, menaxhimin me rajonin e mbrojtur, si dhe kryerjen e të gjitha aktiviteteve që dalin nga ligjet nga sfera e mjedisit jetësor e janë me rendesi për rajonin e mbrojtur të percaktuara në pajtim me ligjin, kanë status të nepunesve publike.

(4) Тë punesuarit në Institucionin Publik - Park Nacional që kryejnë punë ndihmëse dhe teknike nuk kanë status të nepunesve publike dhe lidhur me të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e tyre nga marrëdhënia e punës, zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhënie pune."

Нени 3

Pas nenit 143 shtohen 20 nene të reja 143-a, 143-b, 143-v, 143-g, 143-d, 143-gj, 143-e, 143-zh, 143-z, 143-x, 143-i, 143-j, 143-k, 143-l, 143-l, 143-l, 143-m, 143-n, 143-nj, 143-o dhe 143-p, si vijojnë:

"Neni 143-a

(1) Në shërbimet profesionale të Institucionit Publik - Park Nacional mund të punesohet personi që i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të vecanta të percaktuara me Ligjin për nepunes publike, si dhe kushtet tjera të percaktuara me akt për sistematizimin e punëve dhe detyrave të Institucionit Publik - Park Nacional.

(2) Për plotesimin e vendit të lire të punës për kryerjen e punëve me interes publik në shërbime profesionale të Institucionit Publik - Park Nacional, drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional, miraton vendim për nevojën e punësimit të nepunesit publik në shërbime profesionale.

(3) Me vendimin nga paragrafi (2) i këtij neni percaktohet nese plotesimi i vendeve të lira të punës në shërbime profesionale do kryhet nepermjet punësimit të personit me shpallje të konkursit publik, shpallje të konkursit të brendshëm, sistemit nga nepunesit publike të punesuar ose marrjes së nepunesit publik nga ndonje institucionin tjetër.

(4) Nese plotesimi i vendit të lire të punës behet me shpallje të konkursit publik, drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional dorezon kerkese në Agjencine e Administrates për shpallje të konkursit publik për punesim.

(5) Shpallja e konkursit nga paragrafi (4) i ketij neni dhe zbatimi i procedurës për zgjedhje, kryhen në pajtim me dispozitat e Ligjit për nepunes publike.

(6) Në rastet kur plotesimi i vendit të lire të punes behet me shpallje të konkursit të brendshem, konkursi i brendshem publikohet në ueb faqen e Institucionit Publik - Park Nacional. Konkursi permban të dhena për vendin e punes që duhet të plotesohet, kushtet e posacme të percaktuara me nenet 15 dhe 19 të Ligjit për nepunes publike, kushtet e percaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve dhe detyrave të punes të Institucionit Publik - Park Nacional që duhet t'i plotesoje nepunesi publik dhe afatin e paraqitjes.

Neni 143-b

(1) Nepunesi publik i punesuar në sherbimet profesionale të Institucionit Publik - Park Nacional i cili ka arsim perkates, pervoje të nevojshme të punes në profesion dhe i ploteson edhe kushtet tjera të percaktuara në aktin për sistematizimin e puneve dhe detyrave të Institucionit Publik - Park Nacional, sipas nevojës së Institucionit Publik - Park Nacional ose me kerkese të tij, mund të sistemohet në vend tjetër të punes në pajtim me aktin për sistematizimin e puneve dhe detyrave, ose të merret në institucion tjetër nese për kete ka pelqim prej tij dhe pelqim prej personave pergjegjes të institucioneve.

(2) I punesuari në sherbime profesionale të Institucionit Publik - Park Nacional që nuk ka status të nepunesit publik, e ka arsim perkates, pervoje të nevojshme të punes dhe i ploteson edhe kushtet tjera të percaktuara në aktin për sistematizimin e puneve dhe detyrave të Institucionit Publik - Park Nacional, sipas nevojës ose me kerkese të tij, me provimin e dhene paraprakisht për nepunes publik mund të sistemohet në vendin e punes me titull perkates në sherbime profesionale të Institucionit Publik - Park Nacional dhe të marre status të nepunesit publik.

(3) Personat të cilet për here të pare punesohen në sherbime profesionale të Institucionit Publik - Park Nacional dhe personat që punesohen në vend më të larte të punes nga ai paraprak në sherbime profesionale në Institucionin Publik - Park Nacional, detyrimisht kryejne pune provuese.

(4) Puna provuese për kandidatin e zgjedhur për nepunes publik me arsim të larte zgjat 12 muaj, ndersa për kandidatin e zgjedhur me arsim të mesem dhe personin që punesohet në vend më të larte të punes nga ai paraprak, puna provuese zgjat gjashte muaj.

(5) Për menyren e kryerjes së punes provuese dhe punesimin e personave të zgjedhur nga paragrafi (4) i ketij neni, zbatohen dispozitat e nenit 21-v të Ligjit për nepunes publike.

Neni 143-v

Nepunesi publik në Institucionin Publik - Park Nacional, eshte pergjegjes personalisht për pergjegjesi disiplinore dhe materiale, për kryerjen e puneve dhe detyrave të punes në vendin e punes.

Neni 143-g

(1) Çdo nepunes publik ose person tjetër në pajtim me Ligjin, ka të drejte të ngrite iniciative për ngritje të procedurës për pergjegjesi disiplinore dhe materiale.

(2) Propozim për ngritjen e procedurës disiplinore kundër nepunesit publik, parashtron nepunesi pergjegjes publik i drejtperdrejte, perkatesisht nepunesi udheheqes ose drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional.

(3) Me propozim të drejtorit të Institucionit Publik - Park Nacional, Keshilli Drejtues i Institucionit Publik, miraton akt për pergjegjesi disiplinore dhe materiale të nepunesve publike në sherbime profesionale për të cilat pergjigjen nepunesit publike në rast të shkeljes së disipline së punes, moskryerjes, kryerjes pa pergjegjesi dhe jo në kohe të puneve dhe detyrave të punes të nepunesit publik, si dhe demin në pune ose lidhur me punen, të cilin me qellim ose me pakujdesi të skajshme e ka shkaktuar nepunesi publik i Institucionit Publik - Park Nacional. Akti pas miratimit publikohet në tabelen e shpalljeve të Institucionit Publik - Park Nacional.

(4) Nepunesi publik i Institucionit Publik - Park Nacional pergjigjet në menyre disiplinore për parregullsine disiplinore dhe kundervajtjen disiplinore dhe eshte pergjegjes materialisht për demin që ia ka shkaktuar Institucionit Publik - Park Nacional.

Neni 143-d

(1) Propozimi për ngritjen e procedurës për percaktimin e pergjegjesise disiplinore sipas rregulles i permban keto elemente:

- emrin personal të nepunesit publik për të cilin parashtrohet propozimi për ngritjen e procedurës për percaktimin e pergjegjesise disiplinore,

- vendin e punes ku eshte i sistemuar nepunesi publik për të cilin parashtrohet propozimi,

- pershkrimin e veprimit/eve me të cilat eshte kryer shkelja e rendit dhe disipline së punes ose mosplotesimi i obligimeve të punes,

- shenimin e kualifikimit të veprimit/eve nga paragrafi (1) alineja 3të ketij neni me shenim konkret nese kjo sipas vleresimit paraqet cenim më të lehte gjegjesisht më të rendet të rendit dhe disipline së punes ose mosplotesim të obligimeve të punes perkatesisht nese nepunesi publik ka kryer parregullsi disiplinore ose shkelje disiplinore,

- kohen, menyren dhe vendin e kryerjes së veprimit me të cilin eshte kryer shkelja e rendit dhe disipline së punes ose mosplotesimi i obligimeve të punes,

- pasojat që jane shkaktuar në rendin dhe disiplinën e punes dhe mosplotesimin e obligimeve të punes,

- shenimin e deshmive nga të cilat eshte konstatuar sjellja e tille, perkatesisht deshmise që eshte në dobi të faktit se eshte kryer veprim komplet (shenim zyrtar, raport me shkrim, informate, kerkese, deklarata nga deshmitare e ngjashem),

- shenimin e emrit personal të personit që mund të thirret në cilesine e deshmitarit,

- të dhene nese nepunesi publik për të cilin parashtrohet propozimi, deri atehere eshte pergjigjur për shkeljen e rendit dhe disipline së punes ose mosplotesimin e detyrave të punes në ndermarrjen publike dhe

- të dhene lidhur me shperblimet paraprake të nepunesit publik.

(2) Në shtojce të propozimit nga paragrafi (1) i ketij neni, dorezohen deshmite që permenden në dokumentin e njejte dhe dokumente tjera, që sipas vleresimit të propozuesit jane me rendesi për rastin konkret.

Neni 143-gj

(1) Drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional formon Komision për udheheqjen e procedurës disiplinore për shkelje disiplinore në afat prej tete ditesh nga dita e parashtrimit të propozimit për ngritjen e procedurës disiplinore.

(2) Komisioni nga paragrafi (1) i ketij neni perbehet prej tre anetareve si vijon, një nepunes publik udheheqes dhe dy nepunes publike prej të cileve njeri me titull nga grupi i njejte i titullit si nepunesi publik kunder të cilit udhehiqet procedura disiplinore.

(3) Anetaret e Komisionit kane zevendes.

(4) Kryetari i Komisionit eshte nga radhet e nepunesve publike udheheqes.

(5) Komisioni nga paragrafi (1) i ketij neni, pas procedures së zbatuar disiplinore i propozon mase perkatese disiplinore drejtorit të Institucionit Publik - Park Nacional.

Neni 143-e

(1) Masa disiplinore për parregullsi disiplinore kunder nepunesit publik në Institucionin Publik - Park Nacional, shqipton drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional, pas raportit paraprak me shkrim të nepunesit publik epror i drejtperdrejte.

(2) Para shqiptimit të mases disiplinore nepunesi publik njoftohet me shkrim për konstatimet e raportit nga paragrafi (1) i ketij neni që ekzistojne kunder tij dhe ai ka të drejte të jape pergjigje me shkrim apo me goje në afat që nuk mund të jete më i shkurter se tete dite.

(3) Nese nepunesi publik nuk deshiron ta pranoje njoftimin për konstatimet e raportit nga paragrafi (1) i ketij neni në afat prej tri ditesh, ai do të shpallet në tabelen e shpalljeve në seline e Institucionit Publik - Park Nacional.

(4) Drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional në afat prej 60 ditesh nga dita e fillimit të procedures miraton aktvendim për shqiptimin e mases disiplinore.

Neni 143-zh

Kunder aktvendimit për shqiptimin e mases disiplinore, nepunesi publik në Institucionin Publik - Park Nacional ka të drejte ankese në afat prej tete ditesh në Agjencine e Administrates.

Neni 143-z

(1) Nepunesi publik në Institucionin Publik - Park Nacional eshte pergjegjes për demin të cilin në pune ose lidhur me punen me qellim ose nga pakujdesia e skajshme, ia ka shkaktuar ndermarrjes publike.

(2) Drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional formon Komision për percaktimin e pergjegjesise materiale të nepunesit publik.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni, perbehet nga kryetari dhe dy anetare prej të cileve njeri eshte nepunes publik e tjetri eshte perfaqesues i sindikates dhe zevendesit e tyre.

(4) Kryetari i Komisionit eshte nepunes publik udheheqes ose nepunes publik i cili nuk eshte me titull më të ulet nga titulli i nepunesit publik kunder të cilit udhehiqet procedura për pergjegjesi materiale.

(5) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni, e percakton pergjegjesine materiale për ekzistimin e demit të shkaktuar material, lartesine e tij dhe menyren e kryerjes, kush e ka shkaktuar demin dhe kush do ta kompensoje.

(6) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni, për gjendjen e konstatuar faktike parashtron raport në baze të të cilit, drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional miraton aktvendim për kompensimin e demit.

Neni 143-x

Propozim për ngritjen e procedures për percaktimin e pergjegjesise materiale kunder nepunesit publik në Institucionin Publik - Park Nacional, parashtron nepunesi publik epror i drejtperdrejte, perkatesisht nepunesi udheheqes ose drejtori i Institucionit Publik - Park Nacional.

Neni 143-i

Kunder aktvendimit nga neni 143-z paragrafi (6) i ketij ligji, nepunesi publik në Institucionin Publik - Park Nacional ka të drejte të paraqese ankese në Agjencine e Administrates në afat prej tete ditesh nga dita e dorezimit të aktvendimit.

Neni 143-j

Nepunesi publik në Institucionin Publik - Park Nacional në baze të ndjekjes së vazhdueshme të punes, vleresohet nga nepunesi publik udheheqes epror i drejtperdrejte në Institucionin Publik - Park Nacional.

Neni 143-k

Vleresimi i nepunesit publik në Institucionin Publik - Park Nacional behet me qellim që të fitohet pasqyre reale për profesionalizmin, kualitetin, efikasitetin dhe efektivitetin në kryerjen e puneve me interes publik të percaktuara me ligj.

Neni 143-ll

Vleresimi i nepunesit publik në Institucionin Publik - Park Nacional behet në baze të të dhenave për rezultatet e punes dhe kualiteteve personale duke i pasur parasysh të dhenat për trajnimet, cmimet, masat disiplinore dhe mungesat në vitin paraprak.

Neni 143-l

Gjate vleresimit të rezultateve të punes, behet vleresimi i njohjes dhe zbatimit të rregullave dhe praktikave, realizimit të qellimeve të punes, kryerjes së punes me kohe, kryerjes kualitative të punes dhe organizimit të punes në Institucionin Publik - Park Nacional.

Neni 143-m

Gjate vleresimit të kualiteteve personale behet vleresimi i kreativitetit, iniciatives dhe interesimit për pune, aftesise për pune ekipore, aftesise për pune nën presion dhe shkathtesive komunikuese.

Neni 143-n

Vleresimi i nepunesit publik behet në menyre objektive dhe të paanshme, pa ndikim dhe presion nga nepunesit publike eprorë të drejtperdrejte dhe atyre udheheqes në Institucionin Publik - Park Nacional mbi vleresuesin.

Neni 143-nj

Vleresimi kryhet si proces i vazhdueshem gjashtemujor i vleresimit të rezultateve të punes dhe kualiteteve personale të të vleresuarit, që i perfshin:

- percaktimin e qellimeve të punes dhe aktiviteteve,
- ndjekjen dhe grumbullimin e të dhenave në punen e nepunesit publik në Institucionin Publik - Park Nacional,
- dhenien e instruksioneve dhe keshillave për permiresimin e punes dhe
- intervisten me nepunesin publik.

Neni 143-o

(1) Vleresuesi gjate periudhes së vleresimit, vazhdimisht e ndjek punen e nepunesit publik në Institucionin Publik - Park Nacional dhe grumbullon të dhena që janë me rendesi thelbesore për vleresimin.

(2) Ndjekja dhe grumbullimi i të dhënave nenkupton kontroll dhe evidentim të kualitetit dhe kuantitetit në realizimin e detyrave të punes.

(3) Gjate ndjekjes së punes, vleresuesi vazhdimisht e motivon nepunesin publik në Institucionin Publik - Park Nacional, i jep instruksione dhe keshilla për permiresimin e punes, i sugjeron për detaje konkrete në pune, për procedurat që shpien në pune të suksesshme dhe për mangesite në punen e tij.

Neni 143-p

Gjate vleresimit të punes së nepunesit publik në Institucionin Publik - Park Nacional aplikohet formulari për vleresim të nepunesit publik, i percaktuar në pajtim me Ligjin për nepunes publike.“

Neni 4

Statuti dhe akti për sistematizimin e puneve dhe detyrave të Institucionit Publik - Park Nacional, do të harmonizohen me dispozitat e ketij ligji në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Akti nga neni 143-g paragrafi (3) të ketij ligji, do të miratohet në afat prej pese muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1629.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ АЛШАР ЗА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА

Се прогласува Законот за престанок на важење на Законот за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 мај 2012 година.

Бр. 07- 2302/1
9 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ АЛШАР ЗА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА

Член 1

Законот за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата („Службен весник на Република Македонија“ број 83/2009), престанува да важи.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT PËR SHPALLJE TË LOKALITETIT ALLSHAR MONUMENT NATYROR

Neni 1

Shfuqizohet Ligji për shpallje të lokalitetit Allshar monument natyror (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 83/2009).

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1630.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за платниот промет,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 мај 2012 година.

Бр.07-2303/1
9 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

Член 1

Во Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ број 113/2007, 22/2008, 159/2008, 133/2009, 145/10 и 35/11), во членот 2 точка 10 по зборовите: „правосилна судска одлука за дозвола за извршување“ се додава зборот „задолжница“.

Член 2

Во членот 22 став (2) по зборот „издал“ се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „односно доверителот
кој го поднел“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 1 септември 2012 година.

L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR QARKULLIM
PAGESOR

Neni 1

Në Ligjin për qarkullim pagesor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 113/2007, 22/2008,
159/2008, 133/2009, 145/10 dhe 35/11), në nenin 2 pika 10
pas fjalëve: "aktvendim i plotfuqishëm gjyqësor për leje
për përmbarim" shtohen fjalët: "vlerënotë premtimi".

Neni 2

Në nenin 22 paragrafi (2) pas fjalës "lëshuar" shtohen
fjalët: "përkatësisht kreditorit që e ka parashtruar".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do
të zbatohet nga 1 shtatori 2012.

1631.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАДОЛЖНИЦА

Се прогласува Законот за задолжница,
што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 9 мај 2012 година.

Бр. 07- 2304/1
9 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ЗАДОЛЖНИЦА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се воведува задолжницата како ис-
права и се уредува начинот на издавање на задолжни-
цата и наплатата врз основа на задолжница, како и дру-
ги прашања во врска со задолжницата.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат
следново значење:

1. „Задолжница“ е потврдена приватна исправа со
која должникот дава согласност побарувањето на дове-
рителот назначено во задолжницата присилно да се
наплати од сите расположливи средства на должникот
кај носителите на платниот промет;
2. „Правни лица“ се трговци според формата и деј-
носта согласно со Законот за трговските друштва;
3. „Должник“ е правно лице кое издало задолжни-
ца;
4. „Блокирани сметки“ се трансакциски сметки на
учесник во платниот промет за кои има евидентирано
неизвршено решение за присилна наплата;
5. „Систем за водење на Регистарот на задолжници“
е информациски систем кој овозможува составување,
евидентирање, прием, обработка, чување и размена на
податоци и документи во електронска форма и
6. „Барање за наплата“ е писмено барање поднесено
од доверителот кај носителот на платен промет кај кој
се води трансакциската сметка на должникот наведена
во задолжницата со кое се бара наплата на побарувања-
та по основ на задолжница кои не се платени до дату-
мот на достасување на задолжницата.

II. ИЗДАВАЊЕ НА ЗАДОЛЖНИЦА

Член 3

- (1) Задолжницата се издава во еден примерок.
- (2) Задолжницата гласи на денари.
- (3) Задолжницата се издава само при должничко до-
верителски односи меѓу правните лица.
- (4) Задолжница не смее да издаде правно лице:
 - 1) кое има блокирана сметка;
 - 2) за кое во Трговскиот регистар кај Централниот
регистар на Република Македонија (во натамошниот
текст: Централниот регистар) има евидентирано пода-
тоци за започната постапка за стечај, ликвидација или
бришење;
 - 3) кое е евидентирано во Регистарот на физички и
правни лица на кои им е изречена санкција забрана за
вршење професија, дејност или должност и привремена
забрана за вршење на одделна дејност кај Централниот
регистар и
 - 4) кое е евидентирано во Регистарот на споредни
казни за сторени кривични дела на правни лица кај
Централниот регистар.
 - (5) Вкупниот неплатен износ по основ на издадени
задолжници не смее да надмине 30% од вкупните при-
ходи на должникот остварени во претходната година
евидентирани во Регистарот на годишни сметки кој се
води во Централниот регистар.

Член 4

- (1) Задолжницата ја составува нотар преку системот
за водење на Регистар на задолжници кој го води Цен-
тралниот регистар. Системот за водење на Регистарот
на задолжници генерира единствен број на задолжни-
цата.
- (2) По составување на задолжницата, нотарот еле-
ктронски ја потпишува, ја евидентира и ја печати за-
должницата преку системот за водење на Регистарот на
задолжници и ја заверува согласно со одредбите од За-

конот за нотаријат кои се однесуваат на потврдување на приватна исправа (солеmnизација) и задолжително му ја предава на доверителот.

(3) Задолжницата се смета за издадена со денот на заверка пред нотар.

(4) Системот за водење на Регистарот на задолжници нема да овозможи составување и евидентирање на задолжницата доколку:

1) е надминат износот од членот 3 став (5) од овој закон;

2) е блокирана трансакциската сметка на должникот наведена во задолжницата;

3) во Трговскиот регистар кај Централниот регистар има евидентирано податоци за започната постапка за ликвидација, стечај или бришење на должникот;

4) должникот е евидентиран во Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење на одделна дејност кај Централниот регистар;

5) должникот е евидентиран во Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица кај Централниот регистар и

6) има несоваѓање во податоците за идентификација на должникот.

(5) По евидентирање на задолжницата, Централниот регистар ја известува Клириншката кука определена да го води единствениот регистар на трансакциски сметки (во натамошниот текст: Клириншката кука), за бројот на трансакциската сметка, единствениот матичен број и единствениот даночен број на должникот наведени во задолжницата.

(6) Трансакциската сметка од ставот (5) на овој член носителот на платен промет не смее да ја затвори пред бришењето на задолжницата од Регистарот на задолжници.

(7) Сите измени на задолжницата се вршат кај нотарот кој ја заверил задолжницата и се евидентираат во Регистарот на задолжници.

Член 5

Правата и обврските од задолжницата не смее да се пренесуваат.

Член 6

(1) Приватна исправа која не е издадена согласно со одредбите од овој закон не се смета за задолжница.

(2) Формата и содржината на задолжницата ги пропишува министерот за финансии.

Член 7

Во задолжницата задолжително се внесува:

1) назив, седиште, единствен матичен број и единствен даночен број на доверителот;

2) назив, седиште, единствен матичен број и единствен даночен број на должникот;

3) основ за издавање;

4) износ на побарувањето;

5) каматна стапка, доколку е договорена, но најмногу во висина на законски дозволената;

6) датум на достасување на задолжницата;

7) краен рок за доставување на барање за наплата на задолжницата кај носителот на платниот промет на должникот;

8) назив на носителот на платниот промет кај кој должникот има трансакциска сметка и број на трансакциската сметка на должникот;

9) изјава на должникот дека се согласува износот на побарување означен на задолжницата присилно да се наплати од сите негови сметки кај носителите на платниот промет и од сиот негов движен и недвижен имот;

10) место и датум на издавањето на задолжницата и

11) потпис на должникот и доверителот.

III. НАПЛАТА НА ОБВРСКИ ПО ДАТУМ НА ДОСТАСУВАЊЕ

Член 8

(1) Доколку обврските по основ на задолжница не се платени до датумот на достасување на задолжницата, доверителот поднесува барање за наплата. Барањето се поднесува најдоцна до денот наведен на задолжницата како краен рок за доставување на барање за наплата. Кон барањето доверителот задолжително ја приложува задолжницата, изјава заверена на нотар со која под полна морална, материјална и кривична одговорност го потврдува неплатениот износ на побарувањето по задолжницата и број на трансакциска сметка на доверителот на која треба да се пренесат средства од сметка на должникот. Носителот на платен промет нема да го прими барањето за наплата поднесено по крајниот рок за доставување на барање за наплата.

(2) Носителот на платен промет е должен во рок од два работни дена од денот на добивањето на барањето од ставот (1) на овој член, преку Клириншката кука, да го известува Централниот регистар дека доверителот барал наплата на задолжницата.

(3) По добивање на барањето од ставот (1) на овој член, носителот на платен промет е должен да постапи на начин и во постапка за извршување на решенијата за присилна наплата согласно со Законот за платниот промет.

(4) Доколку доверителот не поднесе барање за наплата на побарувањата по задолжницата во крајниот рок за доставување на барањето за наплата на задолжницата кај носителот на платен промет, обврските по задолжницата престануваат.

(5) Задолжницата за која не е поднесено барање за наплата во крајниот рок за доставување на барањето за наплата, Централниот регистар ја брише од Регистарот на задолжници по истекот на три работни дена од крајниот рок за доставување на барањето за наплата на задолжницата.

Член 9

(1) За секоја извршена наплата по основ на задолжница, носителот на платен промет е должен на денот на наплатата, преку Клириншката кука, да го известува Централниот регистар.

(2) Централниот регистар е должен да ги евидентира плаќањата од ставот (1) на овој член во Регистарот на задолжници на денот на добивањето на известувањето.

Член 10

(1) По целосната наплата на побарувањето по задолжницата, носителот на платен промет е должен на денот на целосната наплата, преку Клириншката кука, да го известува Централниот регистар за извршената наплата.

(2) Централниот регистар е должен на денот на добивањето на известувањето од ставот (1) на овој член да ја избрише задолжницата од Регистарот на задолжници.

Член 11

(1) Доверителот има право во секое време по поднесување на барањето за наплата согласно со членот 8 од овој закон да ја повлече задолжницата која не е наплатена во целост од носителот на платен промет, со поднесување на изјава за повлекување на задолжницата дадена кај нотарот кој ја заверил задолжницата.

(2) При повлекување на задолжницата носителот на платен промет е должен веднаш, при самото повлекување, на самата задолжница да евидентира од кои сметки колкав износ на главнина, камати и трошоци е наплатен до моментот на повлекувањето на задолжницата и му ја враќа задолжницата на доверителот, а од истата задржува копија.

(3) Носителот на платен промет е должен, преку Клириншката куќа веднаш, при самото повлекување, да ги извести сите носители на платниот промет за повлекувањето на задолжницата и да ја деблокира сметката на должникот по основ на задолжницата, доколку е блокирана.

(4) Носителот на платен промет, е должен преку Клириншката куќа веднаш, при самото повлекување, да го извести Централниот регистар за повлекувањето на задолжницата.

(5) По повлекување на задолжницата истата не може да биде предмет на наплата согласно со членот 8 од овој закон.

(6) Задолжницата останува евидентирана во Регистарот на задолжници и по повлекувањето, се до поднесувањето на барањето за бришење од страна на извршител согласно со членот 12 став (4) точка 3 од овој закон, односно од нотарот согласно со членот 13 став (2) од овој закон.

IV. ПРИСИЛНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖНИЦАТА

Член 12

(1) Задолжницата има карактер на извршна исправа.

(2) Во рок од 15 дена по повлекувањето на задолжницата од носителот на платниот промет, доверителот може да иницира постапка за присилно извршување на задолжницата согласно со одредбите на Законот за извршување.

(3) Нотарот е должен на повлечената задолжница поднесена од доверителот да стави потврда за извршеност.

(4) Извршителот кој ќе го спроведува присилното извршување на побарувањето предмет на задолжницата во согласност со ставот (2) на овој член, е должен во Регистарот на задолжници:

1) да го пријави приемот на задолжницата најдоцна наредниот работен ден од денот на приемот;

2) да ги пријави сите делумни наплати на побарувањето назначено во задолжницата најдоцна наредниот работен ден од денот на извршената исплата;

3) да поднесе барање за бришење на задолжницата најдоцна наредниот работен ден од денот на целосната наплата на побарувањето назначено во задолжницата и

4) да поднесе барање за бришење на задолжницата најдоцна наредниот работен ден од денот кога го запел извршувањето на задолжницата.

(5) Доверителот не може да бара извршување на задолжницата по запирањето на извршувањето на задолжницата од страна на извршителот.

(6) Централниот регистар е должен веднаш по добивањето на пријавата, односно барањето од ставот (4) на овој член во Регистарот на задолжници да ги евидентира приемот на задолжницата кај извршителот и наплатите, односно да ја избрише задолжницата.

(7) Доколку во рок од 20 дена од денот на добивањето на известувањето од членот 11 став (4) од овој закон не се поднесе пријава согласно со ставот (4) точка 1 на овој член, Централниот регистар е должен веднаш да ја избрише задолжницата од Регистарот на задолжници.

V. ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПРАВА ОД ЗАДОЛЖНИЦА

Член 13

(1) Доверителот може во секое време да се откаже од правата од задолжницата со изјава дадена кај нотарот кој ја заверил задолжницата, при што ја приложува задолжницата.

(2) Нотарот е должен на денот на давањето на изјавата од ставот (1) на овој член да поднесе барање за бришење на задолжницата од Регистарот на задолжници.

(3) Централниот регистар е должен по добивањето на барањето од ставот (2) на овој член веднаш да ја избрише задолжницата од Регистарот на задолжници.

VI. СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА НАД ДОЛЖНИК

Член 14

(1) Во случај на отворање на стечајна постапка над должникот, побарувањата по основ на задолжница се пријавуваат кај стечајниот управник согласно со одредбите од Законот за стечај.

(2) Должникот што има издадено задолжница која не е платена во целост не може да ја заврши започнатата ликвидациона постапка, односно не може да се избрише од Трговскиот регистар, се додека задолжницата не се избрише од Регистарот на задолжници согласно со членовите 8 став (5), 10 став (2), 12 ставови (6) и (7) и 13 став (3) од овој закон.

(3) Стечајниот управник е должен во рок од 15 дена од денот на отворањето на стечајната постапка над должникот кој издал задолжница да поднесе барање до Централниот регистар за бришење на задолжницата од Регистарот на задолжници.

(4) Централниот регистар е должен на денот на добивање на барањето од ставот (3) на овој член да ја избрише задолжницата од Регистарот на задолжници.

VII. РЕГИСТАР НА ЗАДОЛЖНИЦИ

Член 15

(1) Централниот регистар го води Регистарот на задолжници во електронска форма.

(2) Начинот на внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците од Регистарот на задолжници, како и начинот на користење на Регистарот на задолжници ги пропишува директорот на Централниот регистар.

VIII. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

Член 16

(1) Не постапувањето на нотарот во смисла на одредбите од членовите 4 став (2), 12 став (3) и 13 став (2) од овој закон претставува дисциплинска повреда согласно со членот 126 од Законот за нотаријат.

(2) Не постапувањето на извршителот во смисла на одредбите од членот 12 став (4) од овој закон претставува дисциплинска повреда согласно со членот 54-г од Законот за извршување.

(3) Не постапувањето на стечајниот управник во смисла на одредбите од членот 14 став (3) од овој закон ќе биде санкционирано согласно со членовите 295 и 296 од Законот за стечај.

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 17

(1) Одговорното лице на должникот кое ќе издаде задолжница за која во моментот на достасување на задолжницата нема покритие ќе се казни со парична казна или со казна затвор до три години.

(2) Должникот за делото од ставот (1) на овој член ќе се казни со парична казна.

X. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 18

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на носител на платен промет, ако во пропишаниот рок не го извести Централниот регистар за случаите пропишани со членовите 8 став (2), 9 став (1), 10 став (1) и 11 став (4) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице на носителот на платен промет за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Член 19

(1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на носител на платен промет ако прими барање за наплата поднесено по крајниот рок за доставување на барањето (член 8 став (1)).

(2) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице на носителот на платен промет за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Член 20

(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на носител на платен промет ако не евидентира на самата задолжница од кои сметки колкав износ на главнина, камати и трошоци е наплатен до моментот на повлекувањето на задолжницата и не му ја врати задолжницата на доверителот (член 11 став (2)).

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице на носителот на платен промет за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Член 21

(1) За прекршоците пропишани со членовите 18, 19 и 20 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Народната банка на Република Македонија.

(2) Пред поведување на прекршочната постапка се поведува постапка за порамнување согласно со Законот за банките.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 2012 година.

L I G J

PËR VLERËNOTË PREMTIMI

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Me këtë ligj vendoset vlerënotë premtimi si dokument dhe rregullohet mënyra e lëshimit të vlerënotë premtimit dhe arkëtimi në bazë të vlerënotë premtimit, si dhe çështje tjera lidhur me vlerënotë premtimi.

Neni 2

Shprehje të caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin, si vijon:

1. "Vlerënotë premtimi" është dokument privat i vërtetuar me të cilin debitor i jep pëlqim që kërkesa e kreditorit e theksuar në vlerënotë premtimi të arkëtohet detyrimisht nga të gjitha mjetet në dispozicion të debitorit te bartësit e qarkullimit pagesor;

2. "Persona juridikë" janë tregtarë sipas formës dhe veprimtarisë në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare;

3. "Debitor" është personi juridik që ka lëshuar vlerënotë premtimi;

4. "Llogari të bllokuara" janë llogari të transaksionit të pjesëmarrësit në qarkullimin pagesor për të cilat është evidentuar aktvendimi i papërmbaruar për arkëtim të detyrueshëm;

5. "Sistem për mbajtjen e Regjistrit të vlerënotave premtimi" është sistemi informativ që mundëson përpilimin, evidentimin, pranimin, përpunimin, ruajtjen dhe shkëmbimin e të dhënave dhe dokumenteve në formë elektronike dhe

6. "Kërkesë për arkëtim" është kërkesa me shkrim e parashtruar nga kreditor i bartësi i qarkullimit pagesor te i cili mbahet llogaria e transaksionit të debitorit e theksuar në vlerënotë premtimi me të cilën kërkohet arkëtimi i kërkesave në bazë të vlerënotë premtimit që nuk janë paguar deri në datën e maturimit të vlerënotë premtimit.

II. LËSHIMI I VLERËNOTË PREMTIMIT

Neni 3

- (1) Vlerënotë premtimi lëshohet në një ekzemplar.
- (2) Vlerënotë premtimi është në denarë.
- (3) Vlerënotë premtimi lëshohet vetëm gjatë marrëdhënieve debitore kreditore ndërmjet personave juridikë.

(4) Vlerënotë premtimi nuk guxon të lëshojë personi juridik:

- 1) që ka llogari të bllokuar;
- 2) për të cilin në regjistrin tregtar të Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejme: Regjistri Qendror) janë evidentuar të dhëna për procedurën e filluar për falimentim, likuidim ose fshirje;
- 3) që është i evidentuar në Regjistrin e personave fizikë dhe juridikë të cilëve u është shqiptuar sanksion për ndalim të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar në Regjistrin Qendror dhe

4) që është i evidentuar në Regjistrin e dënimeve dytësore për vepra penale të kryera të personave juridikë në Regjistrin Qendror.

(5) Shuma e përgjithshme e papaguar në bazë të vlerënotave premtimi të lëshuara nuk guxon të tejkalojë 30% të të hyrave të përgjithshme të debitorit të realizuara në vitin paraprak të evidentuara në Regjistrin e llogarive vjetore që mbahet në Regjistrin Qendror.

Neni 4

(1) Vlerënotë premtimin e përpilon noteri nëpërmjet sistemit të udhëheqjes së Regjistrin të vlerënotave premtimi që e mban Regjistri Qendror. Sistemi i mbajtjes së Regjistrin të vlerënotave premtimi gjeneron numër unik të vlerënotëpremtimit.

(2) Pas përpilimit të vlerënotë premtimit, noteri në mënyrë elektronike e nënshkruan, e evidenton dhe e shtyp vlerënotë premtimin nëpërmjet sistemit të mbajtjes së Regjistrin të vlerënotave premtimi dhe e vërteton në pajtim me dispozitat e Ligjit për noteri që kanë të bëjnë me vërtetimin e dokumentit privat (solemnizim) dhe detyrimisht ia dorëzon kreditorit.

(3) Vlerënotë premtimi konsiderohet e lëshuar me ditën e vërtetimit të noteri.

(4) Sistemi për mbajtjen e Regjistrin për vlerënota premtimi nuk do të mundësojë përpilimin dhe evidentimin e vlerënotë premtimit, nëse:

- 1) është tejkalluar shuma nga neni 3 paragrafi (5) i këtij ligji;
- 2) është bllokuar llogaria e transaksionit të debitorit e theksuar në vlerënotë premtimi;
- 3) në Regjistrin Tregtar të Regjistrin qendror janë evidentuar të dhëna për procedurën e filluar për falimentim, likuidim ose fshirje të debitorit;
- 4) debitori është i evidentuar në Regjistrin e personave fizikë dhe juridikë të cilëve u është shqiptuar sanksioni ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar në Regjistrin Qendror;
- 5) debitori është i evidentuar në Regjistrin e dënimeve dytësore për vepra penale të kryera të personave juridikë në Regjistrin Qendror dhe
- 6) ka mospërputhje në të dhënat për identifikimin e debitorit.

(5) Pas evidentimit të vlerënotë premtimit, Regjistri Qendror e njofton Shtëpinë e kliringut të përcaktuar për ta mbajtur regjistrin unik të llogarive të transaksionit (në tekstin e mëtejme: Shtëpi e kliringut), për numrin e llogarisë së transaksionit, numrin unik amë dhe numrin unik tatimor të debitorit të theksuara në vlerënotë premtimi.

(6) Llogarinë e transaksionit nga paragrafi (5) i këtij neni bartësi i qarkullimit pagesor nuk guxon që ta mbyllë para fshirjes së vlerënotë premtimit nga Regjistri i vlerënotave premtimi.

(7) Të gjitha ndryshimet e vlerënotë premtimit bëhen te noteri që e ka vërtetuar vlerënotë premtimin dhe evidentohen në Regjistrin e vlerënotave premtimi.

Neni 5

Të drejtat dhe detyrimet e vlerënotë premtimit nuk guxojnë të barten.

Neni 6

(1) Dokumenti privat që nuk është lëshuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji nuk konsiderohet si vlerënotë premtimi.

(2) Formën dhe përmbajtjen e vlerënotë premtimit e përcakton ministri i Financave.

Neni 7

Në vlerënotë premtimi detyrimisht shënohet:

- 1) emri, selia, numri unik amë dhe numri unik tatimor i kreditorit;
- 2) emri, selia, numri unik amë dhe numri unik tatimor i debitorit;
- 3) baza për lëshim;
- 4) shuma e kërkesës;
- 5) shkalla e kamatës, nëse është e kontraktuar, por më së shumti në lartësi të lejuar me ligj;
- 6) data e maturimit të vlerënotë premtimit;
- 7) afati i fundit për dorëzimin e kërkesës për arkëtimin e vlerënotë premtimit te bartësi i qarkullimit pagesor të debitorit;
- 8) emri i bartësit të qarkullimit pagesor te i cili debitori ka llogari të transaksionit dhe numër të llogarisë së transaksionit të debitorit;
- 9) deklarata e debitorit se pajtohet që shuma e kërkesës e theksuar në vlerënotë premtimi të arkëtohet detyrimisht nga të gjitha llogaritë e tij te bartësit e qarkullimit pagesor dhe nga tërë prona e tij e tundshme dhe e patundshme;
- 10) vendi dhe data e lëshimit të vlerënotë premtimit dhe
- 11) nënshkrimi i debitorit dhe kreditorit.

III. ARKËTIMI I DETYRIMEVE PAS DATËS SË MATURIMIT

Neni 8

(1) Nëse detyrimet në bazë të vlerënotë premtimit nuk janë paguar deri në datën e maturimit të vlerënotë premtimit, kreditori parashtron kërkesë për arkëtim. Kërkesa parashtrrohet më së voni deri në ditën e shënuar në vlerënotë premtimi si afat i fundit për dorëzim të kërkesës për arkëtim. Kërkesës kreditori detyrimisht ia bashkëngjijt vlerënotë premtimin, deklaratën e verifikuar te noteri me të cilën me përgjegjësi të plotë morale, materiale dhe penale e vërteton shumën e papaguar të kërkesës së vlerënotë

premtimit dhe numrin e llogarisë së transaksionit të kreditorit, në të cilën duhet të transferohen mjetet nga llogaria e debitorit. Bartësi i qarkullimit pagesor nuk do ta pranojë kërkesën për arkëtim të parashtruar pas afatit të fundit për dorëzimin e kërkesës për arkëtim.

(2) Bartësi i qarkullimit pagesor është i obliguar që në afat prej dy ditëve të punës nga dita e marrjes së kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni, nëpërmjet Shtëpisë së Kliringut, ta njoftojë Regjistrin Qendror se kreditori ka kërkuar arkëtim të vlerënotë premtimit.

(3) Pas marrjes së kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni, bartësi i qarkullimit pagesor është i obliguar që të veprojë në mënyrë dhe procedurë për përmbarimin e aktvendimeve për arkëtim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për qarkullim pagesor.

(4) Nëse kreditori nuk parashtron kërkesë për arkëtim të kërkesave të vlerënotë premtimit në afatin e fundit për dorëzim të kërkesës për arkëtim të vlerënotë premtimit te bartësi i qarkullimit pagesor, detyrimet për vlerënotë premtimi ndërpriten.

(5) Vlerënotë premtimin për të cilën nuk është parashtruar kërkesë për arkëtim në afatin e fundit për dorëzimin e kërkesës për arkëtim, Regjistri Qendror e shlyen nga Regjistri i vlerënotave premtimi, pas përfundimit të tri ditëve të punës nga afati i fundit për dorëzim të kërkesës për arkëtim të vlerënotë premtimit.

Neni 9

(1) Për çdo arkëtim të kryer në bazë të vlerënotë premtimit, bartësi i qarkullimit pagesor është i detyruar që në ditën e arkëtimit, nëpërmjet Shtëpisë së Kliringut, ta njoftojë Regjistrin Qendror.

(2) Regjistri Qendror është i obliguar që t'i evidentojë pagesat nga paragrafi (1) i këtij neni në Regjistrin e vlerënotave premtimi në ditën e marrjes së njoftimit.

Neni 10

(1) Pas arkëtimit të tërësishëm të kërkesës së vlerënotë premtimit, bartësi i qarkullimit pagesor është i obliguar që në ditën e arkëtimit të tërësishëm, nëpërmjet Shtëpisë së Kliringut, ta njoftojë Regjistrin Qendror për arkëtimin e kryer.

(2) Regjistri Qendror është i obliguar që në ditën e marrjes së njoftimit nga paragrafi (1) i këtij neni, ta shlyejë vlerënotë premtimin nga Regjistri i vlerënotave.

Neni 11

(1) Kreditori ka të drejtë që në çdo kohë pas parashtrimit të kërkesës për arkëtim në pajtim me nenin 8 të këtij ligji, ta tërheqë vlerënotë premtimin që nuk është arkëtuar në tërësi nga bartësi i qarkullimit pagesor, me parashtrim të deklaratës për tërheqje të vlerënotë premtimit të dhënë te noteri që e ka verifikuar vlerënotë premtimin.

(2) Gjatë tërheqjes së vlerënotë premtimit bartësi i qarkullimit pagesor është i obliguar që menjëherë, gjatë tërheqjes së vlerënotë premtimit të evidentojë se nga cilat llogari çfarë shume e kryegjësë, kamatave dhe shpenzimeve është arkëtuar deri në momentin e tërheqjes së vlerënotë premtimit dhe ia kthen vlerënotë premtimin kreditorit, e nga e njëjta e ruan një kopje.

(3) Bartësi i qarkullimit pagesor është i detyruar që përmes Shtëpisë së Kliringut, gjatë tërheqjes, t'i njoftojë të gjithë bartësit e qarkullimit pagesor për tërheqjen e vlerënotë premtimit dhe ta deblokojë llogarinë e debitorit në bazë të vlerënotë premtimit, nëse është e bllokuar.

(4) Bartësi i qarkullimit pagesor, është i detyruar që nëpërmjet Shtëpisë së Kliringut, menjëherë, gjatë tërheqjes, ta njoftojë Regjistrin Qendror, për tërheqjen e vlerënotë premtimit.

(5) Pas tërheqjes së vlerënotë premtimit, ajo nuk mund të jetë lëndë e arkëtimit në pajtim me nenin 8 të këtij ligji.

(6) Vlerënotë premtimi mbetet e evidentuar në Regjistrin e vlerënotave premtimi edhe pas tërheqjes, deri në parashtrimin e kërkesës për shlyerje nga përmbaruesi, në pajtim me nenin 12 paragrafi (4) pika 3 të këtij ligji, përkatësisht nga noteri në pajtim me nenin 13 paragrafi (2) të këtij ligji.

IV. PËRMBARIMI I DETYRUESHËM I VLERËNOTË PREMTIMIT

Neni 12

(1) Vlerënotë premtimi ka karakter të dokumentit përmbarues.

(2) Në afat prej 15 ditësh pas tërheqjes së vlerënotë premtimit nga bartësi i qarkullimit pagesor, kreditori mund të iniciojë procedurë për përmbarimin e detyrueshëm të vlerënotë premtimit, në pajtim me dispozitat e Ligjit për përmbarim.

(3) Noteri është i obliguar që në vlerënotë premtimin e tërhequr të parashtruar nga kreditori, të vendosë vërtetim për përmbarim.

(4) Përmbaruesi i cili do ta realizojë përmbarimin e detyrueshëm të kërkesës lëndë të vlerënotë premtimit në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, është i obliguar që në Regjistrin e vlerënotave premtimi:

1) ta paraqesë pranimin e vlerënotë premtimit më së voni ditën e ardhshme të punës nga dita e pranimit;

2) t'i paraqesë të gjitha arkëtimet e pjesërishme të kërkesës së shënuar në vlerënotë premtimi, më së voni në ditën e ardhshme të punës nga dita e pagesës së kryer;

3) të parashtrojë kërkesë për shlyerje të vlerënotë premtimit më së voni në ditën e ardhshme të punës nga dita e arkëtimit të tërësishëm të kërkesës së shënuar në vlerënotë premtimi dhe

4) të parashtrojë kërkesë për shlyerjen e vlerënotë premtimit më së voni në ditën e ardhshme të punës nga dita kur e ka ndërprerë përmbarimin e vlerënotë premtimit.

(5) Kreditori nuk mund të kërkojë përmbarim të vlerënotë premtimit pas ndërprerjes së përmbarimit të vlerënotë premtimit nga përmbaruesi.

(6) Regjistri Qendror është i obliguar që menjëherë pas marrjes së fletëparaqitjes, përkatësisht kërkesës nga paragrafi (4) i këtij neni, në Regjistrin e vlerënotave premtimi t'i evidentojë pranimin e vlerënotë premtimit te përmbaruesi dhe arkëtimet, përkatësisht ta shlyejë vlerënotë premtimin.

(7) Nëse në afat prej 20 ditësh nga dita e marrjes së njoftimit nga neni 11 paragrafi (4) të këtij ligji, nuk parashtrohet fletëparaqitje në pajtim me paragrafin (4) pika 1 të këtij neni, Regjistri Qendror është i obliguar që menjëherë ta shlyejë vlerënotë premtimin nga Regjistri i vlerënotave premtimi.

V. HEQJA DORË NGA TË DREJTAT E VLERËNOTË PREMTIMIT

Neni 13

(1) Kreditori në çdo kohë mund të heq dorë nga të drejtat e vlerënotë premtimit me deklaratë të dhënë te noteri i cili e ka verifikuar vlerënotë premtimin, me ç'rast e parashtron edhe vlerënotë premtimin.

(2) Noteri është i obliguar që në ditën e dhenies së deklarates nga paragrafi (1) i këtij neni, të parashtroje kerkese për shlyerjen e vlerenote premtimit nga Regjistri i vlerenotave premtimi.

(3) Regjistri qendror është i obliguar që pas marrjes së kerkeses nga paragrafi (2) i këtij neni, menjëherë ta shlyejë vlerenote premtimin nga Regjistri i vlerenotave premtimi.

VI. FALIMENTIMI DHE LIKUIDIMI I DEBITORIT

Neni 14

(1) Në rast të hapjes së procedurës së falimentimit të debitorit, kerkesat në bazë të vlerenote premtimit paraqiten te drejtori i falimentimit në pajtim me dispozitat e Ligjit për falimentim.

(2) Debitori që ka leshuar vlerenote premtimi që nuk është paguar në teresi nuk mund ta perfundojë procedurën e filluar të likuidimit, perkatesisht nuk mund të shlyhet nga Regjistri Qendror, deri sa vlerenote premtimi nuk shlyhet nga Regjistri i vlerenotave premtimi në pajtim me nenet 8 paragrafi (5), 10 paragrafi (2), 12 paragrafet (6) dhe (7) dhe 13 paragrafi (3) të këtij ligji.

(3) Drejtori i falimentimit është i obliguar që në afat prej 15 ditësh nga dita e hapjes së procedurës së falimentimit të debitorit që e ka leshuar vlerenote premtimin, të parashtroje kerkese në Regjistrin Qendror për shlyerjen e vlerenote premtimit nga Regjistri i vlerenotave premtimi.

(4) Regjistri qendror është i obliguar që në ditën e marrjes së kerkeses nga paragrafi (3) i këtij neni, ta shlyejë vlerenote premtimin nga Regjistri i vlerenotave premtimi.

VII. REGJISTRI I VLERENOTAVE PREMTIMI

Neni 15

(1) Regjistri Qendror e udhëheq Regjistrin e vlerenotave premtimi në formë elektronike.

(2) Menyren e futjes, paraqitjes, permiresimit dhe shlyerjes së të dhenave nga Regjistri i vlerenotave premtimi, si dhe menyren e shfrytëzimit të Regjistrit të vlerenotave premtimi, e përcakton drejtori i Regjistrit Qendror.

VIII. PERGJEGJESIA DISIPLINORE

Neni 16

(1) Mosveprimi i noterit sipas dispozitave të neneve 4 paragrafi (2), 12 paragrafi (3) dhe 13 paragrafi (2) të këtij ligji, paraqet shkelje disiplinore në pajtim me nenin 126 të Ligjit për noter.

(2) Mosveprimi i permbaruesit sipas dispozitave të nenit 12 paragrafi (4) të këtij ligji paraqet shkelje disiplinore në pajtim me nenin 54-g të Ligjit për permbarim.

(3) Mosveprimi i drejtorit të falimentimit sipas dispozitave të nenit 14 paragrafi (3) të këtij ligji, do të sanksionohet në pajtim me nenet 295 dhe 296 të Ligjit për falimentim.

IX DISPOZITA NDESHKUESE

Neni 17

(1) Personi përgjegjës i debitorit që do të leshojë vlerenote premtimi për të cilën në momentin e maturimit të vlerenote premtimit nuk ka mbulës, do të dënohet me dënim në para ose me dënim me burg deri në tre vite.

(2) Debitori për veprën nga paragrafi (1) i këtij neni do të dënohet me dënim në para.

X. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE

Neni 18

(1) Gjobë në shumë prej 3 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje bartësit të qarkullimit pagesor, nëse në afatin e përcaktuar nuk e njofton Regjistrin Qendror për rastet e përcaktuara me nenet 8 paragrafi (2), 9 paragrafi (1), 10 paragrafi (1) dhe 11 paragrafi (4) të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës të bartësit të qarkullimit pagesor për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 19

(1) Gjobë në shumë prej 4 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje bartësit të qarkullimit pagesor nëse pranon kërkesë për arkëtim, të parashtuar pas afatit të fundit për dorëzimin e kërkesës (neni 8 paragrafi (1)).

(2) Gjobë në shumë prej 1 500 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës të bartësit të qarkullimit pagesor për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 20

(1) Gjobë në shumë prej 3 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje, bartësit të qarkullimit pagesor nëse nuk evidenton në vlerenotë premtimi se nga cilat llogari çfarë shume e kryegjësë, kamatave dhe shpenzimeve është arkëtuar deri në momentin e tërheqjes së vlerenotë premtimit dhe nuk ia kthen vlerenotë premtimin debitorit (neni 11 paragrafi (2)).

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës të bartësit të qarkullimit pagesor për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 21

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 18, 19 dhe 20 të këtij ligji, procedurë penale udhëheq dhe sanksion kundërvajtës shqipton Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë.

(2) Para ngritjes së procedurës kundërvajtëse, ngritet procedurë për barazim në pajtim me Ligjin për banka.

XI. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 22

Aktet nënligjore që dalin nga ky ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 23

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet nga 1 shtatori 2012.

1632.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 мај 2012 година.

Бр. 07- 2305/1
9 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008 и 156/10), во членот 2 став 4 зборот „Струга“ се заменува со зборот „Скопје“.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„ Основни надлежности на Агенцијата се:

- унапредување и промоција на туризмот,
- професионално презентирање на сите сегменти и региони од туристичката понуда,
- изготвување анализи за потенцијалите на домашниот и странскиот туристички пазар,
- подготвување и реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот, која ќе ги опфати сите сегменти но и региони од туристичката понуда,
- изготвување анализи за постигнатите резултати од спроведување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот,
- спроведување постапка за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет во Република Македонија,
- формирање и развивање единствен туристичко информационален систем и негово поврзување со други информативни системи во земјата и странство,
- соработување со туроператори за привлекување на што поголем број на туристи,
- соработување со приватни (домашни и странски) претприемачи и компании,
- предлагање квалитетни мерки и активности за промоција и поддршка во туристички неразвиените делови на државата,
- активно промовирање на вкупниот туристички потенцијал на Република Македонија во земјата и во странство,

- обезбедување на информативен пропаганден материјал за промоција на туристичките вредности (печатени публикации, аудио и видео материјали, интернет презентации, сувенири и друго),

- развивање и промовирање нови интегрални туристички производи,

- соработка со надлежните институции во поглед на развојот на инфраструктурата, туристичко-културните настани, логистиката во туризмот, научно-образовната дејност и други кои придонесуваат за развој и квалитативно издигнување на туристичката понуда,

- соработка и насочување на работењето на единиците на локалната самоуправа во поглед на квалитетен одржлив развој и промоција на туристичката понуда која ќе ги вклучува и локално организираните туристички настани,

- поттикнува и ги координира сите туристички организации, комори, асоцијации, здруженија и други институции од областа на туризмот и угостителството, со цел за унапредување и промоција на туризмот,

- иницира и насочува меѓуопштинска и регионална соработка за заедничка промоција на туризмот во дадените региони,

- иницирање и реализирање меѓународна соработка со сродни организации и институции,

- учествува во привлекување инвестиции во туризмот во Република Македонија и

- врши други активности согласно со закон и Статутот.

Член 3

Во членот 4 по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) одржливост;“.

Точката 4 станува точка 5.

Член 4

Во членот 6 став 2 по алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- сопствени приходи;“.

Член 5

Членот 9 се менува и гласи:

„Со Агенцијата управува Управен одбор на Агенцијата, кој се состои од седум члена.

Членовите на Управниот одбор на Агенцијата ги именува и разрешува Владата на Република Македонија.

За членови на Управниот одбор се именуваат: четири члена на предлог на Владата на Република Македонија, еден член на предлог на министерот за економија и два члена на предлог на стопанските комори, по принцип на ротирање на регистрираните стопански комори во Република Македонија.

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години со право на повторен избор.

Членовите на Управниот одбор имаат право на надоместок. Надоместокот го определува Владата на Република Македонија.

Членовите на Управниот одбор избираат претседател на Управниот одбор на првата седница.

Управниот одбор го свикнува и со него претседава претседателот на Управниот одбор.

Управниот одбор заседава најмалку еднаш на секои три месеци по барање на претседателот, една третина од членовите на Управниот одбор или на директорот.

Управниот одбор може правосилно да одлучува ако на седницата присуствуваат најмалку пет члена, а одлуките ги донесува со мнозинство гласови на присутните.“

Член 6

По членот 17 се додаваат три нови члена 17-а, 17-б и 17-в, кои гласат:

„Совет

Член 17-а

Директорот заради подобра изработка и реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот формира Совет кој се состои од 15 члена, и тоа:

- четворица претставници од туристичките стопански комори,
- седуммина претставници од туристичките здруженија, асоцијации и федерации на Република Македонија,
- двајца претставници од високообразовните институции од областа на туризмот во Република Македонија,
- еден експерт од областа на туризмот и маркетингот и
- еден претставник од Здружението на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС).

Член 17-б

Претставниците во Советот се именуваат за две години, со право на повторен избор.

Советот го свикува и со него претседава претседателот на Советот, кој се избира од редот на претставниците на советот, со мнозинство од присутните на конститутивната седница. Совет може да има и заминик-претседател, кој се избира од редот на претставниците на Советот, со мнозинство од присутните на конститутивната седница.

Советот заседава најмалку еднаш на секои три месеци по барање на директорот, претседателот на Советот или една третина од претставниците.

Советот донесува одлуки со просто мнозинство од присутните.

Член 17-в

Советот ги врши следниве работи:

- соработка при изготвување на годишната програма за работа на Агенцијата и другите документи, преку изготвување стручни мислења и препораки,
- подготвува анализа на остварените резултати од имплементацијата на годишната програма на Агенцијата, со доставување стручни мислења до директорот на Агенцијата,
- подготвува истражувања и анализи, по барање на директорот на Агенцијата и по сопствена иницијатива,
- подготвува извештаи врз основа на спроведените истражувања и анализи, со препораки и насоки за преземање натамошни активности во надлежност на Агенцијата и
- врши други работи по барање на директорот на Агенцијата.“

Преодни и завршни одредби

Член 7

Управниот одбор од членот 5 од овој закон ќе се формира во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До именување на составот на новиот управен одбор, постојниот управен одбор продолжува да ги врши своите функции.

Советот од членот 17-а ќе се формира во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR THEMELIMIN E AGJENCISË PËR PROMOVIM DHE PËRKRAHJE TË TURIZMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për themelimin e Agjencisë për Promovim dhe Përkrahje të Turizmit në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008 dhe 156/10), në nenin 2 paragrafi 4 fjala "Strugë" zëvendësohet me fjalën "Shkup".

Neni 2

Neni 3 ndryshohet si vijon:

"Kompetenca themelore të Agjencisë janë:

- përparimi dhe promovimi i turizmit,
- prezantimi profesional i të gjitha segmenteve dhe rajoneve nga oferta turistike,
- përpilimi i analizave për potencialet e tregut vendor dhe të huaj turistik,
- përpilimi dhe realizimi i Programit për promovim dhe përkrahje të turizmit, që do t'i përfshijë të gjitha segmentet por edhe rajonet nga oferta turistike,
- përpilimi i analizave për rezultatet e arritura nga zbatimi i Programit për promovim dhe përkrahje të turizmit,
- zbatimi i procedurës për subvencionim të qarkullimit të huaj të organizuar turistik në Republikën e Maqedonisë,
- formimi dhe zhvillimi i sistemit unik informativ turistik dhe lidhja e tij me sistemet tjera informative në vend dhe jashtë vendit,
- bashkëpunimi me tur-operatorë për tërheqjen e sa më shumë turistëve,
- bashkëpunimi me sipërmarrës dhe kompani private (vendore dhe të huaja),
- propozimi i masave kualitative dhe aktiviteteteve për promovim dhe përkrahje në pjesët e pazhvilluara turistike të shtetit,
- promovimi aktiv i potencialit të përgjithshëm turistik të Republikës së Maqedonisë në vend dhe jashtë vendit,
- sigurimi i materialit informativ propagandues për promovim të vlerave turistike (publikime të shtypura, audio dhe video materiale, prezantime interneti, suvenire etj.),

- zhvillimi dhe promovimi i prodhimeve të reja integrale turistike,

- bashkëpunimi me institucione kompetente në aspekt të zhvillimit të infrastrukturës, ngjarjeve turistike kulturore, logjistikës në turizëm, veprimtarisë shkencore arsimore e të tjera që kontribuojnë në zhvillimin dhe ngritjen kualitative të ofertës turistike,

- bashkëpunimi dhe orientimi i punës së njësive të vetadministrimit lokal në aspekt të zhvillimit të qëndrueshëm kualitativ dhe promovimit të ofertës turistike, që do t'i përfshijë edhe ngjarjet e organizuara turistike lokale,

- i nxit dhe i koordinon të gjitha organizatat turistike, dhomat, asociacionet, shoqatat dhe institucionet tjera nga sfera e turizmit dhe hotelierisë, me qëllim të përparimit dhe promovimit të turizmit,

- inicon dhe orienton bashkëpunim ndërkomunal dhe rajonal për promovim të përbashkët të turizmit në rajonet e dhëna,

- inicimi dhe realizimi i bashkëpunimit ndërkombëtar me organizata dhe institucione të ngjashme,

- merr pjesë në tërheqjen e investimeve në turizëm në Republikën e Maqedonisë dhe

- kryen aktivitete tjera në pajtim me ligjin dhe Statutin.

Neni 3

Në nenin 4 pas pikës 3 shtohet pikë e re 4, si vijon:

"4) qëndrueshmëri;"

Pika 4 bëhet pikë 5.

Neni 4

Në nenin 6 paragrafi 2 pas alinesë 1 shtohet aline e re 2, si vijon:

"-të hyra personale,".

Neni 5

Neni 9 ndryshohet si vijon:

"Agjencinë e udhëheq Këshilli Drejtues i Agjencisë, i cili përbëhet nga shtatë anëtarë.

Anëtarët e Këshillit Drejtues të Agjencisë i emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Anëtarë të Këshillit Drejtues emërohen: katër anëtarë me propozim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, një anëtar me propozim të ministrit të Ekonomisë dhe dy anëtarë me propozim të dhomave ekonomike, me parimin e rotacionit të dhomave ekonomike të regjistruara në Republikën e Maqedonisë.

Mandati i anëtarëve të Këshillit Drejtues zgjatë katër vite me të drejtë rizgjedhjeje.

Anëtarët e Këshillit Drejtues kanë të drejtë për kompensim. Kompensimin e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Anëtarët e Këshillit Drejtues zgjedhin kryetar të Këshillit Drejtues në mbledhjen e parë.

Këshillin Drejtues e konvokon dhe me të kryeson kryetari i Këshillit Drejtues.

Këshilli Drejtues mban mbledhje së paku një herë në çdo tre muaj me kërkesë të kryetarit, të një të tretës së anëtarëve të Këshillit Drejtues ose të drejtorit.

Këshilli Drejtues mundet në mënyrë të plotfuqishme të vendosë nëse në mbledhje marrin pjesë së paku pesë anëtarë, kurse vendimet i miraton me shumicë votash të të pranishmëve."

Neni 6

Pas nenit 17 shtohen tri nene të reja 17-a, 17-b dhe 17-v, si vijojnë:

"Këshilli

Neni 17-a

Drejtori për përpilim dhe realizim më të mirë të Programit për promovim dhe përkrahje të turizmit formon Këshill, i cili përbëhet nga 15 anëtarë, si vijon:

- katër përfaqësues nga dhomat ekonomike turistike,

- shtatë përfaqësues nga shoqata turistike, asociacione dhe federata të Republikës së Maqedonisë,

- dy përfaqësues nga institucionet e arsimit të lartë nga sfera e turizmit në Republikën e Maqedonisë,

- një ekspert nga sfera e turizmit dhe marketingut dhe

- një përfaqësues nga Bashkësia e Njësive të Vetadministrimit Lokal (BNJVL).

Neni 17-b

Përfaqësuesit në Këshill emërohen për dy vite, me të drejtë rizgjedhjeje.

Këshillin e konvokon dhe me të kryeson kryetari i Këshillit, i cili zgjidhet nga radhët e përfaqësuesve të Këshillit, me shumicë të të pranishmëve në mbledhjen konstitutive. Këshilli mund të ketë edhe zëvendëskryetar, i cili zgjidhet nga radhët e përfaqësuesve të Këshillit, me shumicë të të pranishmëve në mbledhjen konstitutive.

Këshilli mban mbledhje së paku një herë në çdo tre muaj me kërkesë të drejtorit, kryetarit të Këshillit ose një të tretës së përfaqësuesve.

Këshilli miraton vendime me shumicë të thjeshtë nga të pranishmit.

Neni 17-v

Këshilli i kryen punet si vijojnë:

- bashkëpunim gjatë përpilimit të programit vjetor për punën e Agjencisë dhe dokumenteve tjera, përmes përpilimit të mendimeve dhe rekomandimeve profesionale,

- përpilon analize të rezultateve të arritura nga implementimi i programit vjetor të Agjencisë, me dorezim të mendimeve profesionale drejtorit të Agjencisë,

- përpilon hulumtime dhe analiza, me kërkesë të drejtorit të Agjencisë dhe me vetiniciativë,

-përpilon raporte në baze të hulumtimeve dhe analizeve të realizuara, me rekomandime dhe udhëzime për marrjen e aktiviteteve të metejshme në kompetencë të Agjencisë dhe

-kryen punë tjera me kërkesë të drejtorit të Agjencisë."

Dispozita kalimtare dhe të fundit

Neni 7

Këshilli Drejtues nga neni 5 i këtij ligji do të formohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Deri në emerimin e perberjes së keshillit të ri drejtues, keshilli drejtues ekzistues vazhdon t'i kryejë funksionet e veta.

Këshilli nga neni 17-a do të formohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1633.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за инвалидски организации,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 мај 2012 година.

Бр. 07- 2306/1
9 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ**

Член 1

Во Законот за инвалидски организации („Службен весник на Република Македонија“ број 89/2008), во членот 14 став 2 зборовите: "второстепената комисија при Владата на Република Македонија надлежна за прашања од социјална заштита" се заменуваат со зборовите: "Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен".

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за инвалидски организации.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ORGANIZATA
TË INVALIDËVE**

Neni 1

Në Ligjin për organizata të invalidëve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 89/2008), në nenin 14 paragrafi 2 fjalët: "Komisionin e shkallës së dytë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë kompetent për çështje nga mbrojtja sociale" zëvendësohen me fjalët:

"Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për organizata të invalidëve.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1634.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ДОМАЌИНСТВОТО**

Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 мај 2012 година.

Бр.07-2309/1
9 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА ДОМАЌИНСТВОТО**

Член 1

Со овој закон престанува да важи Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството („Службен весник на СРМ“ број 29/73 и 39/77).

Член 2

Министерството за труд и социјална политика, со денот на започнувањето со примената на овој закон, ги презема вработените, целокупната документација, архивата, објектот и опремата од Републичкиот завод за унапредување на домаќинството.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јули 2012 година.

L I G J
PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT PËR ENTIN
REPUBLIKAN PËR PËRPARIMIN E EKONOMISË
FAMILJARE

Neni 1

Me këtë ligj shfuqizohet Ligji për Entin Republikan për Përparimin e Ekonomisë Familjare ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numër 29/73 dhe 39/77).

Neni 2

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, i merr të punësuarit, tërë dokumentacionin, arkivin, objektin dhe pajisjen nga Enti Republikan për Përparimin e Ekonomisë Familjare.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të fillojë të zbatohet nga 1 korriku 2012.

1635.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ
И УМЕТНОСТИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 мај 2012 година.

Бр. 07- 2310/1
9 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И
УМЕТНОСТИТЕ

Член 1

Во Законот за Македонската академија на науките и уметностите („Службен весник на Република Македонија“ број 13/96 и 5/2009), во членот 10 став 2 по зборот „фондови“ се додава зборот „фондации“.

Во ставот 3 по зборовите: „други фондови“ се додаваат зборовите: „и фондации“.

Член 2

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:

„Член 10-а

Академијата е сопственик на недвижни и движни ствари што ги стекнала со подарок, легат или на друг начин.“

Член 3

Членот 11 се менува и гласи:

„Членови на Академијата се членови во работниот состав, членови надвор од работниот состав и почесни членови.

Членовите на Академијата во работниот состав се редовни и дописни.

Редовниот член има назив академик.“

Член 4

Во членот 12 ставот 1 се менува и гласи:

„За редовни членови на Академијата се избираат истакнати научници или уметници чии индивидуални научни трудови или уметнички остварувања претставуваат високи достигнуања и се меѓународно признати, кои постојано живеат во Република Македонија и се нејзини државјани.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За дописни членови на Академијата се избираат истакнати научници или уметници чии индивидуални научни трудови или уметнички остварувања претставуваат значаен придонес и се меѓународно признати, кои постојано живеат во Република Македонија и се нејзини државјани.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 5

Членот 13 се менува и гласи:

„Член на Академијата во работен состав може да се здобие со статус на член надвор од работниот состав, а член на Академијата надвор од работниот состав, може да се здобие со статус на дописен или на редовен член.

Поблиските услови и начинот на донесување на одлуката за премин од еден во друг статус на членство во Академијата се пропишува со Статутот на Академијата.“

Член 6

Членот 14 се менува и гласи:

„Предлог за избор на членови во работниот состав, според поблиските услови и начинот пропишани со Статутот на Академијата, можат да дадат одделенијата на Академијата, сенатите на универзитетите, наставно-научните совети на факултетите, наставно-научните уметнички совети на уметничките академии и советите на научните установи.

Предлог за избор на членови надвор од работниот состав и на почесни членови на Академијата дава одделение на Академијата, според поблиските услови и начинот пропишани со Статутот на Академијата.“

Член 7

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:

„Член 14-а

За предлозите за избор на членови на Академијата поднесени од сенатите на универзитетите, наставно-научните совети на факултетите, наставно-научните

уметнички совети на уметничките академии и советите на научните установи се расправа и тајно се гласа во одделението во кое се избираат.

Предлозите со резултатите од гласањето одделение-то ги доставува на Претседателството на Академијата за натамошна постапка, најдоцна во рок од два месеца откако ги добило предлозите.

Претседателството на Академијата ги доставува до Собранието на Академијата само предлозите за кои на тајното гласање позитивно се изјасниле мнозинството од вкупниот број членови на одделението.“

Член 8

Членот 15 се менува и гласи:

„Избор на членови на Академијата врши Собранието на Академијата.

Собранието може да врши избор на членови на Академијата ако се присутни најмалку две третини од членовите во работниот состав.

Во изборот на редовни членови учествуваат само редовните членови на Академијата.

За редовен член на Академијата е избран оној кандидат за кого гласале мнозинството од вкупниот број редовни членови.

Во изборот на дописни членови, членови надвор од работниот состав и на почесни членови учествуваат членовите на Академијата во работниот состав.

За дописен член, за член надвор од работниот состав и за почесен член на Академијата е избран оној кандидат за кого гласало мнозинството од вкупниот број членови во работниот состав.

Изборот на членовите на Академијата се врши со тајно гласање.“

Член 9

По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи:

„Член 15-а

Дописен член може да биде избран за редовен член (академик) по предлог на одделението во кое е избран, во согласност со овој закон и според поблиските услови и начинот пропишани со Статутот на Академијата.“

Член 10

Во членот 17 став 3 зборовите: „редовните членови на Академијата“ се заменуваат со зборовите: „членовите на Академијата во работниот состав“.

Член 11

Во членот 19 став 2 зборовите: „редовните членови“ се заменуваат со зборовите: „членовите на Академијата во работниот состав“.

Член 12

Во членот 21 ставови 1 и 2 зборовите: „редовни членови“ се заменуваат со зборовите: „членовите на Академијата во работниот состав“.

Член 13

Во членот 22 ставот 2 се менува и гласи:

„Претседателот и потпретседателот, односно потпретседателите на Академијата се избираат од редот на редовните членови на Академијата, а секретарот на

Академијата и избраните членови на Претседателството се избираат од редот на редовните и на дописните членови на Академијата.“

Член 14

Во членот 25 став 2 зборовите: „редовните членови“ се заменуваат со зборовите: „членовите на Академијата во работниот состав“.

Член 15

Во членот 26-в зборовите: „за соодветната група“ се заменуваат со зборовите: „и додатокот на плата за звање“.

Член 16

Статутот на Академијата да се усогласи со овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR AKADEMINE MAQEDONASE TË SHKENCAVE DHE ARTEVE

Neni 1

Në Ligjin për Akademinë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numer 13/96 dhe 5/09) në nenin 10 paragrafi 2 pas fjales “fonde” shtohet fjala “fondacione.”

Në paragrafin 3 pas fjaleve: “fonde tjera” shtohen fjalët: “dhe fondacione”.

Neni 2

Pas nenit 10 shtohet neni i ri 10-a, si vijon:

“Neni 10 -a

Akademia është pronare e sendeve të tundshme dhe të patundshme që i ka marre si dhurate, legat ose në menyre tjeter.”

Neni 3

Neni 11 ndryshohet si vijon:

“Anetare të Akademisë janë anetare në perberje të punës, anetare jashtë perberjes së punës dhe anetare nderi.

Anetaret e Akademisë në perberje të punës janë: të rregullt dhe me korrespondencë.

Anetari i rregullt e ka titullin akademik.”

Neni 4

Në nenin 12 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

“Anetare të rregullt të Akademisë zgjidhen shkencetare ose artiste të shquar, punimet shkencore individuale ose realizimet artistike të të cileve paraqesin arritje të larta dhe janë pranuar nderkombetarisht, që jetojnë në menyre të perhershme në Republikën e Maqedonisë dhe janë shtetas të saj.”

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

“Anetare me korrespondence të Akademise zgjidhen shkencetare ose artiste të shquar, punimet shkencore individuale ose realizimet artistike të të cileve paraqesin kontribut të lartë dhe janë pranuar nderkombetarisht, që jetojnë në menyre të perhershme në Republikën e Maqedonisë dhe janë shtetas të saj.”

Paragrafet 2 dhe 3 behen paragrafe 3 dhe 4.

Neni 5

Neni 13 ndryshohet si vijon:

“Anetari i Akademise në perberje të punes mund ta marrë statusin e anetarit jashtë perberjes së punes, kurse anetari i Akademise jashtë perberjes së punes, mund ta marrë statusin e anetarit me korrespondence ose të rregullt.

Kushtet më të afërta dhe menyra e miratimit të vendimit për kalim nga njeri në status tjetër të anetaresimit në Akademi, percaktohen me Statutin e Akademise.”

Neni 6

Neni 14 ndryshohet si vijon:

“Propozim për zgjedhje të anetareve në perberje të punes, sipas kushteve më të afërta dhe menyres së percaktuar me Statutin e Akademise, mund të japin seksionet e Akademise, senatet e universiteteve, keshillat mesimore shkencore të fakulteteve, keshillat artistike mesimore shkencore të akademive të arteve dhe keshillat e institucioneve shkencore.

Propozim për zgjedhje të anetareve jashtë perberjes së punes dhe anetareve të nderit të Akademise jep seksioni i Akademise, sipas kushteve më të afërta dhe menyres të percaktuara me Statutin e Akademise.”

Neni 7

Pas nenit 14 shtohet nen i ri 14-a, si vijon:

“Neni 14 -a

Për propozimet për zgjedhje të anetareve të Akademise të parashtruara nga senatet e universiteteve, keshillat mesimore shkencore të fakulteteve, keshillat artistike mesimore shkencore të akademive të arteve dhe keshillet e institucioneve shkencore, debatohet dhe votohet në menyre të fshehte në seksionin në të cilin zgjidhen.

Propozimet me rezultatet e votimit seksioni ia dorezon Kryesise së Akademise për procedure të metutjeshme, më së voni në afat prej dy muajsh pasi që i ka marrë propozimet.

Kryesia e Akademise i dorezon në Kuvendin e Akademise vetëm propozimet për të cilat me votim të fshehte pozitivisht janë prononcuar shumica e numrit të pergjithshëm të anetareve të seksionit. “

Neni 8

Neni 15 ndryshohet si vijon:

“Zgjedhjen e anetareve të Akademise e kryen Kuvendi i Akademise.

Kuvendi mund të kryejë zgjedhje të anetareve të Akademise nese janë të pranishëm së paku dy të tretat nga anetarët në perberjen e punes.

Në zgjedhjen e anetareve të rregullt marrin pjese vetëm anetarët e rregullt të Akademise.

Anetar i rregullt i Akademise zgjidhet kandidati për të cilin kanë votuar shumica nga numri i pergjithshëm i anetareve të rregullt.

Në zgjedhjen e anetareve me korrespondence, anetareve jashtë perberjes së punes dhe anetareve të nderit, marrin pjese anetarët e Akademise në perberjen e punes.

Anetar me korrespondence, anetar jashtë perberjes së punes dhe anetar nderi i Akademise, zgjidhet kandidati për të cilin kanë votuar shumica nga numri i pergjithshëm i anetareve në perberjen e punes.

Zgjedhja e anetareve të Akademise kryhet me votim të fshehte.”

Neni 9

Pas nenit 15 shtohet nen i ri 15-a, si vijon:

“Neni 15 -a

Anetari me korrespondence mund të zgjidhet anetar i rregullt (akademik) me propozim të seksionit në të cilin është zgjedhur, në pajtim me kete ligj dhe sipas kushteve më të afërta dhe menyres të percaktuara me Statutin e Akademise.”

Neni 10

Në nenin 17 paragrafi 3 fjalet: “anetareve të rregullt të Akademise” zëvendësohen me fjalet: “anetareve të Akademise në perberjen e punes”.

Neni 11

Në nenin 19 paragrafi 2 fjalet: “anetarët e rregullt” zëvendësohen me fjalet: “anetarët e Akademise në perberjen e punes”.

Neni 12

Në nenin 21 paragrafet 1 dhe 2 fjalet: “anetareve të rregullt” zëvendësohen me fjalet: “anetareve të Akademise në perberjen e punes”.

Neni 13

Në nenin 22 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

“Kryetari dhe nenkryetari, perkatesisht nenkryetaret e Akademise zgjidhen nga radhet e anetareve të rregullt të Akademise, kurse sekretari i Akademise dhe anetarët e zgjedhur të Kryesise zgjidhen nga radhet e anetareve të rregullt dhe me korrespondence të Akademise.”

Neni 14

Në nenin 25 paragrafi 2 fjalet: “anetarët e rregullt” zëvendësohen me fjalet: “anetarët e Akademise në perberjen e punes”.

Neni 15

Në nenin 26-v fjalet: “për grupin perkates” zëvendësohen me fjalet: “dhe shteses së rrogës për titull”.

Neni 16

Statuti i Akademise të harmonizohet me kete ligj në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1636.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 мај 2012 година.

Бр. 07- 2311/1
9 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ****Член 1**

Во Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија” број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10 и 13/12), во членот 4 по точката 49 се додаваат пет нови точки 50, 51, 52, 53 и 54, кои гласат:

“50. Дигитален терестријален мултиплекс е стандардизиран проток на низа од сигнали која содржи телевизиски, радио програмски сервиси, дополнителни услуги и други придружни информации и податоци и која до крајните корисници се емитува преку еден терестријален радиофреквенциски телевизиски канал;

51. Дигитален терестријален систем е електронска комуникациска мрежа која содржината на дигитален терестријален мултиплекс ја емитува до крајните корисници по пат на терестријална радиокомуникација;

52. Оператор на дигитален терестријален мултиплекс е лице нотифицирано согласно со овој закон во Агенцијата за електронски комуникации и кое управува со дигитален терестријален мултиплекс;

53. Оператор на дигитален терестријален систем е лице кое има право да гради, поседува, изнајмува и/или работи со дигитален терестријален систем. Операторот на дигитален терестријален систем може да биде и оператор на дигитален терестријален мултиплекс и

54. Дигитален приемник е уред за прием, декодирање и конверзија на дигитален телевизиски сигнал во облик погоден за репродукција на сликата, звукот и другите информации и истиот може да биде самостоен, односно надворешен (set-top box) или вграден, односно интегриран во телевизиски приемник или друг уред.“

Член 2

Во членот 56 ставот (2) се менува и гласи:

“Со Планот за доделување и користење на радиофреквенции поблиску се одредуваат условите и начинот на користење на радиофреквенциите во одредени радиофреквенциски опсези, расположливоста на радиофреквенциите, како и начинот за издавање на одобренија за користење на радиофреквенции согласно со овој закон.“

Член 3

Членот 58 се менува и гласи:

“(1) Физички и правни лица можат да користат радиофреквенции на следниве начини:

а) без одобрение за користење на радиофреквенции за:

- радиофреквенции што се користат согласно со Планот за намена на радиофреквенциските опсези за потребите на националната безбедност и одбрана и

- радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции согласно со прописите донесени врз основа на овој закон, како и на меѓународните договори што ги ратификувала Република Македонија и

б) врз основа на одобрение за користење на радиофреквенции издадено согласно со постапката од членовите 59-а, 60, 61, 62 или 66-а од овој закон.

(2) Одобрение за користење на радиофреквенции наменети за дигитална радиодифузија му се издава на оператор на јавна комуникациска мрежа за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите преку неговиот дигитален терестријален мултиплекс во постапка согласно со членот 61 или 62 од овој закон.

(3) Одобрение за користење на радиофреквенции наменети за дигитална радиодифузија му се издава на радиодифузер кој е единствен во одредена локална сервисна зона врз основа на одлука за доделување на дозвола за вршење на радиодифузна дејност донесена од Советот за радиодифузија и објавена во “Службен весник на Република Македонија“.

(4) Агенцијата му издава одобрение за користење на радиофреквенции на радиодифузер за аналогна радиодифузија - радио по претходно донесена одлука за доделување на дозвола за вршење на радиодифузна дејност - емитување на радио програмски сервис донесена од Советот за радиодифузија и објавена во “Службен весник на Република Македонија“.

(5) Издавањето на одобрение за користење на радиофреквенции за потребите на радиоаматерите, радиоаматерските класи, полагањето на радиоаматерски испит, програмата за полагање на радиоаматерски испит, техничките и другите услови за употреба на радиоаматерските станици и опрема, ги пропишува Агенцијата.

(6) Полагањето на радиоаматерскиот испит од ставот (5) на овој член се врши согласно со Програма за полагање на радиоаматерски испит.

(7) При утврдувањето на постапките и начинот за издавање на одобренија за користење на радиофреквенции од ставот (3) на овој член, Агенцијата треба да води сметка за остварување на целите на овој закон.“

Член 4

Членот 59 се менува и гласи:

“Агенцијата издава општо одобрение за користење на радиофреквенции и поединечно одобрение за користење на радиофреквенции во согласност со Планот за доделување и користење на радиофреквенции.“

Член 5

По членот 59 се додаваат два нови члена 59-а и 59-б кои, гласат:

“Член 59-а

Општо одобрение за користење на радиофреквенции

(1) Секое правно и физичко лице има право на користење на радиофреквенции кои согласно со Планот за намена на радиофреквенциски опсези можат да се користат врз основа на општо одобрение за користење на радиофреквенции во согласност со условите за доделување и користење утврдени во Планот за доделување и користење на радиофреквенции.

(2) Агенцијата издава општо одобрение за користење на радиофреквенции во случај на занемарлива опасност од штетни пречки или во усогласени радиофреквенциски опсези, а особено со цел за спроведување на соодветните одлуки и препораки на Европската конференција на администрации за пошта и телекомуникации (ЦЕПТ) и нејзините тела.

Член 59-б

Поединечно одобрение за користење на радиофреквенции

Агенцијата издава поединечно одобрение за користење на радиофреквенции во согласност со Планот за доделување и користење на радиофреквенции со примена на една од следниве постапки:

- по барање согласно со членот 60 од овој закон,
- јавен повик согласно со членот 61 од овој закон,
- јавен тендер согласно со членот 62 од овој закон и
- јавен тендер со јавно наднавање согласно со членот 66-а од овој закон.“

Член 6

Насловот на членот 60 и членот 60 се менуваат и гласат:

“Постапка за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции по барање

(1) Агенцијата издава одобрение за користење на радиофреквенцискиот врз основа на поединечно барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции за кој таквиот начин за издавање на одобрение е утврден во Планот за доделување и користење на радиофреквенции.

(2) Агенцијата ќе го издаде одобрението за користење на радиофреквенции од ставот (1) на овој член, доколку се исполнети следниве услови:

- барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции е поднесено во согласност со овој закон и Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација,

- барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции е во согласност со условите за доделување и користење кои за соодветните радиофреквенции се утврдени во Планот за доделување и користење на радиофреквенции и

- побараните радиофреквенции се расположливи.

(3) Агенцијата ќе ги издаде одобренијата за користење на радиофреквенции според редоследот на достава на барањата за издавање на одобренијата од ставот (1) на овој член, а во зависност од расположливите технички можности, Агенцијата може да ги прими барањата и електронски.

(4) Барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции треба да ги содржи следниве податоци:

а) име, адреса и единствен матичен број на граѓанине;

б) назив, седиште, даночен број и број на жиро-сметка, регистарски број и изјава за законски застапник за правни лица;

в) образложение за потребите и намената за користење на радиофреквенциите;

г) техничко решение, со податоци за географска област на користење, метод на пресметка на пропагација и одредување на сервисна зона, геодетски податоци за локација на предавателот, моќност, модулација и вид на радиоемисија, предвиден антенски систем и радиоопрема и

д) датум на започнување со користење со радиофреквенциите.

(5) Агенцијата е должна да го издаде одобрението за користење на радиофреквенции во рок од 42 дена од денот на приемот на барањето.

(6) Агенцијата со решение ќе го одбие барањето, доколку утврди дека:

а) на барателот му било одземено претходно издадено одобрение за користење на радиофреквенции по негова вина во последните пет години;

б) доделувањето на радиофреквенциите не е во согласност со ефикасното користење на радиофреквенцискиот спектар или

в) работата на радиоуредите на барателот би предизвикала штетни пречки врз работата на други радиоуреди и опрема, приемници или електрични или електронски системи.

(7) Увозот, производството, продажбата, изнајмувањето и користењето на уредите што ќе предизвикаат пречки во радиофреквенциите на јавните електронски комуникациски мрежи, не се дозволени освен во случај кога тоа го бараат интересите на одбраната или националната безбедност.“

Член 7

Насловот на членот 61 и членот 61 се менуваат и гласат:

“Издавање на одобренија за користење на радиофреквенции по пат на јавен повик

(1) Агенцијата издава поединечно одобрение за користење на радиофреквенции врз основа на претходно спроведена постапка на јавен повик за радиофреквенции кои поради ограничување на расположливоста на радиофреквенцискиот опсег таквиот начин на издавање на одобренија е утврден со Планот за доделување и користење на радиофреквенции.

(2) Агенцијата објавува јавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенциите, најмалку еднаш годишно.

(3) Јавниот повик од ставот (2) на овој член треба особено да содржи:

а) намената на радиофреквенциите што се предмет на јавниот повик, радиокомуникациските услуги што треба да се обезбедат и областите или локациите каде што ваквите радиофреквенции треба да се користат;

б) услови, барања и квалификации што треба да се исполнат, кои мораат да бидат во согласност со прописите за просторно планирање;

в) износот на еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите, како и начинот и рокот на неговото плаќање;

г) рок и начин на поднесување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и

д) рок во кој заинтересираните страни кои доставиле барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции ќе бидат известени за донесената одлука.

(4) Барањето за издавање на одобрение од ставот (2) на овој член се доставува до Агенцијата, согласно со членот 60 од овој закон, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

(5) Доколку Агенцијата врз основа на примените барања по јавниот повик од ставот (2) на овој член утврди дека определените радиофреквенции се доволни за сите заинтересирани страни кои доставиле барања во рокот од ставот (4) на овој член, Агенцијата одобрението за користење на радиофреквенции ќе го издаде по постапка утврдена во членот 60 од овој закон.

(6) Доколку во рокот од ставот (4) на овој член Агенцијата прими повеќе барања од ставот (2) на овој член со што се надминува расположливоста на тие радиофреквенции, Агенцијата ќе донесе одлука за распишување на јавен тендер согласно со членот 62 од овој закон или одлука за распишување на јавен тендер со постапка на јавно наддавање согласно со членот 66-а од овој закон во рок од 30 дена од истекот на рокот од ставот (3) на овој член.

(7) Јавниот повик од ставот (2) на овој член Агенцијата го објавува во “Службен весник на Република Македонија”, во меѓународно гласило и на својата веб-страница.

(8) Агенцијата го определува износот на еднократниот надоместок од ставот (3) точка в) на овој член.

(9) Владата на Република Македонија дава согласност за износот на еднократниот надоместок од ставот (8) на овој член.“

Член 8

Насловот на членот 62 и членот 62 се менуваат и гласат:

“Издавање на одобрение за користење на радиофреквенции по пат на јавен тендер

(1) Агенцијата издава поединечно одобрение за користење на радиофреквенции преку претходно спроведена постапка на јавен тендер, доколку:

- е исполнет условот од членот 61 став (5) од овој закон или

- поради ограничувањето на расположливоста на радиофреквенцискиот спектар таквата постапка на издавање на одобрение за користење на радиофреквенции е утврдена во Планот за доделување и користење на радиофреквенции.

(2) Постапката на јавен тендер од ставот (1) на овој член се спроведува преку посебна комисија која ја формира директорот на Агенцијата од редот на вработените во стручната служба на Агенцијата.

(3) Директорот на Агенцијата со одлука распишува јавен тендер која содржи:

а) намена на радиофреквенциите што се предмет на јавниот тендер, радиокомуникациските услуги што треба да се обезбедат и областите или локациите каде што ваквите радиофреквенции треба да се користат;

б) услови, барања и квалификации што треба да ги исполнат понудувачите, кои мораат да бидат во согласност со законската регулатива и прописите за просторно планирање;

в) критериуми за избор на најдобра понуда, начинот на нивна примена и други можни ограничувања што треба да се земат предвид при оценувањето на понудите;

г) почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите, како ограничен природен ресурс;

д) рок и начин на поднесување на понудите;

ѓ) адреса, место, датум и време на јавното отворање на понудите;

е) место, време и лице за контакт од кого заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација, цената на тендерската документација и начинот на плаќање за истата;

ж) лице за контакт од кого понудувачите можат да добијат дополнителни информации и

з) рок во кој понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука.

(4) Критериумите за избор врз основа на кој ќе се донесе одлука за избор на најповолен понудувач мора да се темелат на начелата на објективност, транспарентност, пропорционалност и недискриминација при што треба да се води сметка за исполнување на целите на овој закон.

(5) Агенцијата го определува износот на еднократниот надоместок од ставот (3) точка г) на овој член.

(6) Владата на Република Македонија дава согласност за износот на еднократниот надоместок од ставот (5) на овој член.

(7) Агенцијата одлуката од ставот (3) на овој член ја објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Член 9

Во членот 66 ставот (5) се брише.

Член 10

По членот 66 се додаваат два нови члена 66-а и 66-б, кои гласат:

“Член 66-а

Издавање на одобрение за користење на радиофреквенции по пат на јавен тендер со јавно наддавање

(1) Агенцијата издава поединечно одобрение за користење на радиофреквенции преку претходно спроведена постапка на јавен тендер со јавно наддавање кога како единствен критериум за избор на најповолен понудувач е цената и доколку:

- е исполнет условот од членот 61 став (5) од овој закон или

- поради ограничувањето на расположливоста или поради економската вредност на радиофреквенцускиот спектар таквата постапка на издавање на одобрение за користење на радиофреквенции е утврдена во Планот за доделување и користење на радиофреквенции.

(2) Постапката на јавен тендер од ставот (1) на овој член се спроведува преку посебна комисија која ја формира директорот на Агенцијата од редот на вработените во стручната служба на Агенцијата.

(3) Директорот на Агенцијата донесува одлука за спроведување на постапка на јавен тендер со јавно наддавање и истата треба особено да содржи:

а) радиофреквенции што се предмет на јавниот тендер, радиокомуникациските услуги што треба да се обезбедат и областите или локациите каде што радиофреквенциите треба да се користат;

б) број на одобренија за користење на радиофреквенции што ќе бидат доделени;

в) услови и барања што треба да бидат исполнети од понудувачите за да се квалификуваат за јавното наддавање;

г) минимален број на понудувачи, кој мора најмалку да биде за еден поголем од бројот на одобренија за користење на радиофреквенции утврдени во ставот (3) алинеја 2 на овој член;

д) почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите, како ограничен природен ресурс, при што понудувачите не смеат да понудат помал или ист почетен износ;

ѓ) износ на депозитот што треба да се уплати, кој не може да биде повисок од 10% од почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како и начинот и рокот за неговото плаќање со напомена дека на понудувачот којшто нема да биде избран за најповолен понудувач во постапката на јавно наддавање уплатениот депозит му се враќа во рок од пет дена од денот на завршувањето на јавното наддавање, а на понудувачот којшто ќе биде избран за најповолен понудувач уплатениот депозит не му се враќа, туку истиот станува составен дел на избраната понудена цена од јавното наддавање;

е) начин и рок за уплата на највисоко понудената цена утврдена при јавното наддавање;

ж) правила за спроведување на постапката за јавно наддавање во согласност со овој закон и

з) рок во кој Агенцијата ќе ја донесе одлуката за избор на еден или повеќе понудувачи кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање.

(4) Јавниот тендер со јавно наддавање е успешен доколку за јавното наддавање се квалификува бројот на понудувачи кој е најмалку за еден поголем од бројот на одобренија за користење на радиофреквенции утврдени во ставот (3) алинеја 2 на овој член.

(5) Директорот на Агенцијата, по предлог на комисијата за спроведување на јавниот тендер со јавно наддавање донесува одлука за избор на понудувачи кои ќе учествуваат во постапката на јавно наддавање. Во одлуката се утврдува местото и времето на одржување на јавното наддавање коешто не може да биде пократко од 14 дена и подолго од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката. Одлуката со поканата за учество за јавно наддавање се доставува истовремено до сите квалификувани понудувачи во рок од три дена од денот на нејзиното донесување.

(6) Агенцијата го определува износот на пазарната вредност на радиофреквенциите како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите.

(7) Владата на Република Македонија дава согласност за износот на еднократниот надоместок од ставот (6) на овој член.

(8) Агенцијата одлуката од ставот (3) на овој член ја објавува во "Службен весник на Република Македонија".

(9) Одредбите од членовите 63, 64, 65 и 66 од овој закон соодветно се применуваат и на постапката за спроведување на јавен тендер со јавно наддавање.

Член 66-б

Постапка и начин на спроведување на јавното наддавање

(1) Јавното наддавање го спроведува претседателот или заменикот на претседателот на Комисијата од членот 66-а став (2) од овој закон.

(2) Јавното наддавање се одржува во просториите на Агенцијата по пат на усно наддавање.

(3) Јавното наддавање може да се врши и преку друг соодветен начин утврден од страна на Агенцијата во одлуката од членот 66-а од овој закон, при што мора да се обезбеди секој понудувач директно и континуирано да го следи јавното наддавање на другите понудувачи и да може без какви било пречки да доставува свои понуди.

(4) Во постапката на јавно наддавање понудувачите при секое наддавање не можат да нудат згледување на понудата пониско од три проценти од почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите од членот 66-а од овој закон.

(5) Во постапката на јавно наддавање претседателот или заменикот на претседателот на комисијата од членот 66-а од овој закон го објавува почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите и ги поканува понудувачите да започнат со нудење на повисоки понуди. Пред да ја утврди највисоката понуда претседателот или заменикот на претседателот на Комисијата мора три пати да ги покани понудувачите да достават повисока понуда.

(6) Доколку и по третата покана за доставување на повисока понуда, не се достави повисока понуда од постојната, претседателот или заменикот на претседателот на комисијата објавува дека постојната понуда е највисока, по што не може да се доставуваат нови понуди.

(7) Доколку во спроведувањето на постапката на јавното наддавање претседателот или заменикот на претседателот на комисијата, утврдат дека двајца или

повеќе понудувачи се договараат или меѓусебно се координираат за начинот и висината на износот на јавното наддавање, истите можат да бидат отстранети од натамошната постапка на јавно наддавање.

(8) За спроведената постапка на јавно наддавање комисијата од членот 66-а од овој закон води записник врз основа на кој директорот на Агенцијата донесува одлука за избор на најповолен понудувач.

(9) Агенцијата во согласност со одлуката за избор на најповолен понудувач ќе издаде едно или повеќе одобренија за користење на радиофреквенции не подоцна од 90 дена од истекот на временскиот рок за доставување на понуди. Одлуката на директорот на Агенцијата е конечна, а незадоволните страни имаат право на судска заштита.

(10) Доколку избраниот понудувач не ја уплати понудената цена од јавното наддавање на начин и во рок утврден во одлуката од членот 66-а став (3) од овој закон, нема да му се издаде одобрение за користење на радиофреквенции.

(11) Доколку во постапката за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции по пат на јавен тендер со јавно наддавање не се изврши избор на најповолен понудувач или не се издаде одобрение за користење на радиофреквенции, издавањето на одобрение за користење на недоделените радиофреквенции ќе се изврши по постапка на јавен повик согласно со членот 61 од овој закон или по постапка на јавен тендер согласно со членот 62 од овој закон.“

Член 11

Во членот 75 став (3) првата реченица се менува и гласи: “Кога се доделуваат радиофреквенции со објавување на јавен повик, јавен тендер или јавен тендер со јавно наддавање наплатениот надоместок претставува приход на Буџетот на Република Македонија.“

Член 12

По членот 120 се додава нов член 120-а, кој гласи:

“Член 120-а

Емитирање преку дигитален терестријален систем

(1) Оператор на дигитален терестријален мултиплекс на кого Агенцијата му има издадено одобрение за користење на радиофреквенции за емитирање на програмски сервиси на радиодифузери кои од Советот за радиодифузија добиле дозвола за емитирање преку неговиот дигитален терестријален мултиплекс е должен да ги применува принципите на објективност, транспарентност, пропорционалност и недискриминација подеднакво кон сите радиодифузери.

(2) Операторот од ставот (1) на овој член е должен да работи согласно со овој закон и прописите кои произлегуваат од него, како и во согласност со Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс што го донесува Советот за радиодифузија.

(3) Операторот од ставот (1) на овој член е должен сите услови и цени за дигитално емитирање да ги објави на својата веб страница и да ги достави до Агенцијата.

(4) Доколку операторот од ставот (1) на овој член планира да направи промени во условите и цените од ставот (3) на овој член, е должен до Агенцијата да до-

стави писмено известување со детално образложение за планираните промени, во рок кој не може да биде пократок од 60 дена од денот на планираната промена, со цел истата да спроведе активности за да ја утврди економската оправданост за условите и цените и доколку е потребно да преземе мерки согласно со овој закон и прописите донесени врз основа на него.

(5) Операторот од ставот (1) на овој член е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето од Советот за радиодифузија за доделените дозволи на радиодифузери за емитирање преку неговиот дигитален терестријален мултиплекс да склучи договор со радиодифузерот за дигитално емитирање согласно со условите и цените утврдени во ставот (3) на овој член, условите во дозволата на радиодифузерот и да започне дигитално да го емитира неговиот програмски сервис. Агенцијата ќе го пропише образецот на договорот и истиот ќе го објави на својата веб страница.

(6) Договорот од ставот (5) на овој член се склучува за временски период кој не може да биде пократок од временскиот период за кој радиодифузерот ја добил дозволата, а операторот е должен во рок од седум дена од денот на склучувањето на договорот истиот да го достави до Агенцијата.

(7) Операторот од ставот (1) на овој член е должен да води посебно сметководство за активностите поврзани со дигитално емитирање.“

Член 13

Радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz кој согласно со Планот за намена на радиофреквенциите во Република Македонија се користи за аналого телевизијско терестријално емитирање од 1 јуни 2013 година ќе се користи за телевизијско терестријално емитирање преку дигитален терестријален систем.

ЈП МРД е должно до 1 јуни 2013 година преку сопствен дигитален терестријален мултиплекс систем бесплатно и не кодирано да ги реемитува програмските сервиси на постојните терестријални телевизијски радиодифузери во Република Македонија кои имаат дозвола за вршење на радиодифузна дејност на државно или регионално ниво согласно со постојната дозвола за радиодифузна дејност.

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KOMUNIKIME ELEKTRONIKE

Neni 1

Në Ligjin për komunikime elektronike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10 dhe 13/12) në nenin 4 pas pikës 49 shtohen pesë pika të reja 50, 51, 52, 53 dhe 54, si vijojnë:

“50. Multipleks digjital terestrial është rrjedhje standarde e vargut të sinjaleve, që përmban servise televizive, radio programore, shërbime plotësuese dhe informata tjera përcjellëse dhe të dhëna dhe që deri te shfrytëzuesit e fundit emetohet nëpërmjet një kanali televiziv me radiofrekuencë terestriale;

51. Sistem digjital terestrial është rrjet elektronik komunikues, i cili përbëhet nga komunikuesit digjital terestrial dhe emetuesit digjital terestrial; komunikuesit digjital terestrial;

52. Operator i komunikuesit digjital terestrial është personi i notifikuar në pajtim me këtë ligj në Agjencinë për Komunikime Elektronike dhe i cili menaxhon me komunikuesin digjital terestrial;

53. Operator i sistemit digjital terestrial është personi i cili ka të drejtë të ndërtojë, posedojë, japë me qira dhe/ose punojë me sistem digjital terestrial. Operatori i sistemit digjital terestrial mund të jetë edhe operator i komunikuesit digjital terestrial dhe

54. Pranues digjital është aparat për pranim, dekodim dhe konvertim të sinjalit televiziv digjital në formë të përshtatshme për riprodhuesin të fotografisë, zërit dhe informata tjera dhe i njëjti mund të jetë i pavarur, përkatesisht i jashtëm (set-top box) ose i montuar, përkatesisht i integruar në marrës televiziv ose aparat tjetër.

Neni 2

Në nenin 56 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Me Planin për ndarjen dhe shfrytëzimin e radiofrekuencave më afërsisht përcaktohen kushtet dhe menyrat e shfrytëzimit të radiofrekuencave në shtrirje të caktuara të radiofrekuencave, dispozicioni i radiofrekuencave, si dhe menyrat e lëshimit të lejeve për shfrytëzimin e radiofrekuencave në pajtim me këtë ligj.”

Neni 3

Neni 58 ndryshohet si vijon:

“(1) Personat fizikë dhe juridikë mund të shfrytëzojnë radiofrekuencat në këto menyrat:

a) pa leje për shfrytëzimin e radiofrekuencave:

- për radiofrekuencat të cilat shfrytëzohen në pajtim me Planin për dedikim të shtrirjeve të radiofrekuencave për nevojat e sigurisë nacionale dhe mbrojtjes dhe

- për radiofrekuencat të cilat mund të shfrytëzohen pa leje për shfrytëzim të radiofrekuencave në pajtim me rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, si edhe të marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat i ka ratifikuar Republika e Maqedonisë;

b) në bazë të lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave, të lëshuar në pajtim me procedurën nga nenet 59-a, 60, 61, 62 ose 66-a të këtij ligji.

(2) Leja për shfrytëzimin e radiofrekuencave të dedikuara për radiodifuzion digjital i lëshohet operatorit të rrjetit publik komunikues për emetimin e serviseve programore të radiodifuzioneve nepermjet komunikuesit të tij digjital terestrial në procedurë në pajtim me nenet 61 ose 62 të këtij ligji.

(3) Leja për shfrytëzimin e radiofrekuencave të dedikuara për radiodifuzion digjital, i lëshohet radiodifuzorit, i cili është i vetmi në zonë të caktuar servisor lokal, në bazë të vendimit për ndarjen e lejes për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive të miratuar nga Këshilli për radiodifuzion dhe të shpallur në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

(4) Agjencia i lëshon leje për shfrytëzimin e radiofrekuencave radiodifuzorit për radiodifuzion analog - radio pas vendimit të miratuar paraprakisht për ndarjen e lejes për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive - emetimin e servisit programor të radios të miratuar nga Këshilli për radiodifuzion dhe të shpallur në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

(5) Lëshimin e lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave për nevojat e radioamatoreve, klasave të radioamatoreve, dhenien e provimit të radioamatoreve, programin për dhenien e provimit të radioamatoreve, kushtet teknike dhe kushtet tjera për përdorim të stacioneve të radioamatoreve dhe pajisjes, i përcakton Agjencia.

(6) Dhenia e provimit të radioamatoreve nga paragrafi (5) i këtij neni bëhet në pajtim me Programin për dhenien e provimit të radioamatoreve.

(7) Gjate përcaktimit të procedurave dhe menyrës së dhenies së lejeve për shfrytëzimin e radiofrekuencave nga paragrafi (3) i këtij neni, Agjencia duhet të mbajë llogari për realizimin e qëllimeve të këtij ligji.”

Neni 4

Neni 59 ndryshohet si vijon:

“Agjencia lëshon leje të përgjithshme për shfrytëzimin e radiofrekuencave dhe leje individuale për shfrytëzimin e radiofrekuencave në pajtim me planin për ndarje dhe shfrytëzim të radiofrekuencave.”

Neni 5

Pas nenit 59 shtohen dy nene të reja 59-a dhe 59-b, si vijojnë:

“Neni 59-a

Leja e përgjithshme për shfrytëzimin e radiofrekuencave

(1) Çdo person juridik dhe fizik ka të drejtë për shfrytëzimin e radiofrekuencave të cilat në pajtim me Planin për dedikim të shtrirjeve të radiofrekuencave mund të shfrytëzohen në bazë të lejes së përgjithshme për shfrytëzimin e radiofrekuencave në pajtim me kushtet për ndarje dhe shfrytëzim të përcaktuara në Planin për ndarje dhe shfrytëzim të radiofrekuencave.

(2) Agjencia lëshon leje të përgjithshme për shfrytëzimin e radiofrekuencave në rast të rrezikut të pakonsiderueshem nga pengesat e demshme ose në shtrirje të harmonizuara të radiofrekuencave, e sidomos për qëllim të zbatimit të vendimeve perkatese dhe rekomandimeve të Konferencës evropiane të administratave për poste dhe telekomunikime (CEPT) dhe trupat e saj.

Neni 59-b

Leja individuale për shfrytëzim të radiofrekuencave

Agjencia lëshon leje individuale për shfrytëzim të radiofrekuencave në pajtim me Planin për ndarje dhe shfrytëzim të radiofrekuencave me zbatimin e njeres prej procedurave në vijim:

- pas kërkesës, në pajtim me nenin 60 të këtij ligji,
- ftese publike, në pajtim me nenin 61 të këtij ligji,
- tender publik, në pajtim me nenin 62 të këtij ligji dhe
- tender publik me ankand publik, në pajtim me nenin 66-a të këtij ligji.”

Neni 6

Titulli i nenit 60 dhe neni 60 ndryshohen, si vijojnë:

“Procedura për lëshimin e lejes për shfrytëzim të radiofrekuencave pas kërkesës

(1) Agjencia leshon leje për shfrytezim të radiofrekuencave në baze të kërkeses individuale për leshimin e lejes për shfrytezim të radiofrekuencave, për të cilën menyra e tille e leshimit të lejes është percaktuar në Planin për ndarje dhe shfrytezim të radiofrekuencave.

(2) Agjencia do ta leshojë lejen për shfrytezim të radiofrekuencave nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse plotësohen kushtet si vijojnë:

- kërkesa për leshim të lejes për shfrytezim të radiofrekuencave është parashtruar në pajtim me këtë ligj dhe Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për leshim të lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave dhe dokumentacionin e nevojshëm,

- kërkesa për leshim të lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave është në pajtim me kushtet për ndarje dhe shfrytezim, të cilat për radiofrekuencat perkatese janë të percaktuara në Planin për ndarje dhe shfrytezim të radiofrekuencave dhe

- radiofrekuencat e kerkuara janë në disponim.

(3) Agjencia do t'i leshojë lejet për shfrytezimin e radiofrekuencave sipas rendit të dorezimit të kërkesave për leshimin e lejeve nga paragrafi (1) i këtij neni, e varesisht nga mundësitë teknike në disponim, Agjencia mund t'i pranojë kërkesat edhe në menyre elektronike.

(4) Kërkesa për leshim të lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave duhet t'i përmbajë të dhënat si vijojnë:

- a) emrin, adresën dhe numrin unik amë të qytetareve,

- b) emrin, seline, numrin tatimor dhe numrin e xhirologarise, numrin e regjistrimit dhe deklaraten për përfaqësues ligjor për persona juridike,

- v) arsyetimin për nevojat dhe destinimin për shfrytezim të radiofrekuencave,

- g) zgjidhjen teknike, me të dhëna për rajonin gjeografik të shfrytezimit, metoden e perlllogaritjes së propagacionit dhe percaktimin e zones servitore, të dhëna gjeodezike për lokacionin e transmetuesit, forcën, modulacionin dhe llojin e radioemisionit, sistem të parapare të antenave dhe radio-pajisjes dhe

- d) datën e fillimit të shfrytezimit me radiofrekuencat.

(5) Agjencia është e obliguar që ta leshojë lejen për shfrytezim të radiofrekuencave në afat prej 42 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(6) Agjencia me aktvendim do ta refuzojë kërkesën, nëse konstaton se:

- a) kerkuesit i është hequr leja e dhënë paraprakisht për shfrytezim të radiofrekuencave me faj të tij në pesë vitet e fundit,

- b) ndarja e radiofrekuencave nuk është në pajtim me shfrytezimin efikas të spektrit të radiofrekuencave ose

- v) puna e radio-aparateve të kerkuesit do të shkaktojë pengesa të demshme mbi punën e radio-aparateve tjera dhe pajisjeve, marresve ose sistemeve elektrike ose elektronike.

(7) Importi, prodhimi, shitja, dhënia me qira dhe shfrytezimi i aparateve, që do të shkaktojnë pengesa në radiofrekuencat e rrjeteve publike komunikuese elektronike, nuk janë të lejuara përveç në raste kur këto e kërkojnë interesat e mbrojtjes ose sigurisë nacionale."

Neni 7

Titulli i nenit 61 dhe neni 61 ndryshohen, si vijojnë:

"Leshimi i lejeve për shfrytezim të radiofrekuencave nepermjet fteses publike

(1) Agjencia leshon leje individuale për shfrytezimin e radiofrekuencave, në baze të procedurës së zbatuar paraprakisht të fteses publike për radiofrekuencat, të cilat për shkak të kufizimit të dispozicionit të shtrirjes së radiofrekuencave, menyra e tille e leshimit të lejes është percaktuar në Planin për ndarje dhe shfrytezim të radiofrekuencave.

(2) Agjencia shpall ftese publike për dorezimin e kërkesave për leshimin e lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave, së paku një herë në vit.

(3) Ftesa publike nga paragrafi (2) i këtij neni duhet veçanerisht t'i përmbajë:

- (a) dedikimin e radiofrekuencave të cilat janë lende e fteses publike, shërbimet radiokomunikuese që duhet të sigurohen dhe rajonet ose lokacionet ku radiofrekuencat e ketilla duhet të shfrytezohen;

- b) kushtet, kërkesat dhe kualifikimet që duhet të plotësohen, të cilat doemos duhet të jenë në pajtim me rregullat për planifikim hapësor;

- v) shumën e kompensimit të njehershem për marrje të lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave, si dhe menyren dhe afatin e pagesës së tij;

- g) afatin dhe menyren e parashtrimit të kërkesave për leshimin e lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave dhe

- d) afatin në të cilin palet e interesuara të cilat kanë dorezuar kërkesë për leshim të lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave do të njoftohen për vendimin e miratuar.

(4) Kërkesa për leshimin e lejes nga paragrafi (2) i këtij neni dorezohet në Agjenci, në pajtim me nenin 60 të këtij ligji, në afat prej 30 ditësh nga dita e shpalljes së fteses publike.

(5) Nëse Agjencia në baze të kërkesave të marra pas fteses publike nga paragrafi (2) i këtij neni konstaton se radiofrekuencat e caktuara janë të mjaftueshme për të gjithë palet e interesuara të cilat kanë dorezuar kërkesë në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni, Agjencia lejen për shfrytezimin e radiofrekuencave do ta leshojë pas procedurës së percaktuar në nenin 60 të këtij ligji.

(6) Nëse në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni Agjencia pranon më shumë kërkesa nga paragrafi (2) i këtij neni me çka tejkalohet dispozicioni i atyre radiofrekuencave, Agjencia do të miratojë vendim për shpalljen e tenderit publik në pajtim me nenin 62 të këtij ligji ose vendim për shpalljen e tenderit publik me procedure të ankandit publik në pajtim me nenin 66-a në afat prej 30 ditësh pas kalimit të afatit nga paragrafi (3) i këtij neni.

(7) Thirrjen publike nga paragrafi (2) i këtij neni, Agjencia e shpall në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise", në gazete nderkombetare dhe në ueb faqen e vet.

(8) Agjencia e percakton shumën e kompensimit të njehershem nga paragrafi (3) pika v) e këtij neni.

(9) Qeveria e Republikës së Maqedonise jep pelqim për shumën e kompensimit të njehershem nga paragrafi (8) i këtij neni."

Neni 8

Titulli i nenit 62 dhe neni 62 ndryshohen si vijojnë:

"Leshimi i lejes për shfrytezimin e radiofrekuencave nepermjet tenderit publik

(1) Agjencia jep leje individuale për shfrytezimin e radiofrekuencave nepermjet procedurës paraprakisht të zbatuar të tenderit publik, nëse:

- është plotësuar kushti nga neni 61 paragrafi (5) i këtij ligji ose

- për shkak të kufizimit të disponimit të spektrit të radiofrekuencave procedura e tillë e dhenies së lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave është percaktuar në Planin për ndarjen dhe shfrytëzimin e radiofrekuencave.

(2) Procedura e tenderit publik nga paragrafi (1) i këtij neni zbatohet nepermjet komisionit të vecantë të cilin e formon drejtori i Agjencisë nga radhet e të punësuarve në shërbimin profesional të Agjencisë.

(3) Drejtori i Agjencisë me vendim shpall tender publik që i përmban:

a) dedikimin e radiofrekuencave të cilat janë lende e tenderit publik, shërbimet e radiokomunikimit të cilat duhet të sigurohen dhe sferat ose lokacionet ku radiofrekuencat e tilla duhet të shfrytëzohen;

b) kushtet, kërkesat dhe kualifikimet të cilat duhet t'i plotësojnë ofertuesit, të cilët doemos duhet të jenë në pajtim me rregullativen ligjore dhe rregullat për planifikim hapësinor;

v) kriteret për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë, mënyrën e zbatimit të tyre dhe kufizime tjera të mundshme të cilat duhet të merren parasysh gjatë vlerësimit të ofertave;

g) shumën fillestare të vlerës tregtare të radiofrekuencave, si kompensim i njëhershëm për marrjen e lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave, si resurs i kufizuar natyror;

d) afatin dhe mënyrën e parashtrimit të ofertave;

gj) adresën, vendin, datën dhe kohën e hapjes publike të ofertave;

e) vendin, kohën dhe personin për kontakt prej të cilit palet e interesuara mund ta marrin dokumentacionin e tenderit, cmimin e dokumentacionit të tenderit dhe mënyrën e pagesës së tij;

zh) personin për kontakt nga i cili ofertuesit mund të marrin informata plotësuese dhe

z) afatin në të cilin ofertuesit do të njoftohen për vendimin e marre.

(4) Kriteret për zgjedhje në baze të të cilave do të miratohet vendim për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm doemos duhet të mbështeten në parimet e objektivitetit, transparencës, proporcionalitetit dhe mosdiskriminimit me ç'rast duhet të mbahet llogari për plotësimin e qëllimeve të këtij ligji.

(5) Agjencia e cakton shumën e kompensimit të njëhershëm nga paragrafi (3) pika g) të këtij neni.

(6) Qeveria e Republikës së Maqedonisë jep pelqim për shumën e kompensimit të njëhershëm nga paragrafi (5) i këtij neni.

(7) Agjencia vendimin nga paragrafi (3) i këtij neni e shpall në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 9

Në nenin 66 paragrafi (5) shlyhet.

Neni 10

Pas nenit 66 shtohen dy nene të reja 66-a dhe 66-b, si vijojnë:

"Neni 66-a

Leshimi i lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave nepermjet tenderit publik me ankand publik

(1) Agjencia jep leje individuale për shfrytëzimin e radiofrekuencave nepermjet procedurës së zbatuar paraprakisht të tenderit publik me ankand publik kur si kriter i vetëm për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm është cmimi dhe nese:

- është plotësuar kushti nga neni 61 paragrafi (5) i këtij ligji ose

- për shkak të kufizimit të dispozicionit ose për shkak të vlerës ekonomike të spektrit të radiofrekuencave procedura e tillë e dhenies së lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave është percaktuar në Planin për ndarjen dhe shfrytëzimin e radiofrekuencave.

(2) Procedura në tender publik nga paragrafi (1) të këtij neni zbatohet nepermjet komisioni të vecantë të cilin e formon drejtori i Agjencisë nga radhet e të punësuarve në shërbimin profesional të Agjencisë.

(3) Drejtori i Agjencisë miraton vendim për zbatimin e procedurës së tenderit publik me ankand publik dhe i njejti vecanerisht duhet t'i përmbajë:

a) radiofrekuencat që janë lende e tenderit publik, shërbimet e radiokomunikimit të cilat duhet të sigurohen dhe sferat ose lokacionet ku radiofrekuencat e tilla duhet të shfrytëzohen;

b) numrin e lejeve për shfrytëzimin e radiofrekuencave që do të ndahen;

v) kushtet dhe kërkesat të cilat duhet të plotësohen nga ofertuesit që të kualifikohen për ankand publik;

g) numrin minimal të ofertuesve, i cili doemos duhet të jetë së paku për një më i madh se numri i lejeve për shfrytëzimin e radiofrekuencave të percaktuara në paragrafin (3) alinene 2 të këtij neni;

d) shumën fillestare të vlerës së tregut të radiofrekuencave, si kompensim i njëhershëm për marrjen e lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave, si resurs i kufizuar natyror, me ç'rast ofertuesit nuk guxojnë të ofrojnë shumë më të vogël ose të njejte fillestare;

gj) shumën e depozitës që duhet të paguhet, që nuk mund të jetë më e lartë se 10% nga shumën fillestare e vlerës tregtare të radiofrekuencave si dhe mënyrën dhe afatin e pagesës së saj, me vërejtje se ofertuesit i cili nuk do të zgjidhet si ofertues më i volitshëm në procedurën e ankandit publik depozita e paguar i kthehet në afat prej pesë ditësh nga mbarimi i ankandit publik, ndërsa ofertuesit i cili do të zgjidhet si ofertues më i volitshëm depozita e paguar nuk i kthehet, por ajo bëhet pjesë e cmimit të zgjedhur të ofruar të ankandit publik;

e) mënyrën dhe afatin e cmimit më të madh të ofruar të percaktuar gjatë ankandit publik,

zh) rregullat për zbatimin e procedurës së ankandit publik në pajtim me këtë ligj dhe

z) afatin në të cilin Agjencia do të marrë vendim për zgjedhjen e një ose më shumë ofertuesve që nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë nga dita e përfundimit të ankandit publik.

(4) Tenderi publik me ankand publik është i suksesshem nese për ankandin publik kualifikohet numër i ofertuesve i cili është për një më i madh nga numri i lejeve për shfrytëzimin e radiofrekuencave të percaktuara në paragrafin (3) alinene 2 të këtij neni.

(5) Drejtori i Agjencisë me propozim të komisionit për zbatimin e tenderit publik me ankand publik miraton vendim për zgjedhjen e ofertuesve të cilët do të marrin pjesë në procedurën e ankandit publik. Në vendim percaktohet vendi dhe koha e mbajtjes së ankandit publik i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se 14 ditë dhe më i gjatë se 30 ditë nga dita e miratimit të vendimit. Vendimi me ftesën për pjesëmarrje në ankand publik dërgohet njëkohësisht të të gjithë ofertuesit e kualifikuar në afat prej tri ditësh nga dita e miratimit të tij.

(6) Agjencia e cakton shumen e vleres tregtare të radiofrekuencave, si kompensim i njehershëm për marrjen e lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave.

(7) Qeveria e Republikës së Maqedonisë jep pelqim për shumen e kompensimit të njehershëm nga paragrafi (6) i këtij neni.

(8) Agjencia e shpall vendimin nga paragrafi (3) i këtij neni në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(9) Dispozitat e neneve 63, 64, 65 dhe 66 të këtij ligji në mënyrë adekuate zbatohen edhe në procedurën për realizimin e tenderit publik me ankand publik.

Neni 66-b

Procedura dhe mënyra e realizimit të ankandit publik

(1) Ankandin publik e realizon kryetari ose zëvendës-kryetari i Komisionit nga neni 66-a paragrafi (2) të këtij ligji.

(2) Ankandi publik mbahet në lokalet e Agjencisë nepermjet ankandit publik.

(3) Ankandi publik mund të kryhet edhe nepermjet një mënyre tjetër perkatese të percaktuar nga Agjencia në vendimin e nenit 66-a të këtij ligji, me ç'rast doemos duhet të sigurohet që çdo ofertues drejtpërdrejt dhe në vazhdimësi ta percjelle ankandin publik të ofertuesve tjerë dhe pa kurrfarë pengesash të mund të dorezojë oferta të veta.

(4) Në procedurën e ankandit publik ofertuesit gjatë çdo ankandi nuk mund të ofrojnë zmadhim të ofertes më ulet se tre perqind nga shumata fillestare e vlerës tregtare të radiofrekuencave nga neni 66-a i këtij ligji.

(5) Në procedurën e ankandit publik kryetari ose zëvendës-kryetari i Komisionit nga neni 66-a i këtij ligji e shpall shumen fillestare të vlerës tregtare të radiofrekuencave dhe i fton ofertuesit të fillojnë me ofrimin e ofertave më të larta. Para se ta percaktojë ofertën më të lartë kryetari ose zëvendës-kryetari i Komisionit doemos duhet t'i ftojë ofertuesit tri herë të dorezojnë oferta më të larta.

(6) Nëse edhe pas ftesës së trete për dorezimin e ofertes më të lartë, nuk dorezohet oferta më e lartë nga ajo ekzistuese, kryetari ose zëvendës-kryetari i Komisionit shpall se oferta ekzistuese është më e lartë, me ç'rast nuk mund të dorezohen oferta të reja.

(7) Nëse në zbatimin e procedurës së ankandit publik kryetari ose zëvendës-kryetari i Komisionit, percakton se dy ose më shumë ofertues merren vesh ose ndërmjet veti koordinohen për mënyrën e lartësive së shumës së ankandit publik, ata mund të largohen nga procedura e mëtejme e ankandit publik.

(8) Për procedurën e zbatuar të ankandit publik Komisioni nga neni 66-a i këtij ligji mban procesverbal, në bazë të të cilit drejtori i Agjencisë miraton vendim për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm.

(9) Agjencia në pajtim me vendimin për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm do të japë një ose më shumë leje për shfrytëzimin e radiofrekuencave jo më vonë se 90 dite nga kalimi i afatit kohor për dorezimin e ofertave. Vendimi i drejtorit të Agjencisë është përfundimtar, ndërsa palet e pakenaqua kanë të drejtë për mbrojtje gjyqësore.

(10) Nëse ofertuesi i zgjedhur nuk e paguan cmimin e ofruar të ankandit publik në mënyrë dhe në afat të percaktuar në vendimin e nenit 66-a paragrafi (3) të këtij ligji, nuk do t'i jepet leje për shfrytëzimin e radiofrekuencave.

(11) Nëse në procedurën për dhenien e lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave nepermjet tenderit publik me ankand publik nuk kryhet zgjedhja e ofertuesit më të volitshëm ose nuk jepet leje për shfrytëzimin e radiofrekuencave,

dhenia e lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave të pandara do të behet me procedurë të ftesës publike në pajtim me nenin 61 të këtij ligji ose me procedurë të tenderit publik në pajtim me nenin 62 të këtij ligji."

Neni 11

Në nenin 75 paragrafi (3) fjalia e parë ndryshohet si vijon: "Kur ndahen radiofrekuenca me shpalljen e thirrjes publike, tenderit publik ose tenderit publik me ankand publik kompensimi i arketuar paraqet të hyra të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë".

Neni 12

Pas nenit 120 shtohet neni i ri 120-a, si vijon:

"Neni 120-a

Emetimi nepermjet sistemit terestrial

(1) Operatori i multipleksit terestrial digjital të cilit Agjencia i ka dhënë leje për shfrytëzimin e radiofrekuencave për emetimin e serviseve programore të radiodifuzereve të cilët nga Keshilli për radiodifuzion kanë marrë leje për emetim nepermjet multipleksit të tij terestrial digjital obligohet që t'i zbatojë parimet e objektivitetit, transparencës, proporcionalitetit dhe mosdiskriminimit ndaj të gjithë radiodifuzereve.

(2) Operatori nga paragrafi (1) i këtij neni detyrohet që të punojë në pajtim me këtë ligj dhe rregullat të cilat dalin nga ai, si dhe në pajtim me Planin për dedikim dhe shpërndarje të kapaciteteve të transportit të multipleksit terestrial digjital të cilin e miraton Keshilli për radiodifuzion.

(3) Operatori nga paragrafi (1) i këtij neni obligohet që të gjitha kushtet dhe cmimet për emetim digjital, t'i shpallë në ueb faqe dhe t'i dorezojë te Agjencia.

(4) Nëse operatori nga paragrafi (1) i këtij neni planifikon të bëjë ndryshime në kushtet dhe cmimet nga paragrafi (3) i këtij neni, detyrohet që te Agjencia të dorezojë njoftim me shkrim me arsyetim të hollesishëm për ndryshimet e planifikuara, në afat i cili nuk mund të jetë më i shkurt se 60 dite nga dita e ndryshimit të planifikuar, me qëllim që ajo të zbatojë aktivitete që ta percaktojë arsyetimin ekonomik për kushtet dhe cmimet dhe nëse është e nevojshme të ndërmarrë masa në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të tij.

(5) Operatori nga paragrafi (1) i këtij neni obligohet që në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga Keshilli për radiodifuzion për lejet e ndara të radiodifuzereve për emetim nepermjet multipleksit të tij digjital terestrial, të lidh kontratë me radiodifuzerin për emetim digjital në pajtim me kushtet dhe cmimet e percaktuara në paragrafin (3) të këtij neni, kushtet në lejen e radiodifuzerit dhe të fillojë në mënyrë digjitale ta emetojë servisin e tij programor. Agjencia do ta percaktojë formularin e kontratës dhe të njejtin do ta shpall në ueb faqen e vet.

(6) Marreveshja nga paragrafi (5) i këtij neni lidhet për periudhë kohore e cila nuk mund të jetë më e shkurt se periudha kohore për të cilin radiodifuzeri e ka marrë lejen, ndërsa operatori obligohet që në afat prej shtatë ditësh nga dita e lidhjes së marreveshjes atë të dorezojë te Agjencia.

(7) Operatori nga paragrafi (1) i këtij neni obligohet që të mbajë kontabilitet të vecantë për aktivitete të lidhura me emetimin digjital."

Neni 13

Shtrirja e radiofrekuencave 470-790 MHz e cila në pajtim me Planin për dedikim të radiofrekuencave në Republikën e Maqedonisë shfrytëzohet për emetim terestrial televiziv analog ngaj 1 qershori 2013 do të shfrytëzohet për emetim terestrial televiziv nepermjet sistemit terestrial digjital.

NP RDM obligohet që deri më 1 qershor 2013 nepermjet sistemit të vet multipleks digjital terestrial falas dhe në menyre të pakoordinuar t'i riemetoje serviset programore të radiodifuzereve televizive terestriale ekzistues në Republikën e Maqedonisë që kane leje për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive në nivel shtetëror ose rajonal në pajtim me lejen ekzistuese për veprimtari radiodifuzive.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1637.

Врз основа на член 38-а став 4 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010 и 24/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе

УРЕДБА

**ЗА НАЧИНОТ И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
НА ДОМАШНИ И СТРАНКИ АВИОПРЕВОЗНИЦИ
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ОД КОРИСНИЦИТЕ
НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА**

Член 1

Предмет

Со оваа уредба се уредуваат начинот и поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка.

Член 2

Цел и начела

Целта на оваа уредба е да се овозможи побрз развој на цивилното воздухопловство и формирање на поконкурентни и подостапни цени во воздушниот сообраќај во Република Македонија преку утврдување еднаков пристап, транспарентност во процедурата за доделување на финансиска поддршка, како и квалитетно и ефикасно вршење на работите и услугите во воздушниот сообраќај.

Доделувањето на финансиската поддршка се врши во согласност со начелата на транспарентност, недискриминација, пропорционалност и ефикасност.

Член 3

Дефиниции

Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следното значење:

„Финансиска поддршка“ се финансиски средства кои се доделуваат од страна на Владата на Република Македонија на домашни и странски авиопревозници,

„Договор за финансиска поддршка“ е договор склучен помеѓу давателот на финансиската поддршка, од една страна и барателот на финансиската поддршка, од друга страна, а чиј предмет е доделување на финансиска поддршка согласно со оваа уредба,

„Отворен повик“ е процедура за доделување финансиска поддршка во која сите авиопревозници можат да поднесат барање за доделување на финансиска поддршка,

„Документација за барање“ е збир на документи, информации и услови кои претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на барањето за доделување финансиска поддршка,

„Давател на финансиска поддршка“ е Владата на Република Македонија,

„Барател на финансиска поддршка“ е секој авиопревозник кој доставил барање за доделување финансиска поддршка,

„Корисник на финансиска поддршка“ е секој барател на финансиска поддршка кој склучил договор за финансиска поддршка,

„Барање“ е предлог од барателот на финансиската поддршка изготвен врз основа на документацијата за барање кое претставува основа за доделување на финансиска поддршка,

„Прифатливо барање“ е барање кое е поднесено во утврдениот рок и за кое е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од документацијата за барање и одговара на сите критериуми, услови и евентуални барања за способноста на барателите,

„Нова дестинација“ е дестинација која не била опслужувана од/до аеродромот „Александар Велики“ – Скопје со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони,

„Постојна дестинација“ е дестинација која била опслужувана од/до аеродромот „Александар Велики“ – Скопје со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони,

„ИАТА“ е меѓународна асоцијација за воздушен сообраќај,

„ИАТА сезона“ е дел од календарска година која се однесува на летен и зимски ред на летање на начин пропишан од ИАТА,

„Авиопревозници“ се превозници кои вршат редовен јавен воздушен превоз и поседуваат валидно уверение за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate - AOC).

Член 4

Начин на доделување на финансиска поддршка

Доделувањето на финансиската поддршка вклучува:

1.спроведување процедура за доделување на финансиска поддршка и

2.склучување на договор за финансиска поддршка.

Процедурата за доделување на финансиска поддршка вклучува:

1.спроведување на отворен повик за доделување на финансиската поддршка и

2.определување – избор на корисници на финансиската поддршка.

Член 5

Давател на финансиска поддршка

Финансиската поддршка се доделува согласно член 38-а од Законот за воздухопловство за средствата утврдени во Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2012-2014 година, преку Министерството за транспорт и врски.

Член 6

Период за кој се доделува финансиската поддршка

Финансиската поддршка се доделува за период од три години од денот на склучувањето на договорот за финансиска поддршка.

Член 7

Начин за доделување финансиска поддршка

Доделувањето на финансиската поддршка се врши по пат на јавен повик за финансиска поддршка, организиран и спроведен согласно оваа уредба.

Член 8

Комисија за спроведување на процедурата за доделување финансиска поддршка

Процедурата за доделување финансиска поддршка ја подготвува, организира и спроведува Комисија формирана од страна на министерот за транспорт и врски.

Комисијата од ставот 1 на овој член се состои од претседател и четири (4) члена и нивни заменици.

За членови и нивни заменици во Комисијата се именуваат лица од кабинетот на заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања, Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија и Агенцијата за цивилно воздухопловство.

Во работата на Комисијата може да учествуваат и надворешни лица – експерти.

Членови на Комисијата не можат да бидат лица кои:

- се во брачна врска, роднинска врска до второ колено или се поврзани со посвојување или старателство со барателот, со неговиот законски полномошник, а во случаите кога барателот е правно лице и со членови на неговите управни, надзорни или други органи и раководни тела,
- во текот на последните три години биле вработени или биле членови на органите на управување на барателот или
- се во друг законски или фактички однос со барателот.

Комисијата работи во полн состав и одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Член 9

Работни задачи на Комисијата

Комисијата ги врши следните работи:

- подготвување на документацијата за барање,
- објавување на јавниот повик,
- организирање на приемот на барањата,
- давање на појаснувања и доставување дополнителни информации и документи,
- разгледување и оценување на барањата и давање предлог на кои баратели да им се додели финансиска поддршка,
- поднесување предлог за прекинување или поништување на процедурата и
- вршење други работи потребни за спроведување на процедурата.

За извршените дејства во процедурата Комисијата ги известува сите баратели.

Член 10

Содржина на документацијата за барање

Комисијата ја подготвува документацијата за барање во рок од не повеќе од 15 дена од влегувањето во сила на оваа уредба.

Документацијата за барање ги содржи следниве елементи:

- покана за поднесување на барање со инструкција,
- критериуми за доделување на финансиската поддршка,
- инструкција за барателите за подготовка на барањето,
- предлог текст на договорот за финансиска поддршка,

Комисијата може да определи дека податоците или дел од податоците содржани во документацијата за барање се сметаат за класифицирани информации. Во таков случај барателите во процедурата треба да поднесат изјава, приложена кон документацијата со која се обврзуваат дека нема да ги објавуваат податоците кои се сметаат за класифицирани информации.

Комисијата може да врши изменување и дополнување на документација за барање, под услов истите да се достапни на заинтересираните кандидати најдоцна пет дена пред истекот на рокот за поднесување на барања за доделување на финансиска поддршка.

Член 11

Подигнување на документацијата за барање

Комисијата треба на авиопревозниците да им овозможи да подигнат документацијата за барање во рок од три дена од датумот на објавувањето на јавниот повик во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 12

Надоместок

За издавање на документацијата за барање не се наплаќа надоместок.

Член 13
Јавен повик

Комисијата го објавува јавниот повик за доставување на барање за доделување на финансиска поддршка во „Службен весник на Република Македонија“ и во најмалку едно домашно и странско јавно гласило.

Јавниот повик од ставот 1 на овој член особено треба да ги содржи следните елементи:

- предмет на финансиската поддршка,
- процедурата за доделување на финансиската поддршка,
- рок на валидност на барањата,
- рок, адреса и начин на подигнување на документацијата за барање,
- рок, адреса, начин за доставување на барањата и време и час на отворање на барањата,
- јазик на кој треба да бидат напишани барањата,
- лица овластени да учествуваат на отворањето на барањата,
- докази и документација кои на барателот му се потребни за докажување на личната состојба, професионалната дејност, економско-финансиската состојба и техничката или професионалната способност;
- назначување на критериумите за доделување на финансиската поддршка и
- други податоци кои се однесуваат на предметот на финансиската поддршка.

Член 14
Рокови

Рокот за поднесување на барањето за доделување на финансиска поддршка може да изнесува најмногу 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик во „Службен весник на Република Македонија“.

Временските рокови можат да се продолжат од страна на Комисијата во секое време пред истекување на рок, под услов за тоа навремено да ги информира баратели.

Член 15
Начин на доставување на барање

Барањето за доделување на финансиска поддршка се доставува на начин и во форма утврдени со јавниот повик и документацијата за барање.

Право да достават барање за доделување на финансиска поддршка имаат само авиопревозници кои ја подигнале документацијата за барање.

Авиопревозникот може да поднесе само едно барање за доделување на финансиска поддршка.

Член 16
Евалуација на барањата

Комисијата утврдува листа на баратели врз основа на нивната лична состојба, нивната способност за вршење професионална дејност, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност.

Комисијата за извршената евалуација објавува извештај и ги известува сите баратели за резултатите од процедурата.

Барателите и барањата не можат да се оценуваат или евалуираат врз основа на критериум кој не бил објавен во документацијата за барање.

Член 17
Исклучување на барател

Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиската поддршка кој со правосилна судска одлука е осуден за следниве кривични дела:

- корупција,
- измама и
- перење на пари и други приноси од кривично дело.

Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиската поддршка и кога:

- над него е отворена процедура на стечај или ликвидација;
- му е изречена казна за кривично дело или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност,
- не ги исполнил обврските за плаќање на даноци, придонеси и други јавни давачки во согласност со прописите на државата во која е основан и
- не доставил потполна документација за барање.

Член 18
Докази

За утврдување на личната состојба и професионалната дејност, барателите треба да приложат потврда или исправа издадена од надлежен судски или административен орган.

За утврдување на економската и финансиската состојба, барателите треба да приложат биланси или извадоци од билансите на состојба и податоци од билансите на успех.

За утврдување на техничката или професионалната способност, барателите треба да приложат:

- доказ за исполнување на условите за вршење на јавен воздушен превоз и
- доказ за реализиран превоз на патници во претходната година.

Член 19
Критериуми за доделување на финансиска поддршка

Финансиската поддршка ќе се доделува врз основа на следните критериуми:

- барателите на финансиската поддршка е потребно да ги исполнуваат условите за вршење на јавен воздушен превоз согласно Законот за воздухопловство,
- барателите на финансиската поддршка е потребно да имаат превезено, односно опслужено најмалку 10 милиони патници во 2011 година,
- барателите на финансиската поддршка е потребно да имаат остварено профит од најмалку 25.000.000,00 (дваесет и пет милиони) евра во 2011 година и

- барателите на финансиската поддршка да ги реализираат условите од член 20 на оваа уредба.

Финансиската поддршка ќе се додели на сите баратели кои во потполност ги исполнуваат критериумите од став 1 на овој член, при што ќе се користи принципот на првенство при поднесување на барањето за доделување на финансиската поддршка („прв аплициран, прв услужен“).

Доделувањето на финансиска поддршка ќе трае се до искористување на средствата од член 5 на оваа уредба.

Член 20

Услови кои е потребно да ги исполнат корисниците на финансиската поддршка

Корисниците на финансиската поддршка треба да ги исполнат следните услови:

1. да воспостават и одржат база за периодот за кој се доделува финансиската поддршка од најмалку еден воздухоплов (авион) на аеродромот „Александар Велики“ – Скопје, најдоцна до крајот на 2012 година,

2. да започнат со оперирање на најмалку шест нови дестинации помеѓу аеродромот „Александар Велики“ – Скопје и централна Европа, Апенинскиот и Пиринејскиот полуостров, Бенелукс и Скандинавија, најдоцна до 01.11.2012 година и истите да бидат опслужувани за периодот за кој се доделува финансиската поддршка,

3. новите дестинации да бидат постојано опслужувани најмалку два пати неделно во која било од ИАТА сезоните по однапред определен ред на летање за периодот на користењето на финансиската поддршка,

4. да обезбедат превоз на патници во заминување од аеродромот „Александар Велики“ – Скопје и тоа:

1. најмалку 120.000 патници во првата година од договорот за финансиска поддршка (10.000 патници месечно),

2. најмалку 135.000 патници во втората година од договорот за финансиска поддршка (11.250 патници месечно) и

3. најмалку 150.000 патници во третата година од договорот за финансиска поддршка (12.500 патници месечно),

5. новите дестинации да не се опслужувани со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од/до аеродромот „Александар Велики“ – Скопје,

6. да изработат план за промоција и маркетинг.

Планот за промоција и маркетинг може да биде предмет на промени по укажување на давателот на финансиската поддршка.

Член 21

Извештај од евалуација

Комисијата изготвува писмен извештај за евалуацијата и предлог-листа со баратели за склучување на договор за финансиска поддршка кои се потпишуваат од страна на претседателот и членовите на Комисијата.

Член 22

Решение

Комисијата по спроведената процедура до министерот за транспорт и врски доставува:

- извештај за евалуација,
- предлог-листата со баратели за склучување на договор за финансиска поддршка или
- предлог за прекинување или поништување на процедурата.

Министерот за транспорт и врски врз основа на извештајот за евалуација и предлогот-листата од ставот 1 на овој член:

- донесува решение со која се утврдува листата со баратели за склучување на договор за финансиска поддршка или

- ја задолжува Комисијата да ги отстрани констатираните недостатоци во процедурата, да изврши повторна евалуација и да достави нова предлог-листа со баратели за склучување на договор за финансиска поддршка или

- донесува решение со која ја поништува процедурата.

Решението од ставот 2 на овој член се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Решението од ставот 2 на овој член се доставува до сите баратели во рок не подолг од 15 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 23

Постапување на Комисијата

Барателите на финансиската поддршка во текот на процедурата имаат право на приговор до Комисијата.

Комисијата, доколку оцени дека поднесените приговори е оправдан, може да го прифати и да го измени својот став.

Доколку Комисијата го одбие приговорот, подносителот на приговорот по донесувањето на решението за избор, прекинување или поништување на процедурата има право да поведе управен спор.

Управниот спор не го одлага склучувањето на договорот за финансиска поддршка.

Член 24

Договор

Договорот за финансиска поддршка во име на Владата на Република Македонија го склучува министерот за транспорт и врски и барателите на финансиската поддршка утврдени со решението од член 22 став 2 од оваа уредба во рок од 15 дена од денот на донесувањето на истото.

Член 25

Форма и содржина на договорот

Договорот за финансиска поддршка се склучува во писмена форма.

Договорот за финансиска поддршка особено содржи одредби за:

1. целта, предметот и рокот на финансиската поддршка,
2. датумот на влегувањето во сила на договорот за финансиската поддршка,
3. правата и обврските на страните на договорот, вклучувајќи ги и условите и роковите за нивно исполнување,

4. висината, роковите и начинот на плаќање на финансиската поддршка,

5. одговорност за неисполнување на обврските по договорот, условите и начинот на вршењето на надзорот на вршењето на предметот на договорот,

6. начинот на решавање на спорите во врска со договорот кои ќе се решаваат преку арбитража во согласност со Законот за меѓународна трговска арбитража на Република Македонија, каде што бројот на арбитри ќе биде три, постапката ќе се води на македонски јазик, а местото на арбитражата ќе биде во Скопје, Република Македонија,

7. едностран раскин на договорот во случај кога корисникот на финансиската поддршка:

- не ги исполни условите од член 20 од оваа уредба,
- не продолжи да ги опслужува постојните дестинации согласно член 26 став 1 од оваа уредба,

- изврши промена на новите дестинации без добие-на согласност од давателот на финансиската поддршка согласно член 27 став 1 од оваа уредба и

- превезе помалку од половина од потребниот број на патници во тековниот месец согласно член 20 став 1 точка 4 од оваа уредба,

8. други обврски предвидени со оваа уредба и законските прописи и

9. други одредби соодветни на специфичниот предмет на договорот.

Давателот на финансиската поддршка врши постојан и редовен надзор за исполнување на правата и обврските од договорот за финансиска поддршка.

На договорот за финансиска поддршка соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и останатите позитивно-правни прописи во Република Македонија, доколку со одредбите на оваа уредба поинаку не е уредено.

Член 26

Постојни дестинации

Доколку до отпочнување на процедурата за доделување на финансиска поддршка авиопревозниците веќе опслужувале дестинации од/до аеродромот „Александар Велики“ – Скопје, пред поднесување на барање за финансиска поддршка по склучување на договорот за финансиска поддршка истите да продолжат да ги опслужуваат најмалку два пати неделно во која било од ИАТА сезоните по однапред определен ред на летање во периодот на користењето на финансиската поддршка.

За дестинациите од став 1 на овој член ќе се доделува финансиската поддршка од член 28 став 2 од оваа уредба.

Член 27

Промена на дестинации

Корисниците на финансиската поддршка можат да извршат промена на новите дестинации од член 20 став 1 точка 2 од оваа уредба во периодот од една година од датумот на започнување со опслужување на дестинацијата која е предмет на промена, по добиена согласност од давателот на финансиската поддршка.

Корисниците на финансиската поддршка можат да извршат промена на новите дестинации од член 20 став 1 точка 2 од оваа уредба по истекот на периодот од една година од датумот на започнување со опслужување на дестинацијата која е предмет на промена.

Член 28

Износ на финансиската поддршка

Еднократна финансиска поддршка во износ од 40.000 евра во денарска противвредност се доделува за воведување на секоја од првите шест нови дестинации, а за секоја следна нова дестинација еднократна финансиска поддршка во износ од 30.000 евра во денарска противвредност.

Финансиска поддршка во износ од 9 евра во денарска противвредност се доделува по патник во заминување во првата година од договорот за финансиска поддршка, 8 евра во денарска противвредност по патник во заминување во втората година од договорот за финансиска поддршка и 7 евра во денарска противвредност по патник во заминување во третата година од договорот за финансиска поддршка.

Член 29

Начин на исплата

Финансиските средства од член 28 став 1 од оваа уредба се исплаќаат во рок од 30 дена од доставеното барање од корисникот на финансиската поддршка.

Финансиските средства од член 28 став 2 од оваа уредба се исплаќаат месечно, во рок од 15 дена од доставеното барање од корисникот на финансиската поддршка.

Барањето за исплата од став 2 на овој член содржи детални податоци за патниците во заминување по одделна дестинација, кои може да бидат предмет на проверка од страна на давателот на финансиската поддршка.

Финансиските средства од член 28 став 2 од оваа уредба се исплаќаат во вкупен износ за бројот на превезени патници во заминување во тековниот месец, во случај кога корисникот на финансиската поддршка превезе најмалку половина од потребниот број на патници во заминување во тековниот месец согласно член 20 став 1 точка 4 од оваа уредба.

Финансиските средства од член 28 став 2 од оваа уредба не се исплаќаат во случај кога корисникот на финансиската поддршка превезе помалку од половина од потребниот број на патници во заминување во тековниот месец согласно член 20 став 1 точка 4 од оваа уредба.

Член 30

Завршни одредби

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3181/1
8 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1638.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр.135/07, 18/11 и 148/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС (МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ –Б1), ВО КО БОГОВИЊЕ ВОН ГРАД, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс (мали комерцијални и деловни намени – Б1), во КО Боговиње вон град, општина Боговиње.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Боговиње вон град	415	1144	Парцак	ливада	5	2545м ²	Изаири Милаим Џемил
Боговиње вон град	1382	1145/1	Парцак	нива	5	2288 м ²	Мусли Мусли Шабан
Боговиње вон град	1838	1146/1	Парцак	нива	5	2137 м ²	Мусли Мусли Тефик
Вкупно						6970м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1518/1
8 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1639.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија" број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИРАЊЕ СО ХИДРОЦЕНТРАЛИ ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на правното лице Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ Хидро Дооел Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Козле" 1-6, за градежно земјиште во вкупна површина од 3864 м2, евидентирано во Имотен лист број 352, 353, 354 и 1036, кое претставува:

- КП број 1/3, КО Градец, со површина од 242 м2
- КП број 97/15, КО Градец, со површина од 1.232 м2
- КП број 197/2, КО Градец, со површина од 1.289 м2
- КП број 198/16, КО Градец, со површина од 13 м2
- КП број 8/2, КО Градец, со површина од 52 м2
- КП број 9/2, КО Градец, со површина од 133 м2
- КП број 57/1, КО Градец, со површина од 193 м2
- КП број 58/1, КО Градец, со површина од 234 м2
- КП број 59/2, КО Градец, со површина од 4 м2
- КП број 59/3, КО Градец, со површина од 5 м2
- КП број 197/5, КО Градец, со површина од 467 м2.

Член2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1643/1
8 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1640.

Врз основа на член 21, став 2 од Законот за научно – истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“, бр.46/2008, 103/2008 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Институтот за духовно културно наследство на Албанците бр. 0101-24/1 од 21.2.2012 година, донесен од Советот на Јавната научна установа Институтот за духовно културно наследство на Албанците - Скопје, на седницата, одржана на 21.2.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1703/1
8 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1641.

Врз основа на член 53 став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10 и 24/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.05.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЗИГНАЦИЈА НА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Член 1

За давател на услуги на воздухопловна навигација (АТС услуги и метеоролошки услуги) врз ексклузивна основа во воздушниот простор на Република Македонија, се деизигнира Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација “М-НАВ“ АД Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2984/1
8 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1642.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА СО РЕФ. БР. 259 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ НА ВОДОТЕКОТ НА ГОЛЕМАЧА РЕКА, КО СЛОЕШТИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Мала хидроелектрана со реф.бр.259 со пропратни објекти на водотекот на Големача река, КО Слоештица, општина Демир Хисар.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, согласно Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени, за нумерички податоци за КО Слоештица-изработен од ДПТУ Гео Силвер Дооел-Скопје под бр. 03-1451/2011-2 од 13.6.2011 година ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Слоепштица	376	2420	Големача	овоштарници	5	1179м ²	ЕМК Доел Мали Хидроелектрани
В К У П Н О						1179м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3124/1
8 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1643.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗА ИЗГРАДБА НА 400 КВ ДАЛНОВОД ШТИП-МАКЕДОНСКО/СРПСКА ГРАНИЦА, ЗА ОПШТИНИТЕ: ШТИП, СВЕТИ НИКОЛЕ, КУМАНОВО И СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Проект за инфраструктура за изградба на 400 КВ далновод Штип-Македонско/ Српска граница, за општините: Штип, Свети Николе, Куманово и Старо Нагоричане.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист	Катастарска парцела број	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственик
Чардаклија	57	1039/2	Маслинка	пасиште	4	26 м ²	АД МЕПСО
Чардаклија	10415	1062/3	Црвен чукар	нива	4	244 м ²	АД МЕПСО
Чардаклија	386	1071/2	Црвен чукар	нива	6	124 м ²	АД МЕПСО
Чардаклија	54	1017/2	Рамниште	нива	6	15 м ²	Република Македонија
Чардаклија	387	1018/3	Рамниште	нива	6	121 м ²	АД МЕПСО
Чардаклија	356	29/1	Маслинка	пасиште	6	138 м ²	Република Македонија не е запишано
Чардаклија	54	29/4	Маслинка	лозје	7	7 м ²	Република Македонија не е запишано
Чардаклија	388	58/4	Бунарче	нива	7	24 м ²	АД МЕПСО
Чардаклија	389	59/2	Црвен чукар	нива	6	55 м ²	АД МЕПСО
Чардаклија	390	69/2	Бунарче	нива	6	77 м ²	АД МЕПСО
Чардаклија	391	70/2	Бунарче	нива	6	2 м ²	АД МЕПСО
Долни Балван	1258	564/7	Касапски сеници	камењар	/	85 м ²	Предметот не е изложен,
Долни Балван	1258	564/6	Касапски сеници	камењар	/	154 м ²	Предметот не е изложен,

Батање	81	313/1	Голем рид	нива	5	135 м ²	Република Македонија Долни Балван
Батање	81	313/1	Голем рид	нива	5	93 м ²	Република Македонија Долни Балван
Батање	81	313/1	Голем рид	нива	5	93 м ²	Република Македонија Долни Балван
Батање	81	313/1	Голем рид	нива	5	125 м ²	Република Македонија Долни Балван
Врсаково	72	271	Орман	нива	5	99 м ²	Република Македонија
Врсаково	72	268/3	Орман	нива	4	124 м ²	Република Македонија
Врсаково	72	268/2	Орман	нива	4	131 м ²	Република Македонија
Врсаково	72	251/4	Орман	нива	3	129 м ²	Република Македонија
Врсаково	72	251/3	Орман	нива	3	140 м ²	Република Македонија
Врсаково	72	251/2	Орман	нива	3	149 м ²	Република Македонија
Судиќ	92	1800/2	Уво	нива	4	78 м ²	Република Македонија
Судиќ	94	1920/2	Лозјата	нива	4	4 м ²	Република Македонија
Судиќ	92	1918/2	Лозјата	нива	4	104 м ²	Република Македонија
Судиќ	52	1998/2	Лозјата	нива	4	3 м ²	Димов Љубен
Судиќ	51	1997/2	Лозјата	нива	4	121 м ²	Постолов Димов Глигур
Судиќ	92	2078/2	Јајевица	нива	4	19 м ²	Република Македонија
Судиќ	94	2057/2	Јајевица	нива	4	104 м ²	Република Македонија
Судиќ	92	1076/2	Трската	нива	4	124 м ²	Република Македонија
Судиќ	94	965/2	Ребро	нива	5	129 м ²	Република Македонија
Судиќ	92	883/2	Горно ребро	нива	5	108 м ²	Република Македонија
Судиќ	94	646/2	Зад голган	нива	6	95 м ²	Република Македонија
Судиќ	94	651/2	Зад голган	нива	6	2 м ²	Република Македонија
Судиќ	188	654/2	Зад голган	пасиште	5	95 м ²	Република Македонија
Судиќ	94	668/2	Зад голган	нива	6	37 м ²	Република Македонија
Судиќ	94	574/2	Ташличе	нива	5	95 м ²	Република Македонија
Судиќ	114	557/2	Вучи дол	нива	5	113 м ²	Република Македонија
Судиќ	114	560/2	Медики	нива	5	16 м ²	Република Македонија
Стануловци	30	721/2	Нехтел	пасиште	4	82 м ²	Република Македонија
Стануловци	30	716/2	Нехтел	пасиште	4	24 м ²	Република Македонија
Стануловци	30	715/2	Нехтел	пасиште	4	61 м ²	Република Македонија
Стануловци	30	723/2	Нехтел	пасиште	4	8 м ²	Република Македонија
Стануловци	30	689/2	Нехтел	пасиште	5	2 м ²	Република Македонија
Стануловци	30	694/2	Нехтел	пасиште	5	46 м ²	Република Македонија
Стануловци	30	696/2	Нехтел	пасиште	5	45 м ²	Република Македонија
Стануловци	30	736/2	Нехтел	пасиште	5	98 м ²	Република Македонија
Стануловци	94	164/2	Бара	нива	4	93 м ²	АД МЕПСО
Стануловци	94	218/2	Падиште	нива	4	20 м ²	АД МЕПСО
Стануловци	30	209/2	Падиште	нива	4	61 м ²	Република Македонија
Арбасанци	16	152/13	Поровиште	нива	5	82 м ²	Република Македонија
Арбасанци	10	152/11		нива	4	181 м ²	Република Македонија
Арбасанци	3001	89/1	Керамидница	нива	5	149 м ²	Република Македонија АД МЕПСО,
Арбасанци	3001	89/5	Керамидница	нива	5	141 м ²	Република Македонија, АД МЕПСО

Арбасанци	3002	88/2	Керамидница	пасиште	3	141 м ²	Република Македонија, АД МЕПСО
Мечкуевци	314	1260/3	Бестричко	нива	4	125 м ²	АД МЕПСО
Мечкуевци	314	1260/3	Бестричко	нива	4	125 м ²	Република Македонија
Мечкуевци	314	1260/2	Бестричко	нива	4	109 м ²	Република Македонија
Мечкуевци	314	1260/2	Бестричко	нива	4	109 м ²	Република Македонија
Мечкуевци	56	1190	Длга страна	нива	3	141 м ²	АД МЕПСО
Мечкуевци	313	1007/4	Среден рид	нива	5	108 м ²	АД МЕПСО
Мечкуевци	313	506/2	Соколова чука	нива	5	117 м ²	Република Македонија
Мечкуевци	56	508/2	Соколова чука	нива	5	6 м ²	АД МЕПСО
Ранчинци	111	1910/6	Гладиница	пасиште	4	113 м ²	Република Македонија
Ранчинци	67	1879/2	Гладиница	пасиште	5	130 м ²	Република Македонија
Ранчинци	363	1627/2	Ременов крст	нива	5	5 м ²	Република Македонија
Ранчинци	363	1626/2	Ременов крст	нива	4	104 м ²	Република Македонија
Ранчинци	111	749/2	Дретин дол	нива	5	109 м ²	Република Македонија
Ранчинци	363	755/2	Трлиште	пасиште	4	110 м ²	Република Македонија
Немањица	224	632/2	Дретин дол	пасиште	5	74 м ²	Република Македонија
Немањица	109	634/2	Дретин дол	пасиште	4	35 м ²	АД МЕПСО
Немањица	109	742/2	Никев Чукар	пасиште	5	2 м ²	АД МЕПСО
Немањица	109	747/2	Шарев Присој	пасиште	5	44 м ²	Република Македонија
Немањица	109	794/2	Врела страна	пасиште	5	87 м ²	Република Македонија
Немањица	422	793/2	Врела страна	пасиште	5	81 м ²	Република Македонија
Немањица	942	825/2	Длблук Дол	пасиште	5	129 м ²	АД МЕПСО
Немањица	109	361/1	Бреово	пасиште	5	138 м ²	Данев Марјанчо
Немањица	942	225/2	Сковран	пасиште	5	128 м ²	АД МЕПСО
Немањица	109	51/3	Миндилче	пасиште	5	120 м ²	Република Македонија
Немањица	808	2/3	Голем осој	пасиште	5	95 м ²	Република Македонија
Немањица	808	2/2	Голем осој	пасиште	5	113 м ²	Република Македонија АД МЕПСО
Орел	88	17/2	Уши	пасиште	5	99 м ²	Република Македонија АД МЕПСО
Орел	435	9/10	Ковчези	пасиште	5	105 м ²	АД МЕПСО
Орел	435	9/9	Ковчези	пасиште	5	93 м ²	АД МЕПСО
Долно Ѓуѓанци	151	1879/3	Кула	пасиште	5	151 м ²	АД МЕПСО
Долно Ѓуѓанци	157	1879/2	Кула	пасиште	5	67 м ²	АД МЕПСО
Долно Ѓуѓанци	676	1477/2	Жолти камен	пасиште	4	110 м ²	Република Македонија
Долно Ѓуѓанци	676	1198/2	Гола чука	пасиште	4	102 м ²	АД МЕПСО
Долно Ѓуѓанци	676	651/2	Амбариште	нива	5	137 м ²	АД МЕПСО
Долно Ѓуѓанци	676	557/4	Мијалица	нива	5	106 м ²	АД МЕПСО
Долно Ѓуѓанци	676	557/5	Мијалица	лозје	4	23 м ²	АД МЕПСО
Долно Ѓуѓанци	655	491/2	Мијалица	нива	4	153 м ²	Република Македонија
Долно Ѓуѓанци	676	511/2	Црвена Шума	пасиште	4	152 м ²	АД МЕПСО
Кокошиње	65	4034/2	Ливади	лозје	4	94 м ²	Република Македонија

Кокошиње	65	4063/2	Ливади	лозје	3	74 м ²	Република Македонија
Кокошиње	65	4064/2	Ливади	лозје	3	35 м ²	Република Македонија
Кокошиње	65	4148/2	Кампур	лозје	5	108 м ²	Република Македонија
Кокошиње	65	1075/2	Кампур	лозје	5	175 м ²	Република Македонија
Кокошиње	39	1068/2	Кампур	нива	4	22 м ²	Сарафимовски Јончо
К'шање	129	2497/2	Кампур	нива	4	123 м ²	Република Македонија
К'шање	129	2370/2	Кампур	нива	4	132 м ²	Република Македонија
К'шање	129	2366/2	Кампур	нива	4	8 м ²	Република Македонија
К'шање	323	2339/2	Кампур	нива	4	147 м ²	АД МЕПСО
К'шање	324	1840/2	Овчаревица	лозје	5	126 м ²	АД МЕПСО
К'шање	129	1865/2	Дервен	пасиште	4	142 м ²	Република Македонија
Пезово	165	2144/2	Горне луке	нива	6	43 м ²	Република Македонија
Пезово	165	2143/2	Горне луке	нива	6	177 м ²	Република Македонија
Пезово	322	2211/2	Крст	пасиште	4	177 м ²	АД МЕПСО
Пезово	323	2192/2	Крст	нива	6	1 м ²	АД МЕПСО
Кутлибег	661	872/2	Ставиште	нива	6	140 м ²	АД МЕПСО
Кутлибег	659	892/2	Падина	нива	5	126 м ²	АД МЕПСО
Кутлибег	48	750/2	Плаштак	нива	6	76 м ²	Златевски Нешо
Кутлибег	662	752/2	Плаштак	нива	6	66 м ²	АД МЕПСО
Кутлибег	121	295/2	Плаштак	нива	6	124 м ²	Република Македонија
Кутлибег	660	295/2	Плаштак	нива	6	124 м ²	АД МЕПСО
Кутлибег	75	286/2	Плаштак	нива	6	28 м ²	Република Македонија
Кутлибег	75	809/2	Врањак	нива	7	142 м ²	Република Македонија
Косматац	450	1709/2	Врањак	нива	5	129 м ²	АД МЕПСО
Косматац	449	1669/2	Трница	нива	4	138 м ²	АД МЕПСО
Косматац	449	1294/2	Косматачки Рид	нива	5	174 м ²	АД МЕПСО
Косматац	120	1058/2	Косматачки Рид	нива	5	123 м ²	Република Македонија
Косматац	107	1120/2	Више село	пасиште	3	125 м ²	Република Македонија
Косматац	451	611/2	Долна грбавица	нива	4	123 м ²	АД МЕПСО
Косматац	121	209/2	Долна грбавица	нива	3	123 м ²	Стефановски Стефко
Косматац	449	180/3	Долга чука	нива	5	154 м ²	АД МЕПСО
Косматац	449	122/5	Ѓерен	нива	4	77 м ²	АД МЕПСО
Новоселјане	11	309/2	Ѓерен	нива	4	138 м ²	Република Македонија
Новоселјане	11	137/2	Жути камен	нива	4	130 м ²	Република Македонија
Новоселјане	11	91/2	Жути камен	нива	5	129 м ²	Република Македонија
Зубовце	401	1039/2	Жути камен	нива	5	123 м ²	АД МЕПСО
Зубовце	405	1028/2	Клечовски рид	нива	4	98 м ²	АД МЕПСО
Зубовце	401	1029/2	Клечовски рид	нива	4	44 м ²	АД МЕПСО
Зубовце	401	982/2	Клечовски рид	нива	6	123 м ²	АД МЕПСО
Зубовце	401	944/2	Жути камен	нива	5	141 м ²	АД МЕПСО
Зубовце	42	363/2	Орловац	пасиште	8	93 м ²	Република Македонија
Зубовце	401	954/2	Орловац	нива	7	2 м ²	АД МЕПСО
Зубовце	42	363/2	Орловац	пасиште	8	158 м ²	Република Македонија
Клечевце	1327	1321/2	Камен	пасиште	3	137 м ²	АД МЕПСО

Зубовце	401	214/2	Равниште	нива	3	146 м ²	АД МЕПСО
Зубовце	401	114/2	Клечовце	нива	4	113 м ²	АД МЕПСО
Зубовце	198	104/2	Голубица	нива	6	128 м ²	Република Македонија
Зубовце	400	59/2	Голубица	нива	5	106 м ²	Јовановска Славица Стојмановски Стамен Стојчевска Јаготка Јовановски Мирослав Спасовска Стојка Јовановска Стоја
Зубовце	198	60/2	Голубица	нива	5	35 м ²	Република Македонија
Зубовце	198	63/2	Голубица	нива	5	6 м ²	Република Македонија
Зубовце	198	41/2	Голубица	пасиште	3	7 м ²	Република Македонија
Зубовце	198	7/2	Голубица	пасиште	3	49 м ²	Република Македонија
Зубовце	198	8/2	Голубица	нива	6	101 м ²	Република Македонија
Младо Нагоричане	325	11639/2	Трлиште	нива	5	97 м ²	Јовановски Тодосов Стамен
Младо Нагоричане	290	11635/2	Зубов меѓа	нива	5	7 м ²	Димитриеви С. Среќко
Младо Нагоричане	314	11636/1	Зубов меѓа	лозје	4	40 м ²	Петковски Петрушев Јосиф
Младо Нагоричане	763	9724/2	Рамниште	нива	4	94 м ²	Република Македонија
Младо Нагоричане	267	9725/2	Рамниште	нива	4	54 м ²	Георгиевски Трајан
Младо Нагоричане	267	9725/2	Рамниште	нива	4	54 м ²	Георгиевски Драге
Младо Нагоричане	6383	12717/3	Рамниште	нива	4	142 м ²	АД МЕПСО
Младо Нагоричане	864	9634/2	Рамниште	нива	4	128 м ²	Краиновиќ Стојанов Ѓура
Младо Нагоричане	3195	9101/2	Ракициски	нива	4	145 м ²	Република Македонија кор. ЗИК АДКуманово Петковски Трајко Алексовска Јованка Петковски Борис Павловиќ Верка Величковска Љубица
Младо Нагоричане	3195	9101/3	Ракициски	нива	4	114 м ²	Република Македонија кор. ЗИК АДКуманово Петковски Трајко Алексовска Јованка Петковски Борис Павловиќ Верка Величковска Љубица
Младо Нагоричане	3195	9101/4	Ракициски	нива	4	109 м ²	Република Македонија кор. ЗИК АДКуманово Петковски Трајко Алексовска Јованка Петковски Борис Павловиќ Верка Величковска Љубица

Младо Нагоричане	3195	9101/5	Ракициски	нива	4	132 м ²	Република Македонија кор. ЗИК АД Куманово Петковски Трајко Алексовска Јованка Петковски Борис Павловиќ Верка Величковска Љубица
Младо Нагоричане	763	8870/1	Зебрењак	пасиште	4	167 м ²	Република Македонија
Младо Нагоричане	763	9067/2	Кшла	лозје	4	149 м ²	Република Македонија Куманово
Младо Нагоричане	6384	8292/3	Козјак	нива	5	148 м ²	АД МЕПСО
Младо Нагоричане	231	8284/2	Козјак	нива	5	53 м ²	Стефановски С.Наско
Младо Нагоричане	226	8283/2	Рамниште	нива	5	95 м ²	Цветановска Лозанка
Младо Нагоричане	1264	8418/1	Равник	нива	4	123 м ²	Ѓорѓивски Оливер
Младо Нагоричане	763	8409/2	А. Равниште	нива	4	85 м ²	Република Македонија Куманово
Младо Нагоричане	127	2956/2	Пиравине	нива	4	44 м ²	Лазаревска Спасена Петковски Лазаров Доне Трајковска С.Роска Цветановски А. Симон
Младо Нагоричане	95	2930/3	Пиравине	нива	5	125 м ²	Тодоровски А.Славејко
Младо Нагоричане	1603	2895/2	Пиравине	нива	4	141 м ²	Јакимовски Г. Витомир
Младо Нагоричане	763	2975/2	Лиска	нива	5	123 м ²	Република Македонија Куманово
Младо Нагоричане	2784	2397/2	Лиска	нива	4	123 м ²	Република Македонија кор. ЗИК АД Куманово Стоилковски Момчило Стоилковски Милован Кипријановски Видоје Гиевска Мара Кипријановски Добре Јакимовска Ружица Кипријановски Стојан Јовановиќ М. Андон Јовановиќ Коста
Младо Нагоричане	1126	284/2	Пударица	нива	4	125 м ²	Денковска вд. Трајкова Јованка
Младо Нагоричане	955	157/2	Голема ледина	нива	5	120 м ²	Република Македонија
Младо Нагоричане	763	156/2	Голема ледина	нива	5	3 м ²	Република Македонија
Младо Нагоричане	763	330/2	Голема ледина	нива	5	111 м ²	Република Македонија
Младо Нагоричане	763	315/2	Голема ледина	нива	4	12 м ²	Република Македонија
Никуљане	485	5694/2	Купеница	нива	7	85 м ²	АД МЕПСО
Никуљане	485	5788/2	Матавац	нива	7	22 м ²	АД МЕПСО
Никуљане	485	5709/2	Грчке њиве	пасиште	4	17 м ²	АД МЕПСО

Никуљане	35	5440/2	Шмрк	пасиште	3	55 м ²	Вукановиќ Чедомир
Четирице	740	2845/2	Купеница	нива	4	123 м ²	АД МЕПСО
Четирице	740	2747/2	купеница-шмрк	нива	4	91 м ²	АД МЕПСО
Четирице	139	2387/2	Купеница	лозје	3	92 м ²	Република Македонија
Четирице	740	2385/2	Купеница	лозје	3	49 м ²	АД МЕПСО
Четирице	740	2386/2	Купеница	лозје	3	37 м ²	АД МЕПСО
Никуљане	183	2704/2	Вален дол	пасиште	4	142 м ²	Република Македонија Собрание на Општина Куманово
Никуљане	183	2704/2	Вален дол	пасиште	4	95 м ²	Република Македонија Собрание на Општина Куманово
Никуљане	183	2934/2	Дубица	пасиште	5	92 м ²	Република Македонија Собрание на Општина Куманово
Никуљане	183	2405/2	М.Терзинска	пасиште	5	105 м ²	Република Македонија Собрание на Општина Куманово
Никуљане	183	2405/2	М.Терзинска	пасиште	5	154 м ²	Република Македонија Собрание на Општина Куманово
Никуљане	183	46/2	Кремен	пасиште	5	154 м ²	Република Македонија Собрание на Општина Куманово
Никуљане	183	46/2	Кремен	пасиште	5	149 м ²	Република Македонија Собрание на Општина Куманово
Сушево	134	515/2	Преслап	пасиште	4	124 м ²	Република Македонија Собрание на Општина Куманово
Челопек	323	986/2	Дренче	пасиште	4	95 м ²	Република Македонија Собрание на Општина Куманово
Челопек	1010	842/2	Браниште	нива	7	14 м ²	АД МЕПСО
Челопек	1010	841/2	Браниште	нива	7	65 м ²	АД МЕПСО
Челопек	596	873/2	Бекиров чукар	нива	7	79 м ²	Република Македонија
Челопек	1010	607/2	Целовита	нива	8	57 м ²	АД МЕПСО
Челопек	596	611/2	Челатини	нива	8	67 м ²	Република Македонија
Челопек	323	374/2	Прчковец	пасиште	4	113 м ²	Република Македонија Собрание на Општина Куманово
Алгуња	317	2280/3	Селиште	пасиште	4	125 м ²	АД МЕПСО
Алгуња	317	2279/2	Селиште	пасиште	4	34 м ²	АД МЕПСО
Алгуња	158	2140/2	Спасовица	нива	6	127 м ²	Собрание на Општина Куманово
Алгуња	317	1931/2	Гложа	нива	6	77 м ²	АД МЕПСО
Алгуња	73	1929/2	Гложа	пасиште	4	63 м ²	Република Македонија
Алгуња	55	571/2	Рупине	пасиште	4	101 м ²	Собрание на Општина Куманово
Алгуња	317	514/2	Долни ливади	пасиште	4	106 м ²	АД МЕПСО
Алгуња	317	515/2	Долни ливади	нива	8	8 м ²	АД МЕПСО
Алгуња	158	23/2	Среден рид	пасиште	4	97 м ²	Собрание на Општина Куманово
Алгуња	158	23/3	Среден рид	пасиште	4	83 м ²	Собрание на Општина Куманово
Алгуња	158	23/4	Среден рид	пасиште	4	80 м ²	Собрание на Општина Куманово
Алгуња	158	15/2	Голема падина	пасиште	4	98 м ²	Собрание на Општина Куманово
Алгуња	158	15/3	Голема падина	пасиште	4	140 м ²	Собрание на Општина Куманово
						20187 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3128/1
8 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1644.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2012/2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/12), во точката 1, во потточката 1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, во табелата зборовите „Дисперзирани студии по термотехника и термодинамика во Кичево“ се заменуваат со зборовите „Дисперзирани студии по термичко инженерство во Кичево“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3374/1
24 април 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1645.

Врз основа на член 71, став (4) од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10 и 53/11), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Член 1

Во Правилникот за начинот на унапредување на царинските службеници во Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ број 150/11), во членот (2), по зборот „постапка“ се додаваат зборовите „со спроведување на интересен оглас“.

Член 2

Во член 5 во став (1) алинејата 5, се менува и гласи: „во последната година не бил казнуван поради кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски“.

Член 3

Во член 6 во ставовите (1) и (2) по зборовите „се истакнува“ се додаваат зборовите „или задоволува“.

Член 4

Во членот 8 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Не претставува унапредување на друго работно место, и во случај ако:

- царински службеник е распореден на работно место со различно звање, од иста група, а кое според природата на работните задачи припаѓа на организациона единица различна по надлежност и

- условите за работното место на кое е распореден се исти со условите за работното место од кое е распореден.“

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-10687/5
9 мај 2012 година
Скопје

Министер,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1646.

Врз основа на член 7 став (4) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА КВАЛИТЕТ, СВОЈСТВА И КЛАСИРАЊЕ НА ЖИТАТА И ОРИЗОТ

Член 1

Во Правилникот за минималните услови за квалитет, својства и класирање на житата и оризот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 104/11) во член 10 став 4 точка 3), зборот „лупен“ во првиот и вториот ред се заменува со зборот „нелупен“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5767/12
19 април 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

1647.

Врз основа на член 17 став (1) точка ж), а во врска со член 79 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012) директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 7.5.2012 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДО- ДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ ОД ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација („Службен весник на Република Македонија“ број 143/2009), во членот 3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги од став (1) на овој член, броевите кои се доделени од страна на Агенцијата треба да ги направат достапни за сите претплатници во Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на решението за доделување на броеви, освен броевите од серијата на броеви за посебни услуги со почетни две цифри 14 и броевите за кои претплатниците му доставиле писмена изјава на операторот и/или давателот на јавни телефонски услуги на кој што му е доделен бројот дека не сакаат да бидат достапни од другите оператори и/или даватели на јавни телефонски услуги.“

Член 2

Во членот 13 став (2) се додава нова алинеја која гласи:

“- датум до кој доделените броеви , серии на броеви и кодови треба да бидат ставени во употреба.“

Член 3

По точката 3.ж. се додава нова точка 3.жа. која гласи:

“3.жа. Код на мобилна мрежа – 294 I I I (се внесува вредност на аб)

Датум на започнување со користење _____

Датум до кој подносителот на барањето планира да го користи доделениот код _____“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата.

Бр. 02-2035/1
7 мај 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

1648.

Врз основа на член 17 став (1) точка ж), а во врска со член 83 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012) директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 7.5.2012 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВА- ЊЕ НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИ- СТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ ОД ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА НА ЈАВ- НИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Правилникот за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2010), во членот 5 точка г) алинеја 3 зборот “500 бода“ се заменува со зборот “бесплатно“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 02-2036/3
7 мај 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

1649.

Врз основа на член 17 став (1) точка ж) и член 77 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012) директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 7.5.2012 година, донесе

П Л А Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ број 143/2009), во членот 3 по точката њ) се додаваат четири нови точки о), п), р) и с) кои гласат:

“о) ММПИ-Меѓународен мобилен претплатнички идентитет (IMS-International Mobile Subscriber Identity)

п) МКД-Мобилен код на државата (MCC-Mobile Country Code)

р) ММК-Мобилен мрежен код (MNC-Mobile Network Code)

с) МПИБ-Мобилен претплатнички идентификациски број (MSIN-Mobile Subscriber Identification Number).“

Член 2

Во членот 8 став (1) зборовите „30 резерва“ се заменуваат со зборовите „30 претплатнички броеви во географски нумерациски подрачја за номадска употреба“.

Член 3

Во член 9 став (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „освен броевите од серијата 030 кои се наменети за номадска употреба.“

Во став (3) по зборовите „Повик кон претплатнички број во географско нумерациско подрачје“, се додаваат зборовите „освен за броевите од серијата 030“.

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

“(4) Повиците кон серијата на броеви 030 имаат третман на повици кон географски претплатнички броеви на територијата на Република Македонија, при што за истите се врши наплата како за национално терминирање на повик.“

Член 4

По членот 14 се додава член 14-а кој гласи:

“Член 14-а

Броеви за M2M

“Броевите од член 9 став (1) и член 14 став (1) на овој План можат да се стават во употреба и за комуникација помеѓу уреди и/или апликации, при што операторите и/или давателите на јавни комуникациски услуги на кои им се доделени овие броеви треба да водат евиденција за истите и треба да бидат евидентирани како посебна категорија на претплатници.“

Член 5

Членот 22 се менува и гласи:

“Код на мобилна мрежа е дел на меѓународна ознака на мобилен корисник ММПИ (IMSI – International Mobile Subscriber Identity), со одредена структура во согласност со препораката E.212. Меѓународен план за идентификација на мобилните терминали и мобилните корисници“ на МУТ-Г. Намената на ММПИ е идентификување на мобилен терминал и мобилен корисник и

се користи за меѓународно идентификување (означување) на мобилните корисници во мобилните електронски комуникациски мрежи и се состои од МКД (MCC – Mobile Country Code), ММК (MNC – Mobile Network Code) и МПИБ (MSIN - Mobile Subscriber Identification Number). Вредноста на кодот МКД за мобилните мрежи за Република Македонија е 294. Кодот на мобилна мрежа - ММК во комбинација со МКД кодот, ја идентификуваат јавната мобилна комуникациска мрежа. ММК се со должина од две цифри, од 00 до 99.“

Член 6

Во членот 23 став (5) по бројот “6-220-х“ се додава нов број “5-231-х“ и се додаваат зборовите “каде што х е било кој број од 0 до 7, при што кодовите на меѓународните и националните сигнализациони точки (ISPC и NSPC) се користат во рамките на територијата на Република Македонија,“.

Член 7

Операторите и/или давателите на јавни комуникациски услуги ќе ги усогласат своите референтни понуди за интерконекција со одредбите на овој План во рок од 30 дена од денот на неговото влегување во сила.

Член 8

Овој План влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во Службен весник на Република Македонија.

По влегувањето во сила, Планот за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија ќе биде објавен на веб-страницата на Агенцијата.

Бр. 02-1360/3
7 мај 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1650.

Врз основа на член 32 став (5) од Законот за безбедност за храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СЛЕДЛИВОСТ НА ХРАНАТА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО И ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за спроведување и обезбедување на следливост на храната од животинско потекло и храната за животни.

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулацијата на Комисијата (ЕУ) бр. 931/2011 од 19 септември 2011 за барања за следливост утврдени во Регулацијата (ЕЗ) бр. 178/2002 на Европскиот Парламент и на Советот за храната од животинско потекло, број 32011R0931.

Член 2

(1) Одредбите на овој правилник се применуваат како на непреработената, така и на преработената храна од животинско потекло;

(2) Одредбите на овој правилник не се применуваат на храната од неживотинско потекло како и храната која содржи производи од растително потекло и преработени производи од животинско потекло.

Член 3

(1) Операторите со храна треба да обезбедат информациите кои се однесуваат на пратки на храна од животинско потекло и храната за животни да се достапни за операторите со храна на кои им се доставуваат пратките, како и по барање на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(2) Информациите од став (1) на овој член кои треба да бидат достапни се:

а) точен опис на храната или храната за животни;
б) волумен односно количина на храната или храната за животни;

в) име и адреса на операторот од кого е испорачана (примена) со единствен идентификационен број на операторот;

г) име и адреса на испраќачот (сопственикот) ако е различен од операторот од кого храната е испорачана со единствен идентификационен број на операторот;

д) име и адреса на операторот со храна на кого храната е испорачана со единствен идентификационен број на операторот;

ѓ) име и адреса на примателот (сопственикот) ако е различен од операторот од кого храната е испорачана со единствен идентификационен број на операторот;

е) соодветна идентификација на лот, партија или пратка како што е соодветно и

ж) датум на испорака.

(3) Информациите од став (1) од овој член треба да бидат достапни и кон други барања за следливост на храната од животинско потекло утврдени согласно прописите за безбедност на храна од животинско потекло и храна за животни.

(4) Информациите од став (1) од овој член треба бидат дополнувани на дневна основа и да се чуваат до претпоставената консумација на храната или храната за животни.

(5) На барање на Агенцијата за храна и ветеринарство операторот со храна треба да ги обезбеди бараните информации веднаш, без одлагање.

(6) Операторот со храна кој ја испорачува храната односно ја прима, или на некој начин е одговорен за неа, треба да изготвува и води соодветна евиденција во која ќе се евидентираат соодветните информации, се додека информациите од став (1) од овој член се јасни за да може да се изврши повлекување на храната и од операторот на кого храната му е доставена.

(7) Доколку информациите од став (1) на овој член се водат електронски, потребно е континуирано да се чуваат печатени форми на записите, заверени и верификувани со потпис на одговорното лице на операторот со храна за наведената активност.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-857/5
30 април 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

1651.

Врз основа на член 11 став (3) од Законот за ветеринарно-медицински препарати („Службен весник на Република Македонија” број 42/10 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ
КОИ ПРИВРЕМЕНО СЕ СТАВААТ ВО ПРОМЕТ,
НАЧИНОТ НА НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО И
КОНТРОЛАТА НА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ И
УПОТРЕБАТА (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат ветеринарно-медицински препарати кои привремено се ставаат во промет, начинот на нивната употреба како и контролата на ставање во промет и употребата.

Член 2

(1) Доколку во промет нема ветеринарно-медицински препарати (во понатамошниот текст: препарати) кај животни кои не се користат за производство на храна за исхрана на луѓе, а особено заради спречување на непотребно страдање на животните, докторите по ветеринарна медицина можат да употребат:

1) препарат одобрен во согласност со Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет(*) за употреба на друг вид на животни, или за друго заболување кај истиот вид животни; или

2) доколку не постои препарат како што е наведено во точка 1) од овој член:

(*)Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата CELEX бр.32001L0082; изменета и дополнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 10 Февруари 2004 година CELEX бр.32004L0028; изменета и дополнета со Директивата 2009/9/ЕК CELEX бр. 32009L0009; изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 2009 година; изменета и дополнета со Директивата 2009/53/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година CELEX бр. 32009L0053; изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година CELEX бр. 32009R0596; Регулативата на Комисијата (ЕК) Бр. 1950/2006 од 13 декември 2006 година во согласност со Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата за утврдување на листа на есенцијални супстанции за третман на копitari CELEX бр.32006R1950.

- лек одобрен во согласност со Законот за лековите и медицинските помагала(*2) за употреба во хуманата медицина; или

- препарат одобрен во земја членка на Европската Унија за употреба на истиот вид на животни, или на друг вид на животни за истото заболување или за друго заболување; или

3) доколку не постои препарат како што е наведено во точка 2) од овој член и доколку не е забрането согласно прописите од областа на ветеринарното здравство, препарат подготвен непосредно пред употребата од страна на доктор по ветеринарна медицина, во согласност со условите за ветеринарни рецепти.

(2) Докторот по ветеринарна медицина може да го употреби препаратот лично или да дозволи друго лице да го употреби под негова директна одговорност.

Член 3

(1) По исклучок на член 7 од овој правилник, одредбите од член 2 од овој правилник се однесуваат и на третман од страна на доктор по ветеринарна медицина на животни од фамилијата копитари кои во согласност со Законот за идентификација и регистрација на животни се пријавени како животни кои не се наменети за колење и исхрана на луѓе.

(2) По исклучок на член 7 од овој правилник може да се користат супстанции есенцијални за третман на копитари со каренца не пократка од шест месеци, кои се наведени во листата дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Кај животните од фамилијата копитари есенцијалните супстанции може да се употребуваат за специфични состојби кои ја пратат болеста, неопходни третмани или зоотехнички цели наведени во Прилог 1 на овој правилник, кога не постои одобрен препарат за копитари или препарат во согласност со член 7 од овој правилник, кој дава еднакво задоволителни резултати во смисла на успешен третман на животното, избегнување на непотребно страдање на животното и безбедност во третманот на животното.

(2) За специфични состојби кои ја пратат болеста, неопходни третмани или зоотехнички цели наведени во Прилог 1 на овој правилник се применуваат алтернативни супстанции наведени во Прилог 1 од овој правилник.

Член 5

(1) Есенцијалните супстанции може да се употребуваат само во согласност со член 2 од овој правилник.

(2) Деталите за третман со есенцијалните супстанции треба да се евидентираат во согласност со инструкциите дадени во документот за идентификација на копитари.

Член 6

Секоја супстанција која ќе се внесе во Листата на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина(*3) или Листата на фармаколошки супстанции кои се забранети за употреба кај животните чии производи се користат во исхраната на луѓе(*4), не може да се користи како есенцијална супстанција во согласност со членовите 3, 4 и 5 од овој правилник.

Член 7

(1) Доколку во промет нема препарати кај животни кои се користат за производство на храна за исхрана на луѓе, а особено заради спречување на непотребно страдање на животните, докторите по ветеринарна медицина можат да употребат:

1) препарат одобрен во согласност со Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет(*1) за употреба на друг вид на животни, или за друго заболување кај истиот вид животни; или

2) доколку не постои препарат како што е наведено во точка 1) од овој член:

- лек одобрен во согласност со Законот за лековите и медицинските помагала(*2) за употреба во хуманата медицина; или

- препарат одобрен во земја членка на Европската Унија за употреба на истиот вид на животни, или на друг вид на животни кои се користат за исхрана на луѓе за истото заболување или за друго заболување; или

3) доколку не постои препарат како што е наведено во точка 2) од овој член и доколку не е забрането согласно прописите од областа на ветеринарното здравство, препарат подготвен непосредно пред употребата од страна на доктор по ветеринарна медицина, во согласност со условите за ветеринарни рецепти.

(2) Докторот по ветеринарна медицина може да го употреби препаратот лично или да дозволи друго лице да го употреби под негова директна одговорност.

(3) Одредбите од став (1) на овој член се применуваат доколку фармаколошки активните супстанции кои се наоѓаат во медицинскиот препарат се наведени во Листата на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина и докторот по ветеринарна медицина наведе соодветена каренца за препаратот.

(4) Доколку на медицинскиот препарат што се користи не е наведена каренца на препаратот за односниот вид, определената каренца не треба да е пократка од:

- 1) 7 дена за јајца,
- 2) 7 дена за млеко,
- 3) 28 дена за месо од живина и цицачи вклучително и масти и јастиви кланични отпадоци, и
- 4) 500 степен-денови за месо од риба (бројот на денови на каренца се добива со делење на 500 со просечната температура на водата изразена во целзиусови степени).

(5) За хомеопатските препарати чии активни супстанции се наведени во Листата на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина, каренцата од став (4) на овој член треба да изнесува нула.

Член 8

(1) Доколку докторите по ветеринарна медицина употребуваат препарати во согласност со одредбите од членовите 2 и 7 од овој правилник треба да водат соодветна евиденција за датумот на преглед на животните, поединостите за сопственикот, бројот на третирани животни, дијагнозата, препишаните медицински препарати, аплицираните дози, времетраењето на лекувањето и доколку е соодветно, препорачаната каренца на препаратот.

(2) Евиденција од став (1) на овој член се води текотно на образецот даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник и е достапна за проверка од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство за период од најмалку пет години.

Член 9

(1) Во случај на опасни епизоотии, доколку во Република Македонија не постои соодветен одобрен препарат, може времено да се одобри употреба на имунолошки препарат врз основа на решение издадено од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(2) Одредбите од став (1) на овој член се однесуваат и на имунолошки препарати одобрени за ставање во промет во трети земји и наменети за третман на животни увезени од или наменети за извоз во тие трети земји каде што се предмет на посебни прописи на здравствена заштита на животните.

(3) Решението од ставовите (1) и (2) на овој член се издава врз основа на барање поднесено од регистрирано правно лице за увоз во Република Македонија на ветеринарни имунолошки препарати во прилог на кое се доставува и:

- 1) Одобрение за ставање во промет во земјата производител,

2) Количина на препаратот која е наменета за употреба,

3) Збирен извештај на особините на препаратот како што е одобрен во земјата производител, и

4) Документирана потврда за неопходноста од употребата на наведениот препарат.

(4) Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство го издава решението од ставовите (1) и (2) на овој член по добивање на препорака од Комисијата за ветеринарно-медицински препарати во согласност со член 6 од Законот за ветеринарно-медицински препарати. Комисијата за ветеринарно-медицински препарати ја дава препораката за период не подолг од 21 ден од денот на поднесување на уредно барање.

(5) Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, по добиената препорака со позитивно мислење од став (4) на овој член, веднаш го издава решението од ставовите (1) и (2) на овој член.

(6) Имунолошкиот препарат може да се употреби во согласност со решението од став (3) на овој член и одобрението за ставање во промет издадено од земјата производител.

Член 10

(1) Официјалниот ветеринар врши контрола на ставањето во промет и употребата на препаратите.

(2) Официјалниот ветеринар при вршењето на контролата од став (1) на овој член:

1) зема мостри за лабораториско испитување на препаратите кои се употребени, доколку е неопходно,

2) врши контрола на евиденцијата на набавените и употребените препарати и утврдува дали количината на препаратот кој се поседува и е употребен ја надминува количината која треба да се употреби во согласност со овој правилник,

3) утврдува дали препаратот е употребен во согласност со збирниот извештај на особините на истиот,

4) ја проверува валидноста на одобрението за ставање во промет на препаратот, неговиот рок на траење, пакувањето и означувањето, и

5) врши други контроли во согласност со Законот за ветеринарно-медицински препарати.

Член 11

Овој правилник влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 21-1149/3

3 мај 2012 година

Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Листа на есенцијални супстанции за третман на копитари

Каренцата на секоја од супстанциите наведени во овој Прилог е 6 месеци.

Индикација	Активна супстанција	Оправданост и објаснување за употреба
------------	---------------------	---------------------------------------

Анестетици, аналгетици и супстанции кои се користат во комбинација со анестезија

Седација и премедикација (и антагонизам)	Acepromazine	Намена: премедикација за општа анестезија, умерена седација. Идентификација на алтернативни супстанции: detomidine, romifidine, xylazine, diazepam, midazolam. Дискусија за одредени предности: acepromazine доследно покажува намалување на ризикот од смрт при анестезија. Начинот на дејство (на лимбичниот систем) и единствениот квалитет на седација не може да се постигне со седативи од категоријата α-2 агонисти (detomidine, romifidine and xylazine) или од бензодиазепини (diazepam, midazolam).
	Atipamezole	Намена: α-2 адренергичен антагонист за употребува при неутрализирање на α-2 агонисти. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: само за третман на хиперсензитивни индивидуи и предозирање. Интервентна медицина. Конкретно се употребува во случаи на респираторна депресија.
	Diazepam	Намена: премедикација и индукција на анестезија. Умерена (benzodiazepine) транквилизација со минимални кардиоваскуларни и респираторни несакани дејства. Антиконвулзат, есенцијален за третман на конвулзии. Идентификација на алтернативни супстанции: acepromazine, detomidine, romifidine, xylazine, midazolam,

		primidone, phenytoin. Дискусија за одредени предности: во современите медицински стандарди е неопходна компонента во протоколот за индукција на анестезија со потврдено искуство кај копитарите. При употреба со ketamine за индукција на анестезија, ја продуцира неопходната релаксација која овозможува мирна индукција и интубација. Начинот на дејство (дејствува на GABA рецепторите) и единствената транквилизација без кардиореспираторна депресија не може да се постигне со седативи од категоријата α-2 агонисти (detomidine, romifidine and xylazine) или со acepromazine.
	Midazolam	Намена: премедикација и индукција на анестезија. Умерена (benzodiazepine) транквилизација со минимални кардиоваскуларни и респираторни несакани дејства. Антиконвулзент, есенцијален за третман на конвулзии, особено кај возрасни коњи со тетанус. Идентификација на алтернативни супстанции: acepromazine, detomidine, romifidine, xylazine, diazepam, primidone, phenytoin. Дискусија за одредени предности: сличен е на diazepam, но растворлив во вода, поради што е погоден за интравенозна инјекција и неопходен за интравенозна инфузија во комбинација со анестетици. Има пократко дејство од диазепамот. За ждребиња е поповолен од диазепамот. Антиконвулзент, есенцијален за третман на конвулзии, особено кај возрасни коњи со тетанус-при повеќедневна употреба е подобар од диазепамот заради растворливоста. При употреба со ketamine за индукција на анестезија, ја продуцира неопходната релаксација која овозможува мирна индукција и интубација. Начинот на дејство (дејствува на GABA (gamma-aminobutyric acid) рецепторите) и единствената транквилизација без кардиореспираторна депресија не може да се постигне со седативи од категоријата α-2

		агонисти (detomidine, romifidine and xylazine) или со асепромazine.
	Naloxone	Намена: опоид-антидот, интервентна медицина. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: Не постојат алтернативни супстанции.
	Propofol	Намена: интравенозен анестетик. Индукција на анестезија кај ждребиња. Идентификација на алтернативни супстанции: инхалациони анестетици како што се sevoflurane или isoflurane. Дискусија за одредени предности: инјектирачки анестетик со брза елиминација од организмот. Последните истражувања покажуваат голем напредок во стабилноста на кардиоваскуларниот систем и квалитетот на опоравување после инхалациона анестезија.
	Sarmazenil	Намена: бензодиапински антагонист. Идентификација на алтернативни супстанции: flumazenil. Дискусија за одредени предности: неутрализација на бензодиапинска седација која е потребна после инфузија во текот на општа интравенозна анестезија. Постои најголемо искуство со sarmazenil во споредба со други потенцијални есенцијални супстанции.
	Tiletamine	Намена: Дисоцијативен анестетик сличен на ketamine, особено се употребува за анестезија на терен. Се користи во комбинација со zolazepam. Идентификација на алтернативни супстанции: ketamine. Дискусија за одредени предности: При употреба во комбинација со zolazepam неопходен е во случаи кога не постои можност за инхалациона анестезија, како што е при анестезија на терен. Комбинацијата е исто така

		неопходна кога анестезијата со комбинации на кетамин е краткотрајна. Типични апликации се кастрација, ларинготомија, периостална киретекции на циста или тумор, репарација на фацијални фрактури, имобилизација и репарации на умбиликална хернија.
	Zolazepam	Намена: Дисоцијативен анестетик сличен на ketamine, особено се употребува за анестезија на терен. Се користи во комбинација со tiletamine. Идентификација на алтернативни супстанции: ketamine. Дискусија за одредени предности: бензодиазепински транквилајзер, кој има подолго дејство од diazepam или midazolam. Употребата на tiletamine е неопходна во случаи кога не постои можност за инхалациона анестезија, како што е при анестезија на терен. Комбинацијата е неопходна кога анестезијата со комбинации на кетамин е краткотрајна. Карактеристични употреба е кастрација, ларинготомија, периостална киретажа, екзии на циста или тумор, репарација на фацијални фрактури, имобилизација и репарации на умбиликална хернија.
Хипотензија или респираторна стимулација во тек на анестезија	Dobutamine	Намена: третман на хипотензија во тек на анестезија. Идентификација на алтернативни супстанции: dopamine. Дискусија за одредени предности: позитивна интропна терапија, повеќе употреблив од допаминот, но приоритетите варираат. Коњите најчесто пројавуваат хипотензија во тек на анестезијата, и одржувањето на нормалниот крвен притисок се врши со цел да се намали можноста за сериозна постоперативна рабдомиолиза. Добутаминаот нема дејство во тек на инхалациона анестезија кај коњите.
	Dopamine	Намена: третман на хипотензија во тек на анестезија. Идентификација на алтернативни супстанции: dopamine. Дискусија за одредени предности: допаминот е потребен кај коњи кои не реагираат на дејството на добутамин. Кај

		ждребиња, допаминот се употребува повеќе од добутамин. Дополнително е потребен за третман на состојба на интраоперативна брадикардија со аритмија која е резистентна на атропин.
	Ephedrine	Намена: третман на хипотензија во тек на анестезија. Идентификација на алтернативни супстанции: dopamine, dobutamine. Дискусија за одредени предности: потребен е кога допаминот и добутаминот се неефективни. Единствен симпатикомеметик, кој е структурно сличен на адреналинот. Невозможно е да се користи дејството на катехоламините врз специфичните рецептори кај коњите, без употреба на одредено количество катехоламини, кои дејствуваат на различен вид рецептори. Затоа ефедринот кој предизвикува лачење на норадреналин на нервните завршетоци при тоа зголемувајќи ја контрактилноста на срцето и намалувајќи ја хипотензијата, се користи кога допаминот и добутаминот се неефективни. Дејството на ефедринот трае од неколку минути до неколку часа и е ефективен по еднакратна интравенозна инјекција, додека дејството на добутаминот и допаминот трае само неколку секунди и истите треба да се дадат инфузионо.
	Glycopyrrolate	Намена: превенција на брадикардија. Антихоленергик. Антихоленергичните супстанции се основни при третман за превенција од парасимпатичките влијанија како што е брадикардијата, и се рутински компоненти кои се употребуваат во очната хирургија и хирургијата на дишните патишта. Идентификација на алтернативни супстанции: atropine. Дискусија за одредени предности: glycopyrrolate има ограничен централен ефект и е подобар за употреба кај свесни коњи (пред и по анестезија) одколку атропинот.
	Noradrenaline (norepinephrine)	Намена: кардиоваскуларна слабост. Инфузија за третман на кардиоваскуларна слабост кај ждребиња. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат.

		Дискусија за одредени предности: профилот на рецепторот на животинскиот катехоламин одговара на медицински препарати кои дејствуваат на различни места. Значи, низа на катехоламини која дејствува повеќе или помалку исклучително на различни типови на адренергични рецептори се употребува за да предизвика точно определен ефект. Норадреналинот дејствува примарно на α-1рецепторите за вазоконстриција на артериолите, при што го зголемува крвниот притисок и ја одржува централната циркулација. Кај ждребињата, норадреналинот е единствениот катехоламин ефективен при третманот на хипотензија.
Аналгезија	Buprenorphine	Намена: аналгезија, се употребува со седативи за скротување. Идентификација на алтернативни супстанции: butorphanol, fentanyl, morphine и pethidine. Дискусија за одредени предности: парцијален μ-агонист опоиден аналгетик. μ-рецепторната активност продуцира подобра аналгезија отколку κ-агонист опоидите како што е butorphanol. Долго дејствувачки аналгетик. Како парцијален агонист, има ограничен. Поради делумните карактеристики на агонист, има ограничени адиктивни и респираторно депресивни особини. Кратко и долго дејствувачките опоиди имаат различни индикации, оттука и потребата за избор на повеќе од една алтернативна супстанција.
	Fentanyl	Намена: аналгезија. Идентификација на алтернативни супстанции: butorphanol, buprenorphine, morphine and pethidine. Дискусија за одредени предности: μ-агонист опоид, μ-рецепторната активност продуцира подобра аналгезија отколку κ-агонист опоидите како што е butorphanol. Дејството е многу кратко заради брзиот метаболизам и екскреција. Фентанилот е единствениот опоид употребуван кај коњи кој е погоден за инфузија и администрација преку кожни фластери. Високо ефективен е при менаџирање на болка.

	Morphine	Намена: аналгезија. Идентификација на алтернативни супстанции: butorphanol, buprenorphine, pethidine and fentanyl. Дискусија за одредени предности: целосен μ-агонист опоиден аналгетик. μ-рецепторната активност продуцира најдобра аналгезија. Се употребува со седативи за скротување, се употребува за епидурална анестезија. Аналгетик со дејство средно по времетраење. Морфинот е μ-опоиден агонист со најдобри својства на растворливост за епидурална администрација. Предизвикува аналгезија со долго дејство и со неколку системски ефекти при оваа рута на примена. Оваа техника широко се користи во современата ветеринарна медицина за третман на силна периоперативна и хронична болка.
	Pethidine	Намена: аналгезија. Идентификација на алтернативни супстанции: butorphanol, buprenorphine, morphine and fentanyl. Дискусија за одредени предности: μ-агонист опоиден аналгетик со десетина пати послабо дејство од морфинот. Кратко дејствувачки опоид за кој е докажано дека е ефективен при третман на спазматични колики кај коњите. Само опоид со спазмолитични својства. Поголема седација и помал потенцијал за екцитација во споредба со другите опоиди кај коњите.
Мускулни релаксанти и придружни супстанции	Atracurium	Намена: мускулна релаксација во тек на анестезија. Идентификација на алтернативни супстанции: guaifenesin. Дискусија за одредени предности: не-деполаризирачка невромускуларна блокирачка супстанција. Невромускуларни блокирачки супстанции се користат особено за очна и длабока абдоминална хирургија. Edrophonium е потребен за неутрализација. Atracurium и edrophonium имаат најширок спектар на клиничка примена.

	Edrophonium	Намена: неутрализација на релаксација предизвикана од atracurium. Идентификација на алтернативни супстанции: други инхибитори на холинестераза. Дискусија за одредени предности: холинестераза инхибитор, неопходен за неутрализација на невромускуларна блокада. Edrophonium има најмалку несакани дејства од инхибиторите на холинестераза кај коњите.
	Guaifenesin	Намена: мускулна релаксација во тек на анестезија. Идентификација на алтернативни супстанции: atracurium. Дискусија за одредени предности: неопходната алтернатива на α-2/ketamine режим кај коњи каде α-2 супстанциите и кетаминот се контраиндицирани како што се кај коњи кои не реагираат на овие супстанции или коњи кои покажуваат несакани дејства по првата апликација. Непроценлив е во комбинација со кетамин и α-2 супстанции за извонредно безбедна анестезија на терен за која не е развиена друга алтернативна ефективна интравенозна техника.
Инхалациони анестетици	Sevoflurane	Намена: инхалациона анестезија за коњи со фрактури на екстремитетите и други ортопедски повреди и индукција на анестезија со маска кај ждребиња. Идентификација на алтернативни супстанции: isoflurane, halothane, enflurane. Дискусија за одредени предности: sevoflurane е инхалационен анестетик со минимален метаболизам и брза екскреција. Иако постои максимум дозволено ниво на isoflurane во Република Македонија, isoflurane-от не е соодветен за сите случаи на анестезија на копитари како резултат на особините на опоравување, каде екситацијата може да предизвика кршење на нога. Sevoflurane е неопходен во одредени хируршки интервенции кај копитари каде лесното опоравување е важно, бидејќи покажува лесно, повеќе контролирано опоравување кај коњите. Поради тоа се преферира во

		однос на isoflurane кај коњи со фрактури на екстремитетите и други ортопедски повреди. Понатаму, sevoflurane е неопходен за индукција на анестезија со маска кај ждребиња бидејќи е комплетно не-иритантен, што е спротивно на Isoflurane-от, кој е иритантен и заради тоа предизвикува кашлање и губење на здив.
Локални анестетици	Bupivacaine	Намена: локална анестезија. Идентификација на алтернативни супстанции: lidocaine. Дискусија за одредени предности: долго-дејствувачки локален анестетик. Долготрајно дејство потребно за периперативна аналгезија и третман на хронична тешка болка како што е ламинитис. Bupivacaine е долго-дејствувачки локален анестетик за разлика од општо употребуваниот lidocaine. Lidocaine-от поединечно дава приближно еден час локална анестезија. Додаток на адреналин може да го пролонгира ефектот на два часа, но води кон ризик од намалување на локалниот дотокот на крв, поради што оваа комбинација не е соодветна за одреден број на состојби. Bupivacaine овозможува четири до шест часа на локална анестезија поради што повеќе одговара за постоперативна аналгезија и за менаџирање на ламинитис, бидејќи единечна доза е најчесто доволна; ова е неопходно по основ на благосостојба во однос на повторувачките инјекции на lidocaine на секој час. Врз основа на тоа, кратко дејствувачките локални анестетици не се соодветни бидејќи бараат често аплицирање на инјекции што е пропратено со зголемен ризик на несакани дејства и неприфатливост заради благосостојбата.
	Oxubuprocaine	Намена: локална анестезија за употреба кај очи. Идентификација на алтернативни супстанции: други локални анестетици за употреба кај очи како што се amethocaine, proхuметacaine. Дискусија за одредени предности: широко клиничко искуство со oxubuprocaine во споредба со други потенцијални есенцијални супстанции.

	Prilocaine	Намена: локална анестезија пред интравенозна катетеризација. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: во посебните подготовки (еутектична смеса од локални анестетици) за локална апликација на кожата при што се апсорбира интрадермално за 40 минути. Се користи за олеснување на интравенозната катетеризација, особено кај ждребињата.
--	------------	---

Кардиоваскуларни препарати

	Digoxin	Намена: третман срцева слабост. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: дополнително digoxin-от е единствениот кој се користи за третман на несакани дејства од употреба на кванидин.
	Quinidine sulfate and quinidine gluconate	Намена: третман на срцеви аритмии. Идентификација на алтернативни супстанции: procainamide, propanolol. Дискусија за одредени предности: супстанција со анти-дисритмичко дејство. Употребата е ретка, но е важен избор за терапија, со различен начин на делување потребен за различни типови на аритмии. Третман на избор за атриална фибрилација.
	Procainamide	Намена: третман на срцеви аритмии. Идентификација на алтернативни супстанции: quinidine sulfate и quinidine gluconate, propanolol. Дискусија за одредени предности: супстанција со анти-дисритмичко дејство. Употребата е ретка, но е важен избор за терапија, со различен начин на делување потребен за различни типови на аритмии.

	Propanolol	Намена: третман на срцеви аритмии. Идентификација на алтернативни супстанции: quinidine sulfate и quinidine gluconate, procainamide. Дискусија за одредени предности: анти-хипертензив, кој се користи бидејќи врши одредено антиаритмичко дејство. Употребата е ретка, но е важен избор за терапија. Како резултат на различната патофизиологија на аритмиите неопходно е да постои разновидност од препарати со различно дејство со цел да се овозможи третман на специфична состојба. Употребата на овие препарати најчесто се состои од единечен третман за враќање на нормалниот ритам, кој би било потребно да се повтори во ретки наврати.
--	------------	--

Конвулзии

	Phenytoin	Намена: анти-конвулзивна терапија кај ждребиња. Третман на рабдомиолиза. Третман на перидоично накривување (stringhalt). Идентификација на алтернативни супстанции: diazepam, primidone, dantrolene sodium (за рабдомиолиза). Дискусија за одредени предности: есенцијален анти-конвулзив кај ждребињата. Phenytoin генерално се додава во третман на смирување на конвулзии, доколку primidone/phenobarbital не ја смируваат конвулзијата. Phenytoin е блокатор на калциумовите канали и корисен е за третман на повторувачки форми на рабдомиолиза.
	Primidone	Намена: анти-конвулзивна терапија кај ждребиња. Идентификација на алтернативни супстанции: diazepam, phenytoin. Дискусија за одредени предности: primidone е индициран при продолжување на терапија со дијазепам или како алтернатива.

Гастроинтестинални препарати

	Bethanechol	Намена: третман на илеус, третман на гастродуоденална стриктура кај ждребиња, третман на повторувачки колики на малиот колон кај возрасни единки. Идентификација на алтернативни супстанции: neostigmine, metoclopramide, cisapride, erythromycin и други прокинетици. Дискусија за одредени предности: betanechol е мускарински холенергички агонист кој ги стимулира ацетилхолинските рецептори на гастроинтестиналните мазни мускули предизвикувајќи контракција. Се користи за зголемување на фреквенцијата на гастрично и цекално празнење. Двата betanechol и metoclopramide се покажале како корисни во третманот на постоперативен илеус.
	Diocetyl sodium sulfosuccinate	Намена: третман на колики. Идентификација на алтернативни супстанции: минерално масло. Дискусија за одредени предности: постигнува совршено опуштање на цревните делови во споредба со минералното масло, бидејќи поттикнува навлегување на вода во фекалната маса која е зафатена од колкиката.
	Metoclopramide	Намена: третман на пост-оперативен илеус. Идентификација на алтернативни супстанции: bethanechol, neostigmine, cisapride, erythromycin и други прокинетици. Дискусија за одредени предности: Metoclopramide е замена за benzamide со неколку механизми на дејства: (1) тој е антагонист на допамински рецептори; (2) го зголемува ослободувањето на ацетилхолин од внатрешните холенергични неврони и (3) има адренергичко блокирачко дејство. Ефективен е при обновување на гастроинтестиналната координација постоперативно и го намалува вкупниот волумен, фреквенцијата и времетраењето на гастричниот рефлукс.

		Metaclopramide е прокинетик, кој дејствува повеќе во проксималниот гастроинтестинален тракт. Двата betanechol и metoclopramide се покажале како корисни во третманот на постоперативен илеус.
	Propantheline bromide	Намена: анти-перисталтик. Идентификација на алтернативни супстанции: atropine, lidocaine аплициран растворен интаректално во вид на енема (клизма). Дискусија за одредени предности: propantheline bromide е синтетички кватерен амониум антихоленергик кој ги инхибира гастроинтестиналниот моталитет и спазам, и ја намалува секрецијата на желудочната киселина. Исто така го инхибира дејството на ацетилхолинот во постганглиските нервни завршетоци на парасимпатичкиот нервен систем. Неговите ефекти се слични на оние од атропинот но имаат подолготрајно дејство (шест часа). Propantheline bromide е важен избор за намалување на перисталтиката со цел да се избегне раскинување на ректумот при ректална палпација или за испитување и третман на потенцијален ректален расцеп каде е тешко да се овозможи ефективно дејство на клизма.

Рабдомиолиза

	Dantrolene sodium	Намена: третман на рабдомиолиза. Третман на опасна хипертензија во тек на анестезија. Идентификација на алтернативни супстанции: phenytoin. Дискусија за одредени предности: dantrolene врши мускулна релаксација со директно дејство врз мускулот инхибирајќи го ослободувањето на калциум од саркоплазматскиот ретикулум и на тој начин предизвикува дисоцијација на спрегата дразба-контракција. Двата phenytoin и dantrolene sodium се покажале како корисни во третманот на повторувачки форми на рабдомиолиза.
--	-------------------	---

Антимикробни супстанции

<i>Klebsiella</i> ssp. инфекции	Ticarcillin	Намена: третман на инфекции со <i>Klebsiella</i> ssp. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: специфичен антибиотик за инфекции со <i>Klebsiella</i> ssp.
<i>Rhodococcus equi</i> инфекции	Azithromycin	Намена: третман на инфекции со <i>Rhodococcus equi</i>. Идентификација на алтернативни супстанции: erythromycin. Дискусија за одредени предности: стандарден третман во комбинација со rifampicin, ждребињата подобро го поднесуваат во однос на erythromycin.
	Rifampicin	Намена: третман на инфекции со <i>Rhodococcus equi</i>. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: третман на <i>Rhodococcus equi</i> во комбинација со erythromycin или azithromycin. Третман на избор.
Септичен артритис	Amikacin	Намена: третман на септичен артритис. Идентификација на алтернативни супстанции: gentamicin или друг аминигликозид. Дискусија за одредени предности: ждребињата подобро го поднесуваат во однос на gentamicin или друг аминигликозид.

Респираторни препарати

	Ambroxol	Намена: стимулација на сурфактант на алвеоли кај предвремено родено ждребе.
--	----------	--

		Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: Не постојат алтернативни супстанции.
	Ipratropium bromide	Намена: бронходилатација. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: антихоленергично дејство. Неопходен како терапевтски избор бидејќи во некои случаи е поефикасен од β-агонистите.
	Oxymetazolin	Намена: третман на назален едем. Идентификација на алтернативни супстанции: phenylephrine. Дискусија за одредени предности: агонист на α-адренорецептори со силни вазоконстрикторни особини кој се употребува повеќе од phenylephrine врз основа на фактот што е долго-дејствувачки.

Антипротозоарни препарати

	Isometamidium	Намена: третман на протозоарен миелоенцефалитис кај коњи. Идентификација на алтернативни супстанции: pyrimethamine. Дискусија за одредени предности: болеста понекогаш се рефлектира на третманот со pyrimethamine, и затоа е потребна алтернативна супстанција.
	Pyrimethamine	Намена: третман на протозоарен миелоенцефалитис кај коњи. Идентификација на алтернативни супстанции: isometamidium.

		Дискусија за одредени предности: најмалку 75 % успешност кога се користи заедно со sulfadiazine-sulfonamide.
--	--	--

Офталмички препарати

Корнеален улкус	Acyclovir	Намена: третман на корнеален улкус (антивирусен препарат). За локална апликација. Идентификација на алтернативни супстанции: idoxuridine. Дискусија за одредени предности: двата acyclovir и idoxuridine покажуваат идентичен ефект при третманот на улцеративен кератитис предизвикан од херпес вирус.
	Idoxuridine	Намена: третман на корнеален улкус (антивирусен препарат). За локална апликација. Идентификација на алтернативни супстанции: acyclovir. Дискусија за одредени предности: двата acyclovir и idoxuridine покажуваат идентичен ефект при третманот на улцеративен кератитис предизвикан од херпес вирус.
Глауком	Phenylephrine	Намена: третман на глауком, епифора, назален едем и инкарпација на слезена. Идентификација на алтернативни супстанции: tropicamide (за глауком), во спротивно, не постојат. Дискусија за одредени предности: двата phenylephrine и tropicamide покажуваат идентичен ефект при третманот на глауком.
	Tropicamide	Намена: третман на глауком. За локална апликација. Идентификација на алтернативни супстанции: phenylephrine. Дискусија за одредени предности: двата phenylephrine и tropicamide покажуваат идентичен ефект при третманот на глауком.

		постојат. Дискусија за одредени предности: најшироко клиничко искуство со ketorolac во споредба со други потенцијални есенцијални супстанции.
	Ofloxacin	Намена: третман на инфекции кај очи кои се отпорни на третман со општо употребувани офталмички антибиотици. Идентификација на алтернативни супстанции: ciprofloxacin, cefamandole, општо употребувани офталмички антибиотици. Дискусија за одредени предности: најшироко клиничко искуство со withofloxacin во споредба со други потенцијални есенцијални супстанции. Споредбено со другите општо употребувани офталмички антибиотици ofloxacin треба да се употребува како резервен антибиотик во индивидуални случаи.
	Fluoresceine	Намена: дијагностичка алатка за корнеален улкус, локална администрација. Идентификација на алтернативни супстанции: Rose Bengal. Дискусија за одредени предности: Rose Bengal покажува одредено антивирусно дејство додека fluoresceine не влијае значајно на вирусната репликација. Оттука, дијагностичката употреба на Rose Bengal пред тестирање на вирусна култура може да го спречи позитивниот резултат. Поради тоа fluoresceine е изборна дијагностичка алатка кога е планирано тестирање на вирусна култура.
	Rose Bengal	Намена: дијагностичка алатка за рано оштетување на корнеата, локална администрација. Идентификација на алтернативни супстанции: fluoresceine. Дискусија за одредени предности: Rose Bengal е изборна дијагностичка алатка за откривање на многу рано оштетување на корнеата.

	Hydroxypropyl methylcellulose	Намена: заштита на корнеата, локална администрација. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: Не постојат алтернативни супстанции.
--	-------------------------------	---

Хиперлипемиија

	Insulin	Намена: третман на хиперлипемиија, се употребува во комбинација со гликозна терапија, дијагноза на метаболички нарушувања. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: Не постојат алтернативни супстанции.
--	---------	---

Габични инфекции

	Griseofulvin	Намена: системска антифугална терапија. Третман на кожна габична инфекција. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: griseofulvin аплициран орално покажува добро дејство против trichophyton, microsporum и epidermophyton.
	Ketoconazole	Намена: системска антифугална терапија. Третман на габична пневмонија и микоза на фарингијални кеси кај коњите. Идентификација на алтернативни супстанции: други супстанции од групата azoles како што е itraconazole. Дискусија за одредени предности: најшироко клиничко искуство со ketoconazole во споредба со други потенцијални есенцијални супстанции.

	Miconazole	Намена: третман на фунгални инфекции на око. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: локална администрација на зафатеното око, пошироко антифунгално дејство и/или послаба иритација во однос на другите антфунгални супстанции.
	Nystatin	Намена: третман на габични инфекции на око и генитален тракт. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: специфично дејство против габични инфекции.

Miscellaneous

	Chondroitin sulphate	Намена: лекување на рскавица. Заштита на рскавично ткиво. Третман на артритис. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: клиничкото подобрување може да се препише на антивоспалителното дејство, вклучувајќи инхибиција на синтезата на простагландин E2 и инхибиција на ослободувањето на цитокини.
	Domperidone	Намена: агалакција кај кобили. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: антагонист е на dopamine-от и ја регулира продукцијата на пролактин. Окситоцин не е соодветна алтернативна супстанција бидејќи предизвикува пад на млечноста, спротивно на зголемувањето на млечноста што е цел на терапијата со

		domperidone. Дополнително, окситоцинот може да предизвика абдоминална болка доколку се употребува во големи дози.
	Hydroxyethylstarch	Намена: колоидни волуменски супституенти. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: практична и брзо достапна замена за крв или плазма.
	Imipramine	Намена: фармаколошки индуцирана ејакулација кај пастуви со пореметување во ејакулацијата. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: Не постојат алтернативни супстанции.
	Thyrotropin releasing hormone	Намена: се употребува за дијагностицирање на пореметувања на тироидната жлезда и хипофизата. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: Не постојат алтернативни супстанции.
	Barium sulphate	Намена: радиографски контраст кој се употребува за езофагијални и гастроинтестинални испитувања со контраст. Идентификација на алтернативни супстанции: Не постојат. Дискусија за одредени предности: Не постојат алтернативни супстанции.
	Iohexol	Намена: радиографски контраст кој се употребува за испитувања на долниот уринарен тракт, артрографија, миелографија, сино- или фистулографија и дакриоцистографија (радиографска визуелизација на солзните кесички). Идентификација на алтернативни супстанции: iopamidol.

		Дискусија за одредени предности: не-јонски контраст со низок осмоларитет. Двата bothiohexol и iopamidol се идентично прифатливи.
	Iopamidol	Намена: радиографски контраст кој се употребува за испитувања на долниот уринарен тракт, артрографија, миелографија, сино- или фистулографија и дакриоцистографија (радиографска визуелизација на солзните кесички). Идентификација на алтернативни супстанции: iohexol. Дискусија за одредени предности: не-јонски контраст со низок осмоларитет. Двата bothiohexol и iopamidol се идентично прифатливи.

Прилог 2

**Модел за водење евиденција во случај на употреба на медицински препарати кои
привремено се ставаат во промет**

Датум на преглед на животните	
Име и адреса на сопственикот	
Име и адреса на одгледувалиштето	
Број на третирани животни	
Идентификација на третираното животно/ група на животни	
Дијагноза	
Комерцијално име на препишаниот препарат (доколку постои)	
Број на серија на производство (доколку постои)	
Име и количина на активната супстанција	
Аплицирани дози	
Времетраење на третманот	
Препорачана каренца (доколку е применливо)	
Доктор по ветеринарна медицина одговорен за апликација и/или препишување на ветеринарно-медицинскиот препарат	Име:
	Адреса:
	Поштенски код:
	Место:
	Телефон:
	Потпис:

⁽¹⁾ Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет е предмет на усогласување со одредбите на Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата CELEX бр. 32001L0082; изменета и дополнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 10 Февруари 2004 година CELEX бр. 32004L0028; изменета и дополнета со Директивата 2009/9/ЕК CELEX бр. 32009L0009; изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 2009 година; изменета и дополнета со Директивата 2009/53/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година CELEX бр. 32009L0053; изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година CELEX бр. 32009R0596.

⁽²⁾ Законот за лековите и медицинските помагала е предмет на усогласување со Директивата 2001/83/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 ноември 2001 година за Кодексот на Европската Заедница во однос на медицински препарати за човечка употреба CELEX бр. 32001L0083

⁽³⁾ Листата на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина е во согласност со Регулативата на Комисијата (ЕУ) Бр. 37/2010 од 22 декември 2009 година за фармаколошките активни супстанции и нивната класификација во поглед на максималното дозволено ниво на резидуи во храна од животинско потекло CELEX бр. 32010R0037.

⁽⁴⁾ Листата на фармаколошки супстанции кои се забранети за употреба кај животните чии производи се користат во исхраната на луѓе е предмет на усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕУ) Бр. 37/2010 од 22 декември 2009 година за фармаколошките активни супстанции и нивната класификација во поглед на максималното дозволено ниво на резидуи во храна од животинско потекло CELEX бр. 32010R0037.

1652.

Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА КЛАСИЧНА ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ (*)

Член 1 Предмет

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за пријавување на болестите кои задолжително се пријавуваат и мерките кои треба да се преземат.

Член 2 Поими

(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11 и 136/11) и прописите донесени врз основа на тој закон се применуваат и во овој правилник, освен доколку не се поинаку дефинирани со овој правилник.

(2) Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) **“свиња”** е секое животно од фамилијата Suidae, вклучувајќи ги и дивите свињи;

2) **“диви свиња”** е свиња која не се чува или размужува на одгледувалиште;

3) **“одгледувалиште за свињи”** е секој земјоделски имот или место, каде постојано или привремено се одгледуваат или чуваат свињи. Исклучок од оваа дефиниција се кланици, средства за превоз како и оградени области каде се чуваат диви свињи кои може да се ловат и кои според големината и структурата на овие оградени области не може да се применуваат мерките прописани во член 5 став (1) на овој правилник;

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Советот 2001/89/ЕЗ од 23 октомври 2001 година за мерки на Заедницата за контрола на класичната чума кај свињи, број 32001L0089, изменета и дополнета со Одлука на Комисијата од 5 декември 2006 г. за изменување и дополнување на Директивите 64/432/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 92/35/ЕЕЗ, 92/119/ЕЕЗ, 93/53/ЕЗ, 95/70/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ, 2001/89/ЕЗ, 2002/60/ЕЗ и Одлуката 2001/618/ЕЗ во врска со листите на националните референтни лаборатории и Државни институти, број 32006D091; Директива на Советот 2006/104/ЕЗ од 20 ноември 2006 година во врска со усвојување на одредени директиви од областа на земјоделството (ветеринарна и фитосанитарна легислатива), поради пристапот на Бугарија и Романија, број 32006L0104; Одлука на Комисијата од 7 ноември 2007 година за изменување и дополнување на Директивите 64/432/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 92/35/ЕЕЗ, 92/119/ЕЕЗ, 93/53/ЕЗ, 95/70/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ, 2001/89/ЕЗ, 2002/60/ЕЗ и Одлуките 2001/618/ЕЗ и 2004/233/ЕЗ во врска со листите на националните референтни лаборатории и Државни институти, број 32007D0729; Директива на Советот 2008/73/ЕС од 15 Јули, 2008 за поедноставување на постапките на заведување и објавување на информации од областите на ветеринарна и зоотехниката и измена и дополнување на Директивите 64/432/ЕЕЗ, 77/504/ЕЕЗ, 88/407/ЕЕЗ, 88/661/ЕЗ, 89/361/ЕЕЗ, 89/556/ЕЕЗ, 90/426/ЕЕЗ, 90/427/ЕЕЗ, 90/428/ЕЕЗ, 90/429/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 91/68/ЕЕЗ, 91/496/ЕЕЗ, 92/35/ЕЕЗ, 92/65/ЕЕЗ, 92/66/ЕЕЗ, 92/119/ЕЕЗ, 94/28/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ, Одлуката 2000/258/ЕЗ и Директивите 2001/89/ЕЗ, 2002/60/ЕЗ и 2005/94/ЕЗ, број 32008L0073.

4) **“дијагностички прирачник”** е прирачник за класична чума кај свињите пропишан во член 17 став (1) на овој правилник;

5) **“свиња сомнителна на инфекција со вирус на класична чума кај свињите”** е секоја свиња или мрша на свиња кај која клиничките знаци или пост-морталните промени или резултатите од лабораториското испитување спроведено согласно дијагностичкиот прирачник укажуваат на основано сомнение за присуство на класична чума кај свињите;

6) **“случај на класична чума кај свињите”** или **“свиња заразена со класична чума кај свињите”** е секоја свиња или мрша на свиња кај која:

а) официјално се потврдени клинички знаци или пост-мортални промени на класична чума кај свињите, или

б) присуството на болеста класична чума кај свињите е официјално потврдено со лабораториско испитување направено во согласност со дијагностичкиот прирачник;

7) **“жариште на класична чума кај свињите”** е секое одгледувалиште за свињи каде се потврдени еден или повеќе случаи на класична чума кај свињите;

8) **“примарно жариште”** е жариште кое не е епидемиолошко поврзано со претходно жариште во исто епидемиолошко подрачје или е прво жариште во различно епидемиолошко подрачје;

9) **“област каде е утврдена болеста”** е област каде, по добивањето на потврда на еден или повеќе случаи на класична чума кај свињите кај диви свињи, спроведени се мерки на ерадикација на болеста во согласност со член 15 и 16 на овој правилник;

10) **“прв случај на класична чума кај диви свињи”** е секој случај на класична чума кај свињите кој е откриен кај диви свињи во област каде не се применуваат заштитни мерки во согласност со член 15 или 16 на овој правилник;

11) **“мета-популација на диви свињи”** е секоја група или субпопулација на диви свињи која има ограничен контакт со други групи и субпопулации;

12) **“приемчива популација на диви свињи”** е дел од популацијата на диви свињи која нема развиено имунитет против вирусот на класична чума кај свињите;

13) **“третирање”** е метод на третирање на материјал со висок ризик во согласност со Законот за нус-производи од животинско потекло, применет за да се избегне ризикот од ширење на вирусот на класична чума кај свињите;

14) **“маркер вакцина”** е вакцина која предизвикува заштитен имунитет кој се разликува од имуниот одговор предизвикан од природна инфекција со див тип на вирусот при лабораториско тестирање извршено во согласност со дијагностичкиот прирачник;

15) **“област со голема густина на популација на свињи”** е секоја географска област со радиус од 10 км околу одгледувалиштето на кое има свињи за кои постои сомневање или е утврдено дека се заразени со ви-

русот на класична чума кај свињите и каде густината на популацијата на свињи е поголема од 800 свињи на км². Во таков случај, огледувалиштето треба да е во епизоотиолошко подрачје каде густината на популацијата на свињи е поголема од 300 свињи на км² или да е на растојание помало од 20 км од таков регион.

16) **“контактно огледувалиште“** е огледувалиште каде класична чума кај свињите е можно да била внесена, како резултат на местоположбата на огледувалиштето, движењето на лица, свињи или возила или на некој друг начин.

Член 3

Пријавување на болеста класична чума кај свињите

(1) Секое присуство или сомнеж на присуство на класична чума кај свињите се пријавува во што е можно пократок рок до Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Агенцијата).

(2) Официјалниот ветеринар во општината каде е потврдена класична чума кај свињите обезбедува податоци во согласност со Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, за:

1) огледувалиштата каде е потврдено жариште на класична чума кај свињите;

2) потврдените случаи на класична чума кај свињите во кланици или во средства за превоз;

3) потврда на прв случај на класична чума кај дива свињи; и

4) резултати од епидемиолошките испитувања извршени во согласност со член 8 на овој правилник.

(3) Официјалниот ветеринар треба да обезбеди континуитет на добивање на податоци и информации за понатамошните случаи потврдени кај дива свињи во област каде е утврдена класична чума кај свињите во согласност со член 16 став (3) точка 1) и став (4) на овој правилник.

(4) Агенцијата во рок од 24 часа од потврдувањето на примарното жариште, примарниот случај кај дива свињи или жариште во кланица или средства за превоз, треба да ги пријави преку АДНС - системот за пријавување на болести на Европската Унија податоците пропишани во Прилог 1 на овој правилник.

Член 4

Мерки кои треба да се превземат во случај на сомнеж на присуство на класична чума кај свињите на огледувалиште

(1) По добивање на пријава на сомнеж на класична чума кај свињите кај една или повеќе свињи на огледувалиште, официјалниот ветеринар треба веднаш да превземе мерки за испитување во согласност со дијагностичкиот прирачник со цел да го потврди или исклучи присуството на болеста.

(2) При испитување во огледувалиштето, официјалниот ветеринар врши проверка на регистарот и идентификационите ознаки во согласност со Законот за идентификација и регистрација на животните(1).

(3) Во случај кога сомнежот за присуство на класична чума кај свињите на огледувалиштето не може да се исклучи, огледувалиштето се става под службен надзор и се спроведуваат следните мерки:

1) пребројување на сите свињи од различни категории присутни на огледувалиштето и составување на листа на сите заболени свињи, угинати свињи или свињи за кои е веројатно дека се заболени. Листата треба да се ажурира дневно за да се имаат во евиденција бројот на новородени и угинати свињи на огледувалиштето за време на сомнежот и истата треба да биде достапна на барање на официјалниот ветеринар;

2) ограничување на свињите на огледувалиштето во нивните живеалишта или на друго место каде можат да бидат изолирани;

3) забрана за внесување или изнесување на свињи од огледувалиштето. Официјалниот ветеринар може доколку е потребно да забрани и внесување и изнесување на други видови на животни и да нареди мерки за уништување на глодари или инсекти;

4) забрана за изнесување на мрши на свињи без предходно одобрение од официјален ветеринар;

5) забрана за изнесување на месо, прозиви од свињи, семе, јајце клетки и ембриони од свињи, храна за животни, опрема, материјал или отпад кои може да ја пренесат класичната чума кај свињите, без претходно одобрение од официјален ветеринар. Месото, производите од свињи, семе, јајце клетки и ембриони од свињи не може да се стават во промет;

6) забрана за влез или излез на лица од огледувалиштето без предходно писмено одобрение од официјален ветеринар;

7) забрана за влез или излез на возила од огледувалиштето без предходно писмено одобрение од официјален ветеринар;

8) поставување на соодветни средства за дезинфекција на влезот и излезот на објектите каде се сместени свињите како и на влезот и излезот од огледувалиштето. Секое лице кое влегува или излегува од огледувалиштето на свињи треба да превземе соодветни хигиенски мерки за да го намали ризикот на ширење на вирусот на класична чума кај свињите. Сите средства за превоз треба да бидат темелно исчистени и дезинфицирани пред да го напуштат огледувалиштето; и

9) спроведување на епидемиолошко испитување во согласност со член 8 на овој правилник.

(4) Во зависност од резултатите од епидемиолошкото испитување, во област со голема густина на популација на свињи и на огледувалишта за кои постои сомнеж дека болеста е пренесена, може да се превземат една или повеќе од следните мерки:

1) спроведување на мерките од член 5 став (1) на овој правилник во огледувалиштата наведени во став (3) на овој член;

2) формирање на привремена контролна зона околу огледувалиштето од став (3) на овој член и примена на некои или сите мерки наведени во став (1), (2) и (3) на овој член.

(5) Доколку се применат одредбите од став (4) точка 1) на овој член, спроведувањето на овие мерки може да се ограничи само на свињите кои се сомнителни на зараза или се контаминирани со вирусот на класична чума кај свињите, доколку овие свињи се сместени и се чуваат и хранат потполно одвоено од другите свињи на одгледувалиштето. Во таков случај, потребно е да се земе доволен број на мостри од свињите кога тие се убиваат за да се потврди или исклучи присуството на вирусот на класична чума кај свињите. Земањето на мостри се врши во согласност со дијагностичкиот прирачник.

(6) Мерките од став (3) на овој член треба да се применуваат се додека официјално не се исклучи сомнежот на класична чума кај свињите.

Член 5

Мерки кои треба да се превземат во случај на потврда на присуство на класична чума кај свињи на одгледувалиште

(1) Во случај на потврда на присуство на класична чума кај свињите на одгледувалиште, покрај мерките од член 4 став (3) на овој правилник, се спроведуваат и следните мерки:

1) убивање на сите свињи на одгледувалиштето под официјален надзор. Убивањето се врши на начин со кој се избегнува ризикот од ширење на вирусот на класична чума кај свињите за време на убивањето или превозот доколку е тоа потребно;

2) земање доволен број мостри од убиени свињи во согласност со дијагностичкиот прирачник за да се утврди начинот и датумот кога вирусот на класична чума кај свињите е внесен на одгледувалиштето;

3) нештетно отстранување на мршите на свињи кои угинале или се убиени, под официјален надзор;

4) следење на движењето на месото добиено од свињите заклани од времето на претпоставениот датум на внесување на болеста во одгледувалиштето и третирање на истото под официјален надзор;

5) следење на движењето на семе, јајце клетки, ембриони добиени од свињите на одгледувалиштето од времето на претпоставеното внесување на болеста во одгледувалиштето и уништување на истите под официјален надзор;

6) третирање на сите супстанции, предмети, отпад и храна за животни за кои е веројатно дека се контаминирани, со цел да се обезбеди уништување на вирусот на класична чума кај свињите. Сите материјали за еднаквата употреба, за кои постои сомневање дека се контаминирани, особено оние кои се користат во текот на колењето, треба да бидат уништени и нештетно отстранети. Одредбите на оваа точка се спроведуваат во согласност со инструкции на официјален ветеринар;

7) чистење и дезинфекција или третирање во согласност со член 12 на овој правилник на просториите каде биле сместени свињите, возилата користени за превоз на свињите или нивни мрши, опремата, простирката,

цврстото и течното ѓубре за кое постои сомнение дека се контаминирани. Активностите од оваа точка се спроведуваат по нештетното отстранување на свињите;

8) во случај на примарно жариште на болеста, идентификување на генетскиот тип на изолатот на вирусот на класична чума кај свињите во согласност со дијагностичкиот прирачник; и

9) спроведување на епидемиолошко испитување во согласност со член 8 на овој правилник.

(2) Под услов да не се загрозени основните национални интереси може да се дозволи исклучок став (1) точка 1) и 5) на овој член, во случај кога жариштето е потврдено со позитивен лабораториски резултат во зоолошка градина, парк за диви животни или оградена област каде свињи се чуваат за научни цели или за цели за зачувување на видови или зачувување на ретки раси.

Член 6

Мерки кои треба да се превземат во случај на потврда на присуство на класична чума кај свињите на одгледувалиште составено од различни производни единици

(1) Во случај кога е потврдено присуство на класична чума кај свињите на одгледувалиште кое се состои од две или повеќе одвоени производни единици, а со цел тоовт на свињите да се заврши, може да се дозволат исклучоци од одредбите на член 5 став (1) точка 1) на овој правилник за производни единици со здрави свињи на одгледувалиштето кое е заразено. Овие исклучоци се применуваат само во случај кога структурата, големината и растојанието помеѓу производните единици како и активностите кои се вршат на истите се такви што производните единици представуваат комплетно одвоени објекти за сместување, чување и одгледување при што е оневозможено ширење на вирусот од една на друга производна единица.

(2) Во случај на примена на исклучоците од став (1) на овој член, истите се спроведуваат со јасни насоки за нивна примена при што треба да се запазат гаранциите во однос на здравствената заштита на животните.

Член 7

Мерки кои треба да се превземат во контактено одгледувалиште

(1) За контактено одгледувалиште се смета секое одгледувалиште за кое врз основа на епидемиолошкото испитување направено во согласност со член 8 на овој правилник, не може да се исклучи можноста болеста да е пренесена од други одгледувалишта на одгледувалиштата наведени во член 4 и 5 на овој правилник, или од одгледувалишта од член 4 и 5 на овој правилник на друго одгледувалиште.

(2) Одредбите од член 4 на овој правилник се применуваат на контактните одгледувалишта од став (1) на овој член се додека официјално не се исклучи сомнежот на класична чума кај свињите.

(3) Во зависност од епидемиолошката состојба, во контактните одгледувалишта од став (1) на овој член може да се применат мерките од член 5 став (1) на овој правилник. Во тој случај, од убиените свињи треба да се земе доволен број на мостри во согласност со дијагностичкиот прирачник со цел да се потврди или исклучи присуството на вирусот на класична чума кај свињите на одгледувалиштето.

(4) Основните критериуми и фактори на ризик кои треба да се земат во предвид при спроведувањето на мерките од член 5 став (1) точка 1) на овој правилник во контактните одгледувалишта се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. Овие критериуми и фактори на ризик можат да бидат изменети или дополнети врз основа на нови научни сознанија и искуства.

Член 8

Епидемиолошко испитување

(1) Епидемиолошкото испитување на сомнителните случаи или жаришта на класична чума кај свињите се врши врз основа на прашалник, подготвен во рамките на планот за итни мерки во согласност со член 22 на овој правилник.

(2) При спроведување на епидемиолошкото испитување се зема во предвид:

1) временскиот период на присуство на вирусот на класична чума кај свињите на одгледувалиштето пред да биде пријавена болеста или поставен сомнежот;

2) изворот на ширење на болеста на одгледувалиштето и идентификација на други одгледувалишта во кои свињите е можно да се заразени или контаминирани од истиот извор; и

3) движењето на лица, возила, свињи, мрши, семе, месо или некој друг материјал кој може да го пренесе вирусот на или од одгледувалиштето за кое се спроведува епидемиолошкото испитување.

(3) Во случај кога епидемиолошкото испитување наведува дека вирусот на класична чума кај свињите е пренесен од одгледувалиште од друга држава, Агенцијата треба веднаш да го информира надлежниот орган во таа држава.

Член 9

Формирање на заштитни зони и зони под надзор

(1) Веднаш по добивањето на официјалната потврда на класична чума кај свињи на одгледувалиште, се формира заштитна зона во радиус од најмалку три километри околу одгледувалиштето и зона под надзор со радиус од најмалку 10 километри околу одгледувалиштето. Во заштитната зона и зоната под надзор се применуваат мерките од член 10 и 11 на овој правилник.

(2) При формирањето на заштитната зона и зоната под надзор треба да се земат во предвид следните критериуми:

1) резултатите од епидемиолошкото испитување направено во согласност со член 8 на овој правилник;

2) географската поставеност, особено природните или вештачките граници;

3) локацијата и близината на други одгледувалишта;

4) патиштата на движење, трговијата со свињи и достапноста на кланици; и

5) објектите и персоналот кои се на располагање за спроведување на мерките за контрола на болеста и движењето на свињи во зоните.

(3) Доколку заштитната зона или зоната под надзор опфаќа територија од соседна држава, Агенцијата треба да го информира и да остварува соработка со надлежниот орган од соседната држава за формирање на зоните.

(4) Заради информирање на јавноста, во заштитната зона и зоната под надзор треба да се постават лесно воочливи знаци за предупредување и вклучување на медиумите односно телевизијата и дневниот печат со цел информирање за забраните кои се во сила во овие зони во согласност со член 10 и 11 на овој правилник.

Член 10

Мерки кои треба да се преземат во заштитна зона

(1) Во заштитната зона се спроведуваат следните мерки:

1) попис на сите одгледувалишта во најкраток временски рок. Официјалниот ветеринар треба да изврши контрола во сите одгледувалиштата кои се лоцирани во заштитната зона во рок од седум дена по формирањето на зоната. При контрола на одгледувалиштата, официјалниот ветеринар врши клинички преглед на свињите и контрола на регистарот на свињи и идентификационите ознаки во согласност со Законот за идентификација и регистрација на животните(1);

2) забрана за движење и превоз на свињите по патишта, со исклучок на патишта на одгледувалиштата. Забраната не се однесува на транзит на свињи по копен пат или железница без запирање и истовар;

3) по исклучок на точка 2) од овој став, може да се дозволи движењето наведено во точка 8) од овој став и движењето на свињи за колење кои доаѓаат надвор од заштитна зона а се пренесуваат до кланица во заштитна зона за да бидат веднаш заклани;

4) чистење, дезинфекција и третман во согласност со упатствата и постапките пропишани во член 12 на овој правилник на камионите, другите возила и опремата, кои се употребени за превоз на свињи, други домашни животни или материјали кои можат да бидат контаминирани;

5) забрана за излез од зоната на камиони или возила кои биле користени за превоз на свињи без претходно чистење, дезинфекција, контрола и дозвола од официјален ветеринар;

6) забрана за влез или излез од одгледувалиштата на други домашни животни без претходно одобрение од официјалниот ветеринар;

7) пријавување во најкраток временски рок на сите угинати или заболени свињи на одгледувалиштето до официјалниот ветеринар и спроведување на испитување во согласност со постапките наведени во дијагностичкиот прирачник;

8) забрана за движење на свињите од одгледувалиштата најмалку 30 дена по завршувањето на првичното чистење и дезинфекција на заразеното одгледувалиште. По истекот на 30 дена, и во случај кога се применуваат исклучоците пропишани во став (3) на овој член, официјалниот ветеринар може да одобри преместување на свињите од одгледувалиштето до:

а) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во заштитната зона каде истите веднаш треба да бидат заклани;

б) објект за третирање или соодветно место каде свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети или нивните трупови третирани под официјален надзор; или

в) во исклучителни случаи, до други објекти лоцирани во заштитната зона.

9) забрана за излез на семе, јајце клетки и ембриони од свињи од одгледувалиштето сместено во заштитната зона; и

10) сите лица при влез и излез во и од одгледувалиштето на свињи треба да превземат соодветни хигиенски мерки за да се намали ризикот на ширење на вирусот на класична чума кај свињите.

(2) Во случај кога забраните наведени во став (1) на овој член продолжат да се применуваат повеќе од 30 дена заради појава на нови жаришта или заради благосостојба на животните или некои други состојби настани при чувањето на свињите, и доколку се исполнети одредбите од став (3) на овој член, може да се одобри движење на свињите од одгледувалиштето во заштитната зона по барање на сопственикот директно до:

1) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во заштитната зона или зоната под надзор каде истите треба веднаш да бидат заклани;

2) објект за преработка или соодветно место каде свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети или нивните трупови третирани под официјален надзор, или

3) во исклучителни случаи, до други објекти лоцирани во заштитната зона.

(3) Дозволено е движење на свињи од одгледувалиште доколку:

1) е извршен клинички преглед од страна на официјален ветеринар со мерење на телесна температура на свињите на одгледувалиштето и проверка на регистарот и идентификационите ознаки на свињите во согласност со Закон за идентификација и регистрација на животните(1);

2) прегледот и контролата од точка 1) од овој став не покажале знаци на присуство на класична чума кај свињите и утврдена е усогласеност со одредбите од Законот за идентификација и регистрација на животните(1);

3) превозот на свињите се врши во возила кои се запечатени од официјален ветеринар;

4) возилата и опремата употребени во превозот на свињите, се исчистени и дезинфицирани по извршениот превоз во согласност со одредбите од член 12 на овој правилник;

5) свињите треба да бидат заклани или убиени и се зема доволен број на мостри во согласност со дијагностичкиот прирачник заради официјална потврда на присуство или отсуство на вирусот на класична чума кај свињите;

6) свињите се превезуваат до кланица и:

а) официјалниот ветеринар во кланица е известен за испраќањето на свињите за колење и го потврдува нивното пристигнување до официјалниот ветеринар кој ги испратил;

б) свињите во кланица се чуваат и колат одвоено од другите свињи;

в) за време на прегледите направени пред и после колењето во назначената кланица, официјалниот ветеринар треба да ги земе во предвид клиничките знаци и постморталните промени кои укажуваат на присуство на класична чума кај свињите; и

г) свежето месо од свињи се преработува или означува со посебен здравствен печат, а потоа се третира согласно Законот за безбедност на храна(2). Третманот на месото треба да се врши во објект определен од Агенцијата. Месото пред да се испрати до објектот се запечатува и така запечатено се пренесува до објектот каде печатот се отстранува.

(4) Мерките во заштитната зона се применуваат се додека:

1) не се изврши чистење и дезинфекција на заразените одгледувалишта;

2) не се изврши клинички преглед и лабораториско испитување на свињите во сите одгледувалишта во согласност со дијагностичкиот прирачник заради откривање на можно присуство на вирусот на класична чума кај свињите.

(5) Испитувањата направени согласно став (4) точка 2) на овој член треба да се извршат 30 дена по првичното чистење и дезинфекција на заразените одгледувалишта.

Член 11

Мерки кои треба да се превземат во зоната под надзор

(1) Во зоната под надзор се спроведуваат следните мерки:

1) попис на сите одгледувалишта на свињи;

2) забрана за движење и превоз на свињите по патишта, со исклучок на патиштата до одгледувалиштата. Забраната не се однесува на транзит на свињи по копен пат или железница без запирање и истовар и движење на свињи за колење кои доаѓаат надвор од зоната под надзор, а се пренесуваат до кланица во истата зона за да бидат веднаш заклани. По исклучок официјалниот ветеринар може да дозволи движење и превоз на свињите по патишта, со исклучок на патишта на одгледувалиштата;

3) чистење, дезинфекција и третман во согласност со упатствата и постапките пропишани во член 12 на овој правилник на камионите, другите возила и опремата, кои се употребени за превоз на свињи, други домашни животни или материјали кои можат да бидат контаминирани;

4) забрана за излез од зоната на камиони или возила кои биле користени за превоз на свињи без претходно чистење, дезинфекција, контрола и дозвола од официјален ветеринар;

5) забрана за влез и излез од одгледувалиштето на други домашни животни во текот на првите седум дена по формирањето на зоната под надзор без предходно одобрување од официјален ветеринар;

6) пријавување во најкраток можен рок на сите угинати или заболени свињи на одгледувалиштето до официјалниот ветеринар, и спроведување на испитување во согласност со постапките наведени во дијагностичкиот прирачник;

7) забрана за движење на свињите од одгледувалиштата каде се чуваат најмалку 21 ден по завршувањето на првичното чистење и дезинфекција на заразеното одгледувалиште. Доколку се исполнети одредбите од член 10 став (3) на овој правилник, може да се дозволи движење на свињите од одгледувалиштето директно до:

а) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во заштитната зона или зоната под надзор каде истите треба веднаш да бидат заклани;

б) објект за преработка или соодветно место каде свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети, а нивните трупови третирали под официјален надзор; или

в) во исклучителни случаи, до други објекти лоцирани во заштитната зона или зоната под надзор.

8) забрана за излез на семе, јајце клетки и ембриони од свињи од одгледувалиште сместено во зоната под надзор; и

9) сите лица при влез и излез од одгледувалиштето на свињи треба да превземат соодветни хигиенски мерки за да се намали ризикот на ширење на вирусот на класична чума кај свињите.

(2) Во случај кога забраните наведени во став (1) на овој член продолжат да се применуваат повеќе од 30 дена заради појава на нови жаришта или заради благосостојба на животните или некои други состојби настани при чувањето на свињите, и доколку официјалниот ветеринар дозволил движење согласно член 10 став (3) на овој правилник, може да се одобри движење на свињите од одгледувалиште во зоната под надзор по барање на сопственикот директно до:

1) кланица определена од Агенцијата, лоцирана во заштитната зона или зона под надзор за да бидат веднаш заклани;

2) објект за преработка или соодветно место каде свињите треба да бидат убиени и нештетно отстранети, а нивните трупови преработени под официјален надзор; или

3) во исклучителни случаи, до други објекти лоцирани во заштитната зона или зоната под надзор.

(3) Мерките во зоната под надзор се применуваат се додека:

1) не се изврши чистење и дезинфекција на заразените одгледувалишта; и

2) не се изврши клинички преглед и лабораториско испитување на свињите во сите одгледувалишта во согласност со дијагностичкиот прирачник заради откривање на можно присуство на вирусот на класична чума кај свињите.

(4) Испитувањата направени во став (3) точка 2) на овој правилник треба да се спроведат во рок од 20 дена по првичното чистење и дезинфекција на заразените одгледувалишта.

Член 12

Чистење и дезинфекција

(1) Дезинфекција треба да се врши со одобрени средства за дезинфекција и во пропишани концентрации.

(2) Чистењето и дезинфекцијата се вршат под официјален надзор и во согласност со:

- упатствата дадени од страна на официјалниот ветеринар; и

- начелата и постапките за чистење, дезинфекција и третман.

(3) Начелата и постапките за чистење и дезинфекција се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник и можат да бидат изменети и дополнети врз основа на нови научни достигнувања и искуства.

Член 13

Повторно населување на одгледувалиштата на свињи по појавата на жариште на болеста

(1) Повторно населување на свињи во одгледувалиштата од член 5 на овој правилник може да се направи најмалку 30 дена по чистењето и дезинфекцијата направени во согласност со член 12 на овој правилник.

(2) При повторното населување на одгледувалиштето треба да се води сметка за типот на производството на одгледувалиштата и да биде исполнето следното:

1) во случај на отворени одгледувалишта на свињи, внесувањето на свињи може да отпочне со така наречени „контролни“ свињи кои биле претходно испитани и се негативни на присуство на антитела на вирусот на класична чума кај свињите или доаѓаат од одгледувалишта во кои не се спроведуваат мерки на забрана заради класична чума кај свињите. Четириесет дена по внесување на одгледувалиштето свињите се испитуваат на присуство на антитела согласно дијагностичкиот прирачник. Целосно повторно населување може да се спроведе доколку кај испитаните свињи не се пронајдат антитела против вирусот на класична чума кај свињите. Свињите не треба да се движат надвор од одгледувалиштето пред добивање на негативен резултат од серолошкото испитување;

2) во случај на сите останати типови на одгледување, повторното населување на свињите може да се спроведе во согласност со точка 1) од овој став или со целосно повторно населување ако:

а) сите свињи пристигнат на одгледувалиштето во период од 20 дена и доаѓаат од одгледувалишта кои не се под ограничувања заради класична чума кај свињите;

б) свињите со кои се врши повторно населување се серолошки испитани во согласност со дијагностичкиот прирачник. Земањето на мостри за серолошки испитувања се врши најмалку 40 дена по повторното населување на последната свиња; и

в) свињите не треба да се движат надвор од одгледувалиштето пред добивање на негативен резултат од спроведеното серолошко испитување.

(3) Врз основа на епидемиолошката состојба може да се направат исклучоци од одредбите дадени во став (2) на овој член во случај да поминале повеќе од шест месеци од завршното чистење и дезинфекција на одгледувалиштето.

(4) По исклучок од став (2) од овој член, во периодот во кој се спроведува превентивна вакцинација против класична чума кај свињите, одгледувалиштата на свињи може повторно да се населат по појавата на жариште на болеста согласно упатствата од Агенцијата.

Член 14

Мерки кои треба да се превземат во случај на сомнеж и потврда на класична чума кај свињите во кланица или средства за превоз

(1) Во случај на појава на сомнеж на класична чума кај свињи во кланица или средство за превоз, официјалниот ветеринар веднаш спроведува испитување за да го потврди или исклучи присуството на болеста. Испитувањето се врши во согласност со постапката наведена во дијагностичкиот прирачник.

(2) Во случај на појава на класична чума кај свињи во кланица или средство за превоз, се превземаат следните мерки:

1) убивање без одлагање на сите приемливи животни во кланицата или средството за превоз;

2) нештетно отстранување или третирање на труповите, внатрешните органи и отпадот од заразени или контаминирани животни под официјален надзор;

3) чистење и дезинфекција на објектите, опремата и возилата под официјален надзор и во согласност со член 12 на овој правилник;

4) спроведување на епидемиолошко испитување во согласност со член 8 на овој правилник;

5) лабораториска постапка на идентификување на генетскиот тип на изолатот на вирусот на класична чума кај свињите во согласност со дијагностичкиот прирачник;

6) примена на мерките од член 7 на овој правилник во одгледувалиштата од каде доаѓаат заразените свињи или трупови и во други контактни одгледувалишта.

Мерките пропишани во член 5 став (1) на овој правилник треба да се применат во одгледувалиштата на потекло на заразените свињи или трупови освен доколку не се направи исклучок врз основа на епидемиолошкото испитување;

7) забрана за движење или внесување на животни во кланицата најмалку 24 часа по завршното чистење и дезинфекција спроведено во согласност со член 12 на овој правилник.

Член 15

Мерки кои треба да се превземат во случај на сомнеж и потврда на присуство на класична чума кај дивни свињи

(1) По пријавување на сомнеж на болеста класична чума кај дивни свињи официјалниот ветеринар треба веднаш да ги превземе сите мерки за да го потврди или исклучи присуство на болеста, да ги информира сопствениците на свињи и ловците, испитување на дивни свињи кои биле застрелани или пронајдени угинати вклучувајќи и лабораториско испитување.

(2) По добивањето на потврдата за прв случај на присуство на класична чума кај дивни свињи, заради спречување на понатамошно ширење на болеста веднаш треба:

1) да се формира експертска група составена од ветеринари, ловци, биолози за дива фауна и епидемиолози. Експертската група учествува во:

а) проучување на епидемиолошката состојба и дефинирање на област каде е утврдена болеста, во согласност со член 16 став (3) точка 2) на овој правилник;

б) предвидување на дополнителни мерки кои треба да се применат во заразеното подрачје покрај мерките пропишани во точка 2) и 3) на овој став. Овие мерки вклучуваат забрана за лов и забрана на прихрана на дивни свињи;

в) изготвување на план за сузбивање и искоренување на болеста во согласност со член 16 на овој правилник.

г) контрола за потврда на ефективност на мерките превземени за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињи во областа каде е утврдена болеста;

2) одгледувалиштата на свињи во областа каде е утврдена болеста да се ставаат под официјален надзор и да се спроведат следните мерки:

а) спроведување и дневно ажурирање од страна на сопственикот на попис на сите категории на свињи на сите одгледувалишта кој се проверува од страна на официјалниот ветеринар. Во случај, на одгледувалишта на свињи на отворено, привојот попис може да се направи врз основа на слободна проценка;

б) ограничување на сите свињи во одгледувалиштата во просториите каде живеат или на места каде можат да бидат изолирани од дивите свињи. Пристапот на дивите свињи до материјали кои подоцна може да дојдат во контакт со свињи од одгледувалиштето треба да биде оневозможен.

в) забрана за влез и излез на свињи од одгледувалиштето освен ако не е дозволено од страна на официјалниот ветеринар во случај на поволна епидемиолошката состојба,

г) поставување на соодветни средства за дезинфекција на влезот и излезот од објектите каде се сместени свињите како и на самото одгледувалиште,

д) примена на соодветни хигиенски мерки за сите лица кои доаѓаат во контакт со дива свиња, за да се намали ризикот од ширење на вирусот на класична чума кај свињи. Овие мерки можат да вклучат временска забрана за влез на одгледувалишта за свињи на лица кои биле во контакт со дива свиња;

ѓ) тестирање на сите угинати или заболени свињи во одгледувалиштето за присуство на класична чума кај свињите;

е) забрана за внес во одгледувалиштето на делови од дива свиња кои се застрелани или се најдени угинати, како и материјал и опрема која може да биде контаминирана со вирусот на класична чума кај свињите; и

ж) забрана за движење и пуштање во промет на свињи, нивно семе, ембриони и јајце клетки од област каде е утврдена болеста;

3) да се прегледаат сите застрелани или угинати дива свињи во областа каде е утврдена болеста и да се изврши испитување на класична чума кај свињите во согласност со дијагностичкиот прирачник. Дивите свињи и месото од дива свињи од ловишта каде се врши мониторингот не треба да се ставаат во промет без претходно лабораториско испитување. Труповите на сите животни кои се позитивни на класична чума кај свињите нештетно се отстрануваат или се третираат под официјален надзор. Доколку резултатите од тестирањето се негативни на класична чума кај свињите, дивите свињи и месото од дива свињи од ловишта каде се врши мониторинг може да се користат за човечка исхрана. Деловите кои не се наменети за исхрана на луѓето нештетно се отстрануваат или се третираат под официјален надзор;

4) да се изврши лабораториско испитување за идентификување на генетскиот тип на изолат на вирусот на класична чума кај свињите во согласност со дијагностичкиот прирачник.

(3) Доколку класична чума кај дива свињи се појави на територија која граничи со соседна држава, Агенцијата го информира и остварува соработка со надлежниот орган од соседната држава за спроведување на мерките.

Член 16

Планови за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите во популацијата на дива свињи

(1) Покрај мерките пропишани во член 15 на овој правилник, Агенцијата во рок од 90 дена од потврдата на прв случај на класична чума кај дива свињи треба да изготви план на мерки и активности за сузбивање и

искоренување на болеста во областа каде е утврдена болеста и мерки кои ќе се применуваат на одгледувалиштата во таа област.

(2) Планот може дополнително да се менува во зависност од промените на состојбата на теренот и развојот на болеста.

(3) Планот од став (1) треба да содржи податоци за:

1) резултатите од епидемиолошкото испитување и контролите спроведени во согласност со член 15 на овој правилник и географската распространетост на болеста;

2) одредување на област каде е утврдена болеста при што треба да се земат во предвид:

а) резултатите од спроведеното епидемиолошко испитување и географската распространетост на болеста;

б) популацијата на дива свињи во таа област; и

в) постоењето на поголеми природни или вештачки бариери за движење на дивите свињи;

3) организацијата и соработката на биолози, ловци, ловечки друштва, службите за заштита на дивите животни и ветеринарните служби (здравствена заштита на животните и ветеринарно јавно здравство);

4) спроведување на информативна кампања за подигање на свеста кај ловците за мерките кои треба да се спроведат во рамките на планот за сузбивање и искоренување на болеста;

5) утврдување на бројот и локацијата на мета-популацијата на дивите свињи во и околу областа каде е утврдена болеста;

6) утврдување на приближен број и големина на мета-популацијата на дива свињи во и околу областа каде е утврдена болеста;

7) утврдување на раширеноста на болеста кај популацијата на дива свињи, со испитување на застрелани дива свињи или пронајдени угинати, со лабораториско тестирање, вклучувајќи и епидемиолошко испитување по старосни категории;

8) забрана за лов или други мерки за контрола на ширењето на болеста преку движењето на дивите свињи и/или контактот помеѓу мета-популации на дива свињи;

9) усвојување на мерки за намалување на популацијата на приемчиви дива свињи и подмладок;

10) пропишување на правила кои ловците треба да ги применуваат за да се спречи ширење на болеста;

11) утврдување на методи за отстранување на дивите свињи кои се најдени угинати или се застрелани а кои треба да содржат:

а) нештетно отстранување или третирање под официјален надзор, или

б) преглед од официјален ветеринар и лабораториско испитување во согласност со дијагностичкиот прирачник. Труповите на сите животни кои се позитивни на класична чума кај свињите треба да бидат нештетно отстранети или третирани под официјален надзор. Доколку резултатите од тестирањето се негативни

на класична чума кај свињите, дивите свињи и месото од дива свињи од ловишта каде се врши мониторинг може да се користат за човечка исхрана. Деловите кои не наменети се за исхрана на луѓето нештетно се отстрануваат или се третираат под официјален надзор.

12) спроведување на епидемиолошко испитување на секоја застрелана или најдена угината дива свиња. Епидемиолошкото испитување се спроведува врз основа на прашалник кој ги содржи следните податоци:

а) географско подрачје каде животното било најдено угинато или е застрелано;

б) датум на кој животното било најдено угинато или е застрелано;

в) лице кое го пронашло или застрелало животното;

г) старост и пол на свињата;

д) доколку животното е застрелано: симптомите пред да биде застрелано;

ѓ) доколку животното е пронајдено угинато: состојбата на трупот; и

е) лабораториските наоди;

13) програми на надзор и превентивни мерки кои се применуваат на одгледувалиштата во и околу област каде е утврдена болеста, и забрана за движење и ставање во промет на свињи нивно семе, ембриони и јајце клетки од областа каде е утврдена болеста;

14) други критериуми кои треба да бидат исполнети за повлекување на воведените мерки за сузбивање и искоренување на болеста во дефинирани области и за мерки кои се применуваат во одгледувалиштата во тие области;

15) определување на надлежниот орган одговорен за надзор и координација за спроведување на планот за сузбивање и искоренување на болеста;

16) воспоставување на систем со кој експертската група формирана во согласност со член 15 став (2) точка 1) на овој правилник може да врши редовна ревизија на резултатите од планот за сузбивање и искоренување на болеста; и

17) спроведување на мониторинг на болеста 12 месеци по последниот потврден случај на класична чума кај свињи кај дива свињи во областа каде е утврдена болеста кој ги вклучува и мерките кои се веќе на сила во согласност со точките 7), 11) и 12) од овој став.

(4) Извештај за епидемиолошката состојба во дефинираната област и за резултатите од планот за ерадикација се изготвува секои шест месеци.

Член 17

Дијагностички постапки и услови за био-безбедност

(1) Дијагностичките постапки, земањето мостри и лабораториското испитување за откривање на присуство на класична чума кај свињите се врши во согласност со дијагностичкиот прирачник за класична чума кај свињите.

(2) Националната референтна лабораторија е одговорна за применување на стандардите и дијагностичките методи во согласност со Прилог 4 кој е составен дел

на овој правилник. Податоците за Националната референтна лабораторија се објавуваат на интернет страницата на Агенцијата.

(3) Националната референтна лабораторија треба да остварува врски со другите референтни лаборатории во согласност со Прилог 4 на овој правилник.

(4) За да се обезбедат соодветни гаранции за исполнување на био-безбедносни услови за заштита на здравјето на животните, вирусот на класична чума кај свињи, неговиот геном и антигени и вакцини за истражување, дијагноза или производството треба да се манипулирани или да се користат само во места, институции или лаборатории определени од Агенцијата.

Член 18

Употреба, производство и ставање во промет на вакцини против класична чума кај свињи

(1) Заради контрола на ширењето на болеста се врши превентивна вакцинација против класична чума кај свињите во Република Македонија.

(2) Освен превентивната вакцинација, дозволено е вршење на итна и заштитна вакцинација согласно овој правилник. Употребата, производството, складирањето, набавката, дистрибуцијата и пуштањето во промет на вакцина против класична чума кај свињи се врши под официјален надзор.

Член 19

Итна вакцинација во одгледувалишта

(1) По исклучок на член 18 став (1) на овој правилник, во случај кога класична чума кај свињи е потврдена во одгледувалиште на свињи и епидемиолошкото испитување укажува на можно ширење на болеста, може да се спроведе итна вакцинација во одгледувалиште на свињи во согласност со постапките и одредбите утврдени со овој член.

(2) Без оглед на одредбите од член 5 став (2) на овој правилник, основните критериуми и фактори на ризик врз основа на кои се одлучува за примена на итна вакцинација се утврдени во Прилог 5 кој е составен дел од овој правилник. Критериумите и факторите на ризик може да бидат изменети или дополнети врз основа на новите научни достигнувања и искуства.

(3) Планот за итна вакцинација ги содржи следните податоци:

1) опис на состојбата со болеста поради која се врши итна вакцинација;

2) опис и големина на географското подрачје/област во кое треба да се спроведе итна вакцинација и бројот на одгледувалишта на свињи во таа област;

3) попис на категории на свињи и приближен број на свињи кои треба да се вакцинираат;

4) вакцината која треба да се употреби;

5) времетраење на кампањата за вакцинација;

6) идентификација и регистрација на вакцинираните животни;

7) мерките кои треба да се наредат за движење на свињите и нивните производи;

8) критериумите кои се земаат во предвид при одлучувањето дали вакцинација или мерките наведени во член 7 став (2) на овој правилник треба да бидат применети во контактните одгледувалишта; и

9) други активности применливи во случај на криза, клинички и лабораториски испитувања кои треба да се вршат на мостри земени во одгледувалиштата каде е спроведена вакцинација и од други одгледувалишта лоцирани во областа каде е спроведена вакцинација, особено при употреба на маркер вакцина.

(4) Планот за итна вакцинација може да биде изменет и дополнет во зависност од епидемиолошката состојба.

(5) Без оглед на одредбите од член 10 и 11 на овој правилник во периодот додека трае вакционалната кампања се спроведуваат слендите мерки:

1) забрана за движење на живи свињи надвор од областа каде се спроведува итна вакцинација освен кога се превезуваат до клиника определена од Агенцијата која се наоѓа во областа каде се врши вакцинација или во близина на областа каде се врши вакцинација, за да бидат веднаш заклани или во објект за преработка на нус производи или до место каде ќе бидат веднаш убиени и нивните трупови третирали под официјален надзор;

2) преработување, означување или постапување со свежото свинско месо произведено од свињи вакцинирани за време на итната вакцинација во согласност со одредбите од член 10 став (3) точка 6) потточка г) на овој правилник;

3) нештетно уништување под официјален надзор на семе, јајце клетки и ембриони добиени од свињи 30 дена пред вакцинацијата од свињите.

(6) Одредбите од став (5) на овој член треба да се применуваат најмалку шест месеци по завршувањето на сите активности поврзани со вакцинацијата во областа каде се спроведува.

(7) Пред истекот на периодот наведен во став (6) на овој член, треба да се спроведат следните мерки:

1) забрана за движење на серопозитивни свињи надвор од одгледувалиштето каде се чуваат, освен во случај кога свињите го напуштаат одгледувалиштето за веднаш потоа да бидат заклани;

2) забрана за земање на семе, ембриони и јајце клетки од серопозитивни свињи;

3) забрана за движење на прасиња од серопозитивни маторици надвор од одгледувалиштето на потекло освен во случај на превоз до:

а) клиника за веднаш потоа да бидат заклани;

б) одгледувалиште назначено од официјалниот ветеринар, од каде се превезуваат директно во клиника; и

в) одгледувалиште тестирано на присуство на анти-тела против вирусот на класична чума кај свињи и добивање на негативен резултат од серолошкото тестирање.

(8) Без оглед на одредбите од став (6) и (7) на овој член, мерките од став (5) на овој член може да престанат да важат доколку:

1) сите свињи од одгледувалишта на свињи каде се спроведувала итна вакцинација се заклани или убиени во согласност со став (5) точка 1) на овој правилник, и свежото месо добиено од овие свињи е преработено или означено и третирано во согласност со член 10 став (3) точка 6) потточка г) на овој правилник ;

2) сите одгледувалишта каде биле чувани вакцинирани свињи се исчистени и дезинфицирани во согласност со член 12 на овој правилник.

(9) По престанок на мерките од став (5) на овој член се врши:

1) повторно населување на свињи во одгледувалиштата од став (5) на овој член не смее да се направи порано од 10 дена по завршувањето на чистењето и дезинфекцијата и откако сите свињи во одгледувалиштата каде била спроведена итна вакцинација се заклани или убиени;

2) по повторното населување на свињи на одгледувалиштата во областа каде се спроведувала итна вакцинација, животните треба да бидат клинички и лабораториски испитани во согласност со дијагностичкиот прирачник со цел откривање на можното присуство на вирусот на класична чума кај свињите. Испитувањето се врши не порано од 40 дена по повторното населување во објектите и во текот на овој временски период забрането е движење на свињите надвор од одгледувалиштето.

(10) Во случај кога во текот на вакцинацијата е користена маркер вакцина, може да се направат исклучоци од мерките пропишани во став (5), (6) и (7) од овој член во однос на означувањето на месото од вакцинираните свињи, неговата понатамошна употреба и дестинацијата на третираните производи.

(11) Исклучоците од мерките од став (10) на овој член се прават доколку:

1) постои одобрен план за спроведување на вакцинацијата согласно став (3) на овој член; и

2) се спроведува контрола на лице место на спроведувањето на вакцинацијата; и

3) да се направени проценка на ризикут од ширење на вирусот на класична чума кај свињите преку движење или промет со вакцинирани свињи, нивното потомство или производи добиени од нив.

(12) Во периодот во кој се спроведува превентивна вакцинација против класична чума кај свињите, вакцинацијата се спроведува согласно правилата од Агенцијата.

Член 20

Итна вакцинација кај диви свињи

(1) Во случај кога класична чума кај свињите е потврдена кај диви свињи и епидемиолошките податоци укажуваат на закана од ширење на болеста без оглед на член 18 став (1) точка 1) на овој правилник, се спрове-

дува итна вакцинација на диви свињи во согласност со постапките и одредбите пропишани во став (2) и (3) на овој член.

(2) Планот за спроведување на итна вакцинација треба да ги содржи следните податоци:

1) опис на состојбата со болеста поради која е потребна итна вакцинација;

2) географската област во која треба да се спроведе итна вакцинација кое треба да биде дел од заразената област дефинирана во согласност со член 16 став (4) точка 2) на овој правилник;

3) типот на вакцината и постапката на вакцинација;

4) активностите за да се вакцинираат младите свињи;

5) очекувано времетраење на кампањата за вакцинација;

6) приближен број на диви свињи кои треба да бидат вакцинирани;

7) усвојување на мерки да се спречат големи промени во популацијата на диви свињи;

8) усвојување на мерки за да се спречи ширење на вакциналниот вирус кај свињи кои се чуваат во одгледувалишта, каде е применливо;

9) очекуваните резултати од кампањата за вакцинација и параметрите по кои се верификува ефективността од вакцинирањето;

10) надлежниот орган одговорен за надзор и координација на спроведувањето на планот;

11) системот воспоставен со цел експертската група од член 15 став (2) точка 1) на овој правилник да може да врши редовна ревизија на резултатите од планот за ерадикација; и

12) други активности применливи во случај на криза.

(3) Доколку се спроведува вакцинација за класична чума кај диви свињи на територија која граничи со соседна држава, Агенцијата го информира и остварува соработка со надлежниот орган од соседната држава за спроведување на ефикасна вакцинација.

(4) Планот за итна вакцинација може да биде дополнет и изменет во согласност со промените во епидемиолошката состојба.

(5) Извештај за резултатите од спроведената кампања за вакцинација се изготвува секои шест месеци.

Член 21

Користење на кујнски отпад

(1) Хранењето на свињи со кујнски отпад е забрането.

(2) Кујнскиот отпад од средства од меѓународен превоз како бродови, копнени возила, средства за воздушен превоз, се собира и нештетно отстранува под официјален надзор.

(3) Одредбите пропишани во овој член се применуваат согласно Законот за нус-производи од животинско потекло.

Член 22

План за итни мерки

(1) Изготвувањето на план за итни мерки за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите се врши согласно Законот за ветеринарно здравство.

(2) Планот за итни мерки од став (1) на овој член овозможува пристап до информации за институции, опрема, персонал и други соодветни средства неопходни за брзо и ефикасно сузбивање и искоренување на болест во случај на појава на жариште. Планот за итни мерки треба да содржи јасни насоки за спроведување на итна вакцинација и опис на географската поставеност/локација на одгледувалишта со голема густина на населеност на свињи.

(3) Планот за итни мерки од став (1) на овој член треба да се ревидира секои пет години.

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите („Службен лист на СФРЈ“, бр.6/88).

Член 24

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 21-1761/3

8 мај 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

(1) Законот за идентификација и регистрација на животните е усогласен со Директивата на Советот 92/102/ЕЕЗ од 27 ноември 1992 за идентификација и регистрација на животните, број 31992L0102.

(2) Законот за безбедност на храна е усогласен со Регулаторната (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парламент и на Советот од 29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животинско потекло, број 32004R0853.

(3) Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат е усогласен со Директивата на Советот 82/894/ЕЕЗ од 21 декември 1982 за известување во врска со болестите кај животните во рамките на Заедницата, број 31982L0894.

Прилог 1

Пријавување на болеста и епидемиолошки податоци кои треба да бидат доставени во случај на потврда на класична чума кај свињите

(1) Податоците кои треба да ги обезбеди официјалниот ветеринар согласно член 3 став (2) од овој правилник се:

- 1) датумот на испраќање;
- 2) време на испраќање;
- 3) име на регионот/градот/селото;
- 4) име на болеста;
- 5) бројот на жаришта или случаи;
- 6) датумот кога е утврден сомнеж на присуство на класична чума кај свињи;
- 7) датум на потврдување на класична чума кај свињите;
- 8) методите користени за потврдување;
- 9) дали е утврдено присуство на класична чума кај диви свињи или свињи на одгледувалиште, кланица или средства за превоз;
- 10) географското подрачје каде е потврден случај или жариште на класична чума кај свињи; и
- 11) применетите мерки за контрола на болеста.

(2) Во случај на примарно жариште или жариште во кланица или средства за превоз, покрај податоците од став (1) на овој прилог, официјалниот ветеринар треба да ги достави и следните информации:

- 1) бројот на сомнителни свињи во жариштето, кланицата или средствата за превоз;
- 2) бројот на угинати свињи од секоја категорија на одгледувалиштето, кланица или средство за превоз;
- 3) за секоја категорија, бројот на заболени од болеста и бројот на свињи кај кои класична чума кај свињи е потврдена;

- 4) бројот на свињи убиени во жариштето, кланица или средства за превоз;
- 5) број на преработени трупови;
- 6) во случај на жаришта, нивната оддалеченост од најблиското одгледувалиште на свињи;
- 7) доколку класичната чума кај свињи е потврдена во кланица или средство за транспорт, локацијата на одгледувалиштето или одгледувалиштето на потекло на заразената свиња или труп.

(3) Во случај на секундарно жариште, податоците наведени во став (1) и (2) на овој прилог треба да бидат испратени во рок наведен во член 8 од Правилник за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат⁽³⁾.

(4) Агенцијата треба да обезбеди дека податоците кои се доставуваат во врска со појава на жариште или случај на класична чума кај свињи во одгледувалиште, кланица или средства за превоз согласно став (1), (2) или (3) на овој прилог се пропратени во најкус можен рок со писмен извештај до Комисијата на Еропската унија кој ќе ги содржи најмалку следните податоци:

- 1) датумот на кој свињите на одгледувалиштето, кланицата или средствата за транспорт биле убиени и нивните трупови третирани;
- 2) резултатите на тестирањата кои се направени на мострите земени во моментот кога свињите биле убиени;
- 3) во случај на примена на исклучоците од член 6 став (1) на овој правилник, бројот на свињи кои се убиени и нивните трупови третирани и бројот на свињи кои ќе бидат заклани дополнително со предвидениот краен рок за нивно колење;
- 4) податоци кои се однесуваат на веројатното потекло на болеста или потеклото на болеста доколку е точно утврдено;
- 5) во случај на примарно жариште на класична чума кај свињи во кланица или средства за превоз, генетскиот тип на вирусот кој е утвреден при појава на жариште или случај на класична чума кај свињи;
- 6) во случај кога свињите биле убиени во контактено одгледувалиште или во случај на одгледувалиште на свињи сомнително на зараза со вирусот на класична чума кај свињи, податоци за:

а) датумот на убивањето и бројот на свињи од секоја категорија на одгледувалиштето;

б) епидемиолошката поврзаност помеѓу жаришта или случаи на класична чума кај свињи со секое контактено одгледувалиште или причината поради која е поставен сомнеж за присуство на класична чума кај свињи кај одгледувалиштата за кои постои сомнеж;

в) резултатите од лабораториски тестирања направени на мострите земени од свињите на одгледувалиштето и кога биле убиени. Во случај свињите на контактното одгледувалиште да не биле убиени, треба да се достават податоци за причината за таквата одлука.

Прилог 2

Основни критериуми и фактори на ризик кои треба да се земат во предвид при носење на одлука дали да се убијат свињите на контактното одгледувалиште

Критериуми	Одлука	
	Да се убијат	Да не се убијат
Клинички знаци кои укажуваат на класична чума кај свињи во контактното одгледувалиште	Да	Не
Движење на свињите од жариште кон контактното одгледувалиште, по претпоставеното време на внесување на вирус во заразеното одгледувалиште	Да	Не
Локацијата на контактното одгледувалиште во област со висока популација на свињи	Да	Не
Веројатност на ширење на вирус од жариштето пред примената на мерките за ерадикација	Голема/непознат	Ограничен
Контактното одгледувалиште се наоѓа во радиус од 500 метри ⁽¹⁾ од жариштето	Да	Не
Контактното одгледувалиште се наоѓа во близина на повеќе од едно жариште	Да	Не
Број на свињи во жариштето и/или во контактното одгледувалиште	Висок	Низок
⁽¹⁾ Во случај на области со висока популација на свињи, треба да се земе во предвид поголемо растојание		

Прилог 3

Принципи и постапки за чистење и дезинфекција**(1) Основни принципи и постапки за чистење и дезинфекција:**

- 1) активностите на чистење и дезинфекција и кога е потребно дератизација и дезинсекција се спроведуваат под официјален надзор и во согласност со упатствата дадени од официјален ветеринар;
- 2) видот на дезинфекционно средство и концентрацијата на растворот кој се користи за дезинфекција е официјално одобрен од Агенцијата;
- 3) пред употреба треба да се провери активноста односно рокот на употреба на дезинфекционно средство. Активноста на некои дезинфекциони средства опаѓа доколку се подолго време складираат;
- 4) изборот на дезинфекционно средство и начиноти постапката на дезинфекција се врши врз основа на природата на просториите, средствата за превоз и објектите кои треба да бидат дезинфицирани;
- 5) средствата за обезмастување и дезинфекционите средства треба да се користат на начин да не се намали нивната ефикасност. Техничките карактеристики дадени од производителот за притисокот, минималната температура и времето на делување на средството треба да се запазат;
- 6) без оглед кое дезинфекционно средство се користи, се применуваат следните општи правила:
 - а) првично темелно потопување со дезинфекционно средство на простирката, губрето и фекалните материи,
 - б) чистење и дезинфекција со внимателно четкање и триење на подот, рампите и сидовите по отстранувањето или размонитирањето на опремата или инсталациите, доколку е можно, за да се спроведе доследно и ефикасно чистење и дезинфекција,
 - в) апликација на дезинфекционно средство во траење од најмалку она време кое е предвидено од производителот како најкратко време за успешна дезинфекција,
 - г) водата која се употребува за чистење треба да се отстрани на начин со кој се избегнува ризикот од ширење на вирусот и во согласност со упатствата дадени од официјален ветеринар;

- 7) кога чистењето се врши со течности кои се аплицираат под притисок, треба да се внимава на повторна контаминација на претходно исчистените делови;
- 8) се врши миење, дезинфекција или уништување на опремата, инсталациите или предмети за кои е веројатно дека се контаминирани;
- 9) по завршената дезинфекција, треба да се избегнува повторна контаминација;
- 10) да се водат записи за чистењето и дезинфекцијата на одгледувалиштата или средствата за превоз и кога е пропишано официјално одобрување, евиденцијата треба да биде потврдена од надлежниот официјален ветеринар.

(2) Посебни одредби за чистење и дезинфекција во заразените одгледувалишта:

1) првично чистење и дезинфекција:

- а) за време на убивањето на животните треба да се превземат сите мерки да се избегне и намали дисперзијата на вирусот на класична чума кај свињи. Ова вклучува поставување на временна опрема за дезинфекција, набавка на заштитна облека, тушеви, деконтаминација на употребената опрема, инструменти и простории и прекин на доводот на електрична енергија до вентилацијата;
- б) труповите на убиените животни треба да се испрскаат со дезинфекционно средство;
- в) доколку труповите треба да бидат изнесени до одгледувалиштето за понатамошен третман, треба да се покриени и во непропустливи контејнери;
- г) веднаш по изнесувањето на труповите заради третирање, деловите од одгледувалиштето каде животните биле сместени или делови од други згради, дворот и слично кои биле контаминирани за време на убивањето, колењето или прегледот по угинувањето треба да бидат испрскани со дезинфекционно средство одобрено за таа намена согласно член 12 од овој правилник,
- д) ткивата или крвта добиени за време на колењето или *post-mortem* прегледот како и непосредна контаминација на објектите, дворното место, помошните средства, и друго, треба да бидат внимателно отстранети и преработени заедно со труповите,

ѓ) употребеното средството за дезинфекција треба да остане на третираната површина најмалку 24 часа;

2) завршно чистење и дезинфекција:

а) ѓубрето и користената простирка треба да се отстранат и третираат согласно став (3) точка 1) на овој прилог,

б) масните наслаги и нечистотија треба да бидат отстранети од површината со соодветно средство за чистење и измиено со вода,

в) по миењето со вода се нанесува дезинфекционно средство,

г) по истекот на седум дена, просториите повторно се третираат со средство за чистење од точка 2) потточка б) на овој став, измиени со вода, испрскани со дезинфекционно средство и повторно измиени со вода.

(3) Дезинфекција на контаминираната простирка, ѓубре и течно ѓубре:

1) ѓубрето и искористената простирка се прскаат со средство за дезинфекција, се собираат на куп и се оставаат да ферментираат најмалку 42 дена или веднаш се запалуваат или закопуваат;

2) течното ѓубре се складира да отстои најмалку 42 дена од денот на последното додавање на заразен материјал, освен доколку официјалниот ветеринар не дозволи пократок рок за течно ѓубре кое било претходно третирано согласно упатството дадено од официјален ветеринар на начин со кој се уништува вирусот на класична чума кај свињи.

(4) Во случај на одгледувалишта на отворено, по исклучок на став (1) и (2) на овој прилог, официјалниот ветеринар може да дозволи посебна постапка за чистење и дезинфекција, имајќи го во предвид типот на одгледувалиштето и климатските услови.

Прилог 4

Национална референтна лабораторија за класична чума кај свињите

(1) Национална референтна лабораторија за класична чума кај свињи е: Ветеринарен факултет, Лазар Поп Трајков 5-7 Скопје, Република Македонија.

(2) Функција и задачи на Националната референтна лабораторија за класична чума кај свињи се:

1) во соработка со надлежниот орган и референтни лаборатории за класична чума кај свињите во Европската Унија воведување и координирање на дијагностичките методи за класична чума кај свињите како и:

а) складирање и снабдување со клеточни култури за дијагностика,

б) типизација, складирање, и снабдување на соеви на вирусот на класична чума кај свињи за серолошко тестирање и подготвување на антисерум,

в) снабдување со стадарден серум, серум коњугат и други референтни реагенси на други лаборатории во земјата заради стандардизирање на тестовите и реагенсите кои се употребуваат во Република Македонија,

г) обновување и одржување на колекција на вируси на класична чума кај свињи,

д) организирање на периодични компаративни тестирања за дијагностичките постапки на национално ниво,

ѓ) собирање и споредување на податоци и информации за методите на дијагностика кои се користат како и на резултатите од извршените тестирања,

е) типизација на изолатите на вирусот со најсовремени методи со цел подобро запознавање на епизотиологијата на класичната чума кај свињи,

ж) запознавање со најновите научни испитувања во однос на надзорот, епизоотиологијата и превенција на класична чума кај свињите,

з) одржување на високо ниво на експертиза за вирусот на класична чума кај свињи и другите релевантни вируси заради брза диференцијална дијагноза,

с) темелно познавање на подготовката и употребата на ветеринарно имунолошки препарати кои се користат за ерадикација и контрола на класична чума кај свињи;

2) да организира обуки или дообучување на експертите за лабораториска дијагностика заради усогласување на дијагностичките техники;

3) да има обучен персонал достапен да постапува во случај на ситуации на криза кои се појавуваат на територијата;

4) да спроведуваат научни испитувања и доколку е можно да кординираат научни активности насочени кон подобрување на контролата на класична чума кај свињите.

Прилог 5

**Основни критериуми и фактори на ризик кој се земаат во предвид при носење на одлука
за итна вакцинација на свињи на одгледувалишта**

Критериум	Одлука	
	Да се вакцинираат	Да не се вакцинираат
Број на случаи во жариште во последните 10 – 20 дена	Висок/брзо расте	Низок/мало или споро расте
Локацијата на одгледувалиштето каде може да се спроведе вакцинација е во област со висока популација на свињи	Да	Не
Постои веројатност да има појава на нови жаришта во истата област во следните два или повеќе месеци	Многу веројатно	Не е веројатно
Недостаток на капацитети за преработка	Да	Не



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012059